



Влада на Република Северна Македонија

Скопје, 18 јули 2023 година

Бр. 41-1574/12

До
Претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија
Скопје

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за дивечот и ловството (*), што го утврди на седницата, одржана на 18 јули 2023 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и м-р Вјолца Бериша, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, а за повереници Реџаил Исмаили, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Саша Јовановиќ, раководител на сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Претседател на Владата на Република
Северна Македонија

д-р Димитар Ковачевски



Подготвил: м-р Љубомир Куќоски, советник
Проверил: Никола Пасков, раководител на одделение
Катерина Јаневска, раководител на одделение
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Jetmira Maliqi, помошник раководител на сектор
Согласен: Снежана М. Пендовски, државен советник
Зоран Брварчевски, раководител на сектор
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата



ПРЕДЛАГАЧ:

Владата на Република Северна Македонија

PROPOZUES:

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ПРЕТСТАВНИЦИ:

Љупчо Николовски, министер за земјоделство, шумарство и водостопанство и

PËRFAQËSUES:

Lupço Nikollovski, ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe

м-р Вјолца Бериша, заменик на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство

mr. Vjollca Berisha, zëvendësministre e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

ПОВЕРЕНИЦИ:

Реџаил Исмаили, државен секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и

TË BESUAR:

Rexhail Ismaili, sekretar shtetëror në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe

Саша Јовановиќ, раководител на сектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

Sasha Jovanović, udhëheqës sektori në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
за дивечот и ловството (*)

PROPOZIM - LIGJI
për Gjahun dhe Gjuetinë (*)

Скопје, јули 2023 година

Shkup, korrik 2023

ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со овој Предлог на закон се уредуваат: одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот и неговите делови, заштита, зачувување и унапредување на местоживеењата на дивечот, востановување, уредување и одржување на ловиштата, начинот на давањето на дивечот на користење, како и други прашања од значење на дивечот и ловството.

Дивечот е во државна сопственост и како добро од општ интерес за Република Северна Македонија ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со овој закон и Законот за заштита на природата.

Дивечот кој се наоѓа во ограден простор за одгледување, размножување и заштита на дивечот (размножувалиште), ограден простор за интензивно одгледување и застрел на дивечот, полигоните за лов на дивеч и фармите за дивеч е во сопственост на правните и физички лица кои поседуваат соодветна документација за потеклото и внесувањето на дивечот во наведените простори согласно со овој закон.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на овој закон е обединување на искуствата од досегашното спроведување на законите поради потребата од голем број на измени и дополнувања на Законот за ловството и прецизирање на некои одредби од Законот, поради што се пристапи кон изработка на нов текст на Законот за ловството.

Во изработката на овој закон се применува начелото на транспарентност во постапката. При изработка на текстот на Законот консултирани се сите субјекти кои на директен и индиректен начин се засегнати од Законот, корисниците на дивечот во ловиштата, кој го спроведуваат овој закон, Шумарскиот

HYRJE

I. VLERËSIMI I SITUATËS NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJ DHE ARSYET E DREJTIMIT TË LIGJIT

Ky projektligj rregullon: kultivimin, mbrojtjen, gjuetinë dhe përdorimin e gjahut dhe pjesëve të saj, mbrojtjen, ruajtjen dhe përmirësimin e habitateve të gjahut, ngritjen, rregullimin dhe mirëmbajtjen e vendgjuetisë, mënyrën e dhënies në përdorim të gjahut, si dhe çështje të tjera. me rëndësi për gjahun dhe gjuetinë.

Gjahu është në pronësi shtetërore dhe si pasuri me interes të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë së Veriut gëzon mbrojtje të veçantë në mënyrën dhe kushtet e përcaktuara me këtë ligj dhe Ligjin për mbrojtjen e natyrës.

Gjahu i cili ndodhet në një zonë të rrethuar për mbarështimin, mbarështimin dhe mbrojtjen e kafshëve të gjahut (zona e mbarështimit), një zonë e rrethuar për mbarështimin dhe gjuajtjen intensive të kafshëve të gjahut, vendgjuetit e gjahut dhe fermat e gjahut është në pronësi të personave juridikë dhe fizikë të cilët posedojnë dokumentacion përkatës për origjinën dhe futjen e gjahut në zonat e përcaktuara në përputhje me këtë ligj.

II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE

Qëllimi i këtij ligji është unifikimi i përvojave nga zbatimi i mëhershëm i ligjeve për shkak të nevojës së një numri të madh të ndryshimeve dhe plotësimeve në Ligjin për gjuetinë dhe saktësimin e disa dispozitave të ligjit, për këtë arsye një tekst i ri i u afrua Ligji për Gjuetinë.

Në hartimin e këtij ligji, në procedurë zbatohet parimi i transparencës. Gjatë përgatitjes së tekstit të ligjit, të gjitha subjektet që preken drejtpërdrejt dhe tërthorazi me Ligjin, shfrytëzuesit e lojës në vendgjueti, të cilët e zbatojnë këtë ligj, Fakulteti i Pylltarisë nga Shkupi, ku lënda e gjuetisë dhe Mësohet Ekonomia e Gjuetisë dhe janë konsultuar të gjitha autoritetet

факултет од Скопје на кој се изучува предметот Ловство и ловно стопанство и сите релевантни државни институции кои што имаат влијание во оваа област.

Цениме дека предложените решенија ќе бидат применливи во пракса имајќи ги во предвид досегашните искуства во оваа област преку ефикасно регулирање на проблематиката на користењето на дивечот и превентивни мерки за заштита на дивечот имплементирани во овој закон.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот на закон за дивечот и ловството нема да предизвика значителни финансиски последици врз Буџетот на Република Северна Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на Предлогот на закон за дивечот и ловството ќе има финансиски последици поради тоа што за развој и унапредување на ловството во Република Северна Македонија како и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите, Владата на Република Северна Македонија донесува Годишна програма.

V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕУ

Националниот пропис се усогласува со прописите на Европската Унија од оваа област. Одредени одредби од Регулативата и Директивата не се транспонирани од причина што се однесуваат само на земјите – членки и ќе бидат транспонирани по пристапувањето на Република Северна Македонија во

перкатесе сhtetërore, institucionet që kanë ndikim në këtë fushë.

Vlerësojmë se zgjidhjet e propozuara do të jenë të zbatueshme në praktikë, duke marrë parasysh përvojat e mëparshme në këtë fushë nëpërmjet rregullimit efikas të problemit të përdorimit të gjahut dhe masave parandaluese për mbrojtjen e gjahut të zbatuara në këtë ligj.

III. VLERËSIMI I PASOJAT FINANCIARE TË LIGJIT TË PROPOZIM PËR BUXHETIN DHE TË TJERA FINANCIARE PUBLIKE MJETET

Projektligji për gjahun dhe gjuetinë nuk do të ketë pasoja të mëdha financiare në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në burimet tjera financiare publike.

IV. VLERËSIMI I BURIMEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E OFRIMIT TË ATYRE, TË DHËNA NËSE ZBATIMI I LIGJIT PËRFSHIN DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË VEÇANTA

Zbatimi i projektligjit për gjahun dhe gjuetinë do të ketë pasoja financiare për faktin se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miraton Program vjetor për zhvillimin dhe promovimin e gjuetisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe për mbarështimi dhe mbrojtja e gjahut nën mbrojtje në qendrat repro.

V. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I RREGULLOREVE NGA SISTEME TË TJERA JURIDIKE DHE KONFORMITETI I PROPOZIMIT TË LIGJIT ME TË DREJTËN E BE-së

Rregullorja kombëtare është në përputhje me rregulloret e Bashkimit Evropian në këtë fushë. Disa dispozita të Rregullores dhe të Direktivës nuk janë transpozuar sepse u referohen vetëm shteteve anëtare dhe do të transpozohen pas anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Disa dispozita do të transpozohen me miratimin e akteve nënligjore që janë të

Европската Унија. Одредени одредби ќе бидат транспонирани со донесување подзаконски акти кои се предвидени во Предлог – законот. Одредени одредби кои не се усогласени со Регулативата и Директивата ќе бидат усогласени со измена на Законот во понапредна фаза од процесот на пристапување кон Европската Унија како дел од преговорите за членство.

Предлогот на закон е делумно усогласен со:

1. Регулативата на Советот (ЕЕЗ) Бр. 3254/91 од 4 ноември 1991 година за забрана на користењето на ножните стапици во Заедницата и внесувањето во Заедницата на крзна и на кожи, како и на стоки произведени од одредени животински видови кои потекнуваат од земјите во кои тие се фаќаат со ножни стапици или со методи на фаќање што не ги исполнуваат меѓународните стандарди за хумано фаќање, CELEX бр. 31991R3254 и

2. Директивата 2009/147/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 30 ноември 2009 година за заштита на диви птици, CELEX бр. 32009L0147.

parapara në Propozim - ligj. Disa dispozita që nuk janë të harmonizuara me Rregulloren dhe Direktivën do të harmonizohen me ndryshimin e Ligjit në një fazë më të avancuar të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian si pjesë e negociatave për anëtarësimit.

Propozimi i ligjit përputhet pjesërisht me:

1. Rregullorja e Këshillit (EEC) Nr. 3254/91 i datës 4 nëntor 1991 për ndalimin e përdorimit të kurtheve për këmbët në Komunitet dhe futjen në Komunitet të gëzofit dhe lëkurave, si dhe të mallrave të prodhuara nga disa lloje kafshësh me origjinë nga vendet në të cilat ato janë kapur me kurthe të këmbëve ose metoda kapjeje që nuk plotësojnë standardet ndërkombëtare të kapjes humane, CELEX nr. 31991R3254 dhe

2. Direktiva 2009/147/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 30 nëntor 2009 për mbrojtjen e shpendëve të egër, CELEX nr. 32009L0147.

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДИВЕЧОТ И ЛОВСТВОТО (*)

PROPOZIMLIGJ I GJAHUT DHE I GJUETISË (*)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Член 1

Со овој закон се уредуваат одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот и неговите делови, заштитата, зачувувањето и унапредувањето на живеалиштата на дивечот, востановувањето, уредувањето и одржувањето на ловиштата, начинот на давањето на дивечот на користење, како и други прашања од значење на дивечот и ловството.

Neni 1

Me këtë ligj rregullohet kultivimi, mbrojtja, gjuetia dhe përdorimi i gjahut dhe i pjesëve të tij, mbrojtja, ruajtja dhe përmirësimi i habitateve të gjahut, ngritja, rregullimi dhe mirëmbajtja e vendgjuetisë, mënyra e dhënies së gjahut në përdorim, si dhe çështje të tjera me rëndësi për gjahun dhe gjuetinë.

Член 2

Целта на овој закон е одржливо управување и користење на дивечот, како и унапредување на виталноста на неговите популации и живеалишта.

Neni 2

Qëllimi të këtij ligji është menaxhimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i gjahut, si dhe nxitja e vitalitetit të popullimeve dhe habitateve të tij.

Член 3

(1) Дивечот е во државна сопственост и како добро од општ интерес за Република Северна Македонија ужива посебна заштита на начин и под услови утврдени со овој закон и Законот за заштита на природата.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, дивечот кој се наоѓа во ограден простор за одгледување, размножување и заштита на дивечот (размножувалиште), ограден простор за интензивно одгледување и застрел на дивечот (оградено ловиште), полигоните за лов на дивеч и фармите за дивеч е во сопственост на правни и физички лица кои поседуваат соодветна документација за потеклото и внесувањето на дивечот во наведените простори и ужива посебна заштита согласно ставот (1) на овој член.

Neni 3

(1) Gjahu është pronë shtetërore dhe si e mirë e interesit të përgjithshëm për Republikën e Maqedonisë së Veriut gëzon mbrojtje të veçantë sipas mënyrës dhe kushteve të përcaktuara me këtë ligj dhe Ligjin e Mbrojtjes së Natyrës.
(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, gjahu që gjendet në zonë të rrethuar për ruajtjen, mbarështimin dhe mbrojtjen e gjahut (vendi i mbarështimit), zonë e rrethuar për mbarështim intensiv dhe gjueti të gjahut (vendgjuetie e rrethuar), vendgjuetitë e gjahut dhe fermat e gjahut janë në pronësi të personave juridikë dhe fizikë të cilët kanë dokumentacion përkatës për origjinën dhe futjen e gjahut në zonat e përcaktuara dhe gëzojnë mbrojtje të veçantë në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni.

Член 4

Одделни поими употребени во овој закон тоа имаат следново значење:
Дивеч се определени определени видови на животиња кои потекнуваат од земји во кои не се фактат стапици и видови на животиња кои потекнуваат од земји во кои не се фактат стапици и директивата 2009/147/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 30 ноември 2009 година за заштита на диви птици, СЕLEX бр. 32009L0147.

Neni 4

Termat e veçantë të përdorur në këtë ligj e kanë këtë kuptim:
1. Gjuhane disa lloje të caktuara karshesh dhe shtepesh që ietojne ts hem ne naty e kultivohen, mbarështohen, mbrohen dhe gjuhen intensivisht;

- интензивно се одгледуваат, размножуваат, заштитуваат и ловат;
2. Ловството е стопанска дејност која претставува одгледување, заштита, ловење и користење на дивечот и неговите делови;
3. Ловостој е временски период во кој е забрането ловење на определени/одредени видови дивеч во ловиштето;
4. Ловиште е определена површина на земјиште и води што претставува природна целина и во која постојат услови за траен опстанок, одгледување, заштита, ловење и користење на дивеч;
5. Ловнотехнички објекти се објекти кои служат за одгледување, заштита и користење на дивечот;
6. Ловностопански објекти се објекти кои се во функција на развој и унапредување на ловството;
7. Користење, односно управување на дивечот во ловиштето е право за неговото одгледување, заштита и користење со кое корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државно ловиште може да се стекне под услови утврдени со овој закон;
8. Корисник на дивечот во ловиштето, односно управувач на државно ловиште е правно лице на кое од страна на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство или Владата на Република Северна Македонија му е отстапено правото на користење, односно управување со дивечот во ловиштето;
9. Општа ловностопанска основа е плански документ за период од 20 години кој го донесува Собранието на Република Северна Македонија и се однесува за целата територија на Република Северна Македонија;
10. Посебна ловностопанска основа е плански документ за период од десет години кој го донесува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за секое ловиште посебно;
11. Ловностопански период е период од десет години кој е поврзан со важноста на посебната ловностопанска основа за секое
2. Gjuetia është veprimtari ekonomike që paraqet kultivimin, mbrojtjen, gjuetinë dhe shfrytëzimin e gjahut dhe pjesëve të tij;
3. Sezoni i gjuetisë është periudha kohore gjatë së cilës ndalohet gjuetia e llojeve të caktuara të gjahut në vendgjueti;
4. Vendgjuetia është sipërfaqe e caktuar tokësore dhe ujore që përfaqëson një entitet natyror dhe në të cilën ekzistojnë kushte për mbijetesë të përhershme, kultivim, mbrojtje, gjueti dhe shfrytëzim të gjahut;
5. Objektet e gjuetisë janë objektet që shërbejnë për kultivimin, mbrojtjen dhe përdorimin e gjahut;
6. Objektet e gjuetisë janë objekte që janë në funksion të zhvillimit dhe nxitjes së gjuetisë;
7. Përdorimi, përkatësisht administrimi i gjahut në vendgjueti është e drejtë për kultivimin, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e tij, të cilën mund ta fitojë përdoruesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore në kushtet e përcaktuara me këtë ligj;
8. Përdoruesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, është person juridik të cilit i është lënë e drejta e përdorimit, përkatësisht administrimit të gjahut në vendgjueti nga Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave ose Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
9. Baza e përgjithshme afariste e gjuetisë është dokument planor për një periudhë 20-vjeçare të cilin e miraton Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vlen për tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut;
10. Baza e veçantë e vendgjuetisë është dokument planor për një periudhë dhjetëvjeçare, i cili miratohet nga Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave për çdo vendgjueti veç e veç;
11. Periudha ekonomike e gjuetisë është periudhë dhjetëvjeçare e cila lidhet me rëndësinë e bazës së veçantë ekonomike të gjuetisë për çdo vendgjueti veç e veç;
12. Gjuetar profesionist është i punësuari nga personi juridik që është shfrytëzues i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtues i vendgjuetisë shtetërore i ngarkuar për zbatimin profesional të këtij ligji dhe të Ligjit të Armëve, me arsim të lartë të përfunduar shkalla VII/1 ose 240 kredi sipas SETK-së në fushën e shkencave pyjore ose arsim të mesëm në profesionin pyjor dhe provim të

ловиште посебно;

12. Ловник е лице кое е вработено кај правното лице кое е корисник на дивечот во ловиштето, односно управувач на државно ловиште задолжено за стручно спроведување и примена на овој закон и Законот за оружјето, со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки или средно образование од шумарска струка и положен испит по предметот ловство/ловно стопанство;

13. Ловочувар е униформирано лице, овластено од корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државно ловиште, вооружено со соодветно оружје, кое поседува легитимација за ловочувар и има овластувања утврдени со овој закон;

14. Ловен инспектор е административен државен службеник задолжен за вршење на инспекциски надзор;

15. Ловење дивеч е активност на ловците која се состои во барање, причекување, набљудување, следење, гонење, застрел и фаќање на жив дивеч, како и собирање на пцовисан дивеч и негови делови, опаднато роговје, кожи и крзна;

16. Користење дивеч и негови делови е користење на месо од дивеч, рогови, роговје, кожи и крзно;

17. Ловечки трофеи се делови од дивеч кои се оценуваат согласно меѓународните стандарди усвоени со меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот на Република Северна Македонија и за кои се издава трофеен лист;

18. Алохтони видови дивеч се интродуцирани, аклиматизирани видови дивеч кои не постојат во екосистемот на Република Северна Македонија;

19. Главни ловностопански видови се срна, обичен елен, дивокоза, дива свиња, зајак, полска еребица, еребица камењарка и фазан;

20. Ловна година е временски период од 1 април во тековната година до 31 март во наредната година во кој се вршат сите активности за ловење и користење на дивечот, водење на

дхенë në lëndën e ekonomisë së gjuetisë;

13. Gjuetar - kujdestar është personi me uniformë, i autorizuar nga përdoruesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, i armatosur me armë të përshtatshme, i cili ka identifikim për gjueti dhe ka kompetencat e përcaktuara me këtë ligj;

14. Inspektor i gjuetisë është nëpunës civil administrativ i ngarkuar me mbikëqyrjen inspektuese;

15. Gjuetia e gjahut është veprimtari e gjuetarëve që konsiston në kërkimin, pritjen, vëzhgimin, ndjekjen, përndjekjen, gjuajtjen dhe kapjen e gjahut të gjallë, si dhe mbledhjen e gjahut të ngordhur dhe pjesëve të tij, brirëve të rënë, lëkurave dhe gëzofëve;

16. Përdorimi i gjahut dhe i pjesëve të tij është përdorimi i mishit të gjahut, brirëve, lëkurave dhe gëzofit;

17. Trofetë e gjuetisë janë pjesë e gjahut që vlerësohen sipas standardeve ndërkombëtare të miratuara me marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe për të cilat lëshohet lista e trofeve;

18. Prezantohen specie të gjahut alokton, lloje të gjahut të aklimatizuar që nuk ekzistojnë në ekosistemin e Republikës së Maqedonisë së Veriut;

19. Llojet kryesore të gjuetisë janë sorkadhja, dreri i kuq, dhia e egër, derri i egër, lepuri, thëllëza e fushës, thëllëzë guri dhe fazani;

20. Viti i gjuetisë është periudha kohore nga 1 prilli i vitit aktual deri më 31 mars të vitit vijues në të cilin kryhen të gjitha aktivitetet për gjuetinë dhe shfrytëzimin e gjahut, mbajtjen e evidencës dhe përgatitjen e dokumenteve planifikuese;

21. Zona e gjuetisë së gjahut është hapësirë e rregulluar posaçërisht në vendgjueti, e përcaktuar në bazën e posaçme të gjuetisë për çdo vendgjueti të caktuar, i destinuar për gjuetinë e kafshëve të vogla të prodhuara artificialisht;

22. Fermë gjahu është zonë e rrethuar ose objekt për rritjen e gjahut që krijohet brenda dhe jashtë një vendgjuetie me sipërfaqe prej deri në 50 ha, me qëllim të vetëm prodhimit e mishit të gjahut;

23. Qentë e gjuetisë janë qentë e të gjitha racave të gjuetisë që përdoren për gjueti të gjahut;

24. Gjuajtja sanitare e gjahut është gjuajtja e

евиденција и изготвување на плански документи;

21. Полигон за лов на дивеч е посебно уредена ловна површина во ловиште, определена во посебната ловностопанска основа за секое конкретно ловиште, наменета за лов на ситен дивеч од вештачко производство;

22. Фарма за дивеч е ограден простор или објект за одгледување на дивеч кој се формира во и надвор од ловиште со површина до 50 ха, со намена исклучиво заради производство на месо од дивеч;

23. Ловечки кучиња се кучиња од сите ловечки раси кои се користат за ловењето на дивечот;

24. Санитарен застрел на дивеч е застрел на повредени и болни единки на дивеч, како и застрел поради опасност на појава и спречување на ширење на заразни болести кај дивечот;

25. Живеалиште на дивечот е просторно ограничена единица која се одликува со специфичен комплекс на еколошките фактори;

26. Ловец е физичко лице кое е оспособено за ловење на дивеч и ги исполнува услови согласно со овој закон и други закони и

27. Ловечка легитимација претставува документ со кој се докажува дека физичкото лице е оспособено за ловење на дивеч и ги исполнува условите за добивање на легитимација согласно овој закон.

Член 5

Дивечот се одгледува, заштитува, лови и користи во ловиште според посебна ловностопанска основа.

II. ВИДОВИ НА ЦИЦАЧИ И ПТИЦИ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ ДИВЕЧ

Член 6

(1) Под дивеч, во смисла на овој закон, се подразбираат следниве

kafshëve të gjahut të lënduara dhe të sëmura, si dhe gjuajtja për shkak të rrezikut të shfaqjes dhe parandalimit të përhapjes së sëmundjeve infektive në mesin e gjahut;

25. Habitat i gjahut është njësi e kufizuar hapësinore e karakterizuar nga një kompleks specifik faktorësh mjedisorë;

26. Gjuetar është personi fizik i cili është i aftësuar për gjueti të gjahut dhe i plotëson kushtet në përputhje me këtë ligj dhe ligjet e tjera dhe;

27. Leje gjuetie është dokumenti që vërteton se personi fizik është i aftë për gjueti dhe i plotëson kushtet për marrjen e licencës në përputhje me këtë ligj.

Neni 5

Gjahu rritet, mbrohet, gjuhet dhe përdoret në një vendgjueti sipas një baze të veçantë gjuetie.

II. LLOJE TË GJITARËVE DHE TË SHPENDËVE QË PËRFAQËSOJNË GJAH

Neni 6

(1) Me fjalën gjah, në kuptim të këtij ligji, nënkupton llojet e mëposhtme të kafshëve - gjitarëve dhe shpendëve:

ВИДОВИ ЖИВОТНИ - ЦИЦАЧИ И ПТИЦИ:

ЦИЦАЧИ:

- а) крупни
1) обичен елен (*Cervus elaphus* L.);
2) елен лопатар (*Dama dama* L.);
3) срна (*Capreolus capreolus* L.);
4) дивокоза (*Rupicapra rupicapra* L.);
5) муфлон (*Ovis musimon* Schreb.);
6) мечка (*Ursus arctos* L.);
7) дива свиња (*Sus scrofa* L.);
8) рис (*Lynx lynx* L.);
9) волк (*Canis lupus* L.) и
10) чакал (*Canis aureus* L.)
б) ситни
11) зајак (*Lepus europaeus* Pall.);
12) верверица (*Sciurus vulgaris* L.);
13) полв (*Glis glis* L.);
14) стоболка (*Citellus citellus* L.);
15) видра (*Lutra lutra* L.);
16) лисица (*Vulpes vulpes* L.);
17) дива мачка (*Felis silvestris* Schreb.);
18) куна златка (*Martes martes* L.);
19) куна белка (*Martes foina* Erh.);
20) мала ласица (*Mustela nivalis* L.);
21) твор (*Mustela putorius* L.) и
22) јазовец (*Meles meles* L.).

ПТИЦИ:

- 23) лештарка (*Bonasa bonasia* L.);
24) фазан (*Phasianus* sp.);
25) полска еребица (*Perdix perdix* L.);
26) еребица камењарка (*Alectoris graeca* Meisner.);
27) потполошка (*Coturnix coturnix* L.);
28) гулаб гривнеж (*Columba palumbus* L.);
29) гулаб дупкар (*Columba oenas* L.);
30) див гулаб или гулаб пештерник (*Columba livia* Gm.);
31) грлица (*Streptopelia turtur* L.);
32) гугутка (*Streptopelia decaocto* Friv.);
33) шумска шљука (*Scolopax rusticola* L.);
34) ритска или барска шљука (*Gallinago gallinago* L.);
35) шљука ливадарка или голем бекасин (*Gallinago media*-Latham.);
36) мал бекасин (*Lymnocyptes minumus*-Brunn.);
37) дива гуска (*Anser anser* L.);
38) белочелна гуска (*Anser albifrons* Scop.);
39) лисеста гуска (*Anser erythropus* L.);

GJITARËT:

- а) të mëdhenj
1) dreri i kuq (*Cervus elaphus* L.);
2) dreri ugar (*Dama dama* L.);
3) kaprolli (*Capreolus capreolus* L.);
4) dhia e egër (*rupicapra rupicapra* L.);
5) mufloni (*Ovis musimon* Schreb.);
6) ariu (*Ursus arctos* L.);
7) derri i egër (*Sus scrofa* L.);
8) rrëqebulli (*Rrëqebulli* L.);
9) ujku (*Canis lupus* L.)
10) çakalli (*Canis aureus* L.)
б) të imëta
11) lepuri (*Lepus europaeus* Pall.);
12) ketri (*Sciurus vulgaris* L.);
13) gjeri (*Glis glis* L.);
14) ketri i tokës (*Citellus citellus* L.);
15) vidra (*Lutra lutra* L.);
17) dhelpira (*Vulpes vulpes* L.);
18) macja e egër (*Felis silvestris* Schreb.);
19) shqarthe (*Martes martes* L.);
20) shqarthe i bardhë (*Martes foina* Erh.);
20) bukla e vogël (*Mustela nivalis* L.);
21) qelbësi (*Mustela putorius* L.) dhe
23) vjedulla (*Meles meles* L.).

ZOGJTË:

- 23) pula e egër me çafkë (*Bonasa bonasia* L.);
24) fazani (*Phasianus* sp.);
28) thëllëza e fushës (*Perdix perdix* L.);
26) thëllëza e malit (*Alectoris graeca* Meisner.);
27) shkurta (*Coturnix coturnix* L.);
31) pëllumbi gugash (*Columba palumbus* L.);
29) pëllumbi i pyllit (*Columba oenas* L.);
33) pëllumbi i egër ose pëllumbi i shkëmbit (*Columba livia* Gm.);
31) turtullesha (*Streptopelia turtur* L.);
35) kumria (*Streptopelia decaocto* Friv.);
36) shapka (*Scolopax rusticola* L.);
34) shapka e ujit ose e kënetës (*Gallinago gallinago* L.);
35) shapka e madhe e ujit (*Gallinago media*-Latham.);
36) shapka e vogël e ujit (*Lymnocyptes minumus*-Brunn.);
37) pata e egër (*Anser anser* L.);
38) pata ballëbardhë (*Anser albifrons* Scop.);
39) pata e vogël (*Anser erythropus* L.);
40) pata e arave (*Anser fabialis* Latham.);
41) rosa laroshe (*Tadorna tadorna* L.);

- 40) гуска глоговница (*Anser fabalis* Latham.);
- 41) морска утва (*Tadorna tadorna* L.);
- 42) морски гуски (*Branta* sp.);
- 43) дива пајка или пајка глуvara (*Anas platyrhynchos* L.);
- 44) берија или крфа (*Anas crecca* L.);
- 45) пајка ластарка или калкурук (*Anas acuta* L.);
- 46) пајка пупчаница (*Anas querquedula* L.);
- 47) пајка лажичарка (*Anas clupeata* L.);
- 48) белоока њорка (*Aythya nyroca* Guld.);
- 49) пајка свиркач (*Anas penelope* L.);
- 50) сива пајка (*Anas strepera* L.);
- 51) пајка превез (*Netta rufina* L.);
- 52) црвеноглава њорка или албамаш (*Aythya ferina* L.);
- 53) цуцулеста њорка (*Aythya fuligula* L.);
- 54) жолтоклун лебед или лебед пејач (*Cygnus cygnus* L.);
- 55) нем лебед (*Cygnus olor*-Gmel.);
- 56) прдавец (*Crex crex* L.);
- 57) лиска (*Fulica atra* L.);
- 58) бел штрк (*Ciconia ciconia* L.);
- 59) црн штрк (*Ciconia nigra* L.);
- 60) блескав или црн ибис (*Plegadis falcinellus* L.);
- 61) пепелава чапја (*Ardea cinerea* L.);
- 62) црвена чапја (*Ardea purpurea* L.);
- 63) бела чапја (*Egretta alba* L.);
- 64) мала бела чапја или сребреникава чапја (*Egretta garzetta* L.);
- 65) жолта чапја (*Ardeola ralloides* Scop.);
- 66) ноќна чапја или гак (*Nycticorax nycticorax* L.);
- 67) мал воден бик или мало чапјиче (*Ixobrychus minutus* L.);
- 68) воден бик или букваец (*Botaurus stellaris* L.);
- 69) розов пеликан (*Pelecanus onocrotalus* L.);
- 70) кадрав пеликан (*Pelecanus crispus* Bruck.);
- 71) голем корморан (*Phalacrocorax carbo* L.);
- 72) мал корморан (*Phalacrocorax pygmaeus* Pall.);
- 73) голем нуркач (*Podiceps cristatus* L.);
- 74) обичен нуркач (*Podiceps*
- 42) patat e detit (*Branta* sp.);
- 43) rosë e egër ose rosa jeshile (*Anas platyrhynchos* L.);
- 44) rosa kërre (*Anas crecca* L.);
- 45) rosa bishtgjele (*Anas acuta* L.);
- 46) marsakja (*Anas querquedula* L.);
- 47) sqepluga (*Anas clupeata* L.);
- 48) rosa kryekuqe e vogël (*Aythya nyroca* Guld.);
- 49) rosa kryekuqe e madhe (*Anas penelope* L.);
- 50) rosa gri (*Anas strepera* L.);
- 51) murrçaku (*Netta rufina* L.);
- 52) kryekuqja e mjeme ose albamashe (*Aythya ferina* L.);
- 53) rosa laramane me çafkë (*Aythya fuligula* L.);
- 54) mjellma qafëdrejtë (*Cygnus cygnus* L.);
- 55) mjellma me gungë (*Cygnus olor*-Gmel.);
- 56) mbreti i shkurtës (*Crex crex* L.);
- 57) bajza (*Fulica atra* L.);
- 58) lejleku i bardhë (*Ciconia ciconia* L.);
- 59) lejleku i zi (*Ciconia nigra* L.);
- 60) kojliku i zi (*Plegadis falcinellus* L.);
- 61) çafka e përhimë (*Ardea cinerea* L.);
- 62) çafka e kuqe (*Ardea purpurea* L.);
- 63) çafka e bardhë (*Egretta alba* L.);
- 64) çafka e vogël e bardhë ose çafka e argjendtë (*Egretta garzetta* L.);
- 65) çafka e verdhë (*Ardeola ralloides* Scop.);
- 66) çafka e natës (*Nycticorax nycticorax* L.);
- 67) gjakthi i vogël (*Ixobrychus minutus* L.);
- 68) gjakthi (*Botaurus stellaris* L.);
- 69) pelikani rozë (*Pelecanus onocrotalus* L.);
- 70) pelikani kaçurrelë (*Pelecanus crispus* Bruck.);
- 71) karabullaku i detit (*Phalacrocorax carbo* L.);
- 72) karabullak i vogël (*Phalacrocorax pygmaeus* Pall.);
- 73) Kredharaku i madh (*Podiceps cristatus* L.);
- 74) kredharaku i zakonshëm (*Podiceps griseigena* Bodd.);
- 75) kredharaku i vogël (*Tachybaptus rufficollis* Pall.);
- 76) krilla (*Grus grus* L.);
- 77) pulëbardhë e zakonshme (*Larus ridibundus* L.);
- 78) pulëbardhë e vogël (*Larus minutus* Pall.);
- 79) pula e ujit (*Ralluus aquaticus* L.);
- 80) pula e ujit jeshile (*Gallinula chloropus* L.);
- 81) cinja (*Vanellus vanellus* L.);
- 82) gjelaci symadh (*Burhinus oedicnemus*

- griseigena Bodd.);
- 75) мал нуркач (*Tachybaptus rufficollis* Pall.);
- 76) сив жерав (*Grus grus* L.);
- 77) обичен галеб (*Larus ridibundus* L.);
- 78) мал галеб (*Larus minutus* Pall.);
- 79) блатно коковче (*Ralluus aquaticus* L.);
- 80) зелено коковче (*Gallinula chloropus* L.);
- 81) калуѓерка (*Vanellus vanellus* L.);
- 82) чурулин (*Burhinus oediconemus* L.);
- 83) сив сокол (*Falco peregrinus* Tunst.);
- 84) сокол остриж (*Falco subbuteo* L.);
- 85) јужен сокол (*Falco biarmicus* L.);
- 86) мал сокол (*Falco columbarius* L.);
- 87) ветрушка црноноќа (*Falco tinnunculus* L.);
- 88) белоноќа ветрушка (*Falco naumanni* Fleisch.);
- 89) црвенонога ветрушка (*Falco vespertinus* L.);
- 90) јастреб-кокошкар (*Accipiter gentilis* L.);
- 91) јастреб врапчар (*Accipiter nisus* L.);
- 92) кусопрст (краткопрст) јастреб (*Accipiter brevipes* L.);
- 94) обичен глувчар (*Buteo buteo* L.);
- 94) гаќест глувчар (*Buteo lagopus* Brunn.);
- 95) лисест глувчар (*Buteo rufinus* L.);
- 96) глувчар осаш (*Pernis apivoris* L.);
- 97) еја мочуришна (*Circus aeruginosus* L.);
- 98) еја ливадарка (*Circus pygargus* L.);
- 99) еја полска (*Circus cyaneus* L.);
- 100) луња 'рфеста (*Milvus milvus* L.);
- 101) луња црна (*Milvus migrans* Bodd.);
- 102) сур орел (*Aquila chrysaetos* L.);
- 103) орел крстач или орел зајачар (*Aquila heliaca* Sav.);
- 104) орел клокташ (*Aquila clanga* Pall.);
- 105) цуцест орел (*Hieraetus pennatus*);
- 106) орел рибар (*Pandion haliaetus*);
- 107) белоопашест орел (*Haliaeetus albicilla*);
- 108) орел змијар (*Circaetus gallicus* Gm.);
- 109) бел мршојадец (*Neophron perenopterus* L.);
- 110) белоглав мршојадец (*Gyps fulvus* L.);
- 83) skifteri gri (*Falco peregrinus* Tunst.);
- 84) skifteri i drurëve (*Falco subbuteo* L.);
- 85) skifteri mesdhetar (*Falco biarmicus* L.);
- 86) skifter i vogël (*Falco columbarius* L.);
- 87) skifteri kthetërzi (*Falco tinnunculus* L.);
- 88) skifteri kthetrabardhë (*Falco naumanni* Fleisch.);
- 89) skifteri këmbë kuq (*Falco vespertinus* L.);
- 90) gjeraqina (*Accipiter gentilis* L.);
- 91) gjeraqina e shkurtës (*Accipiter nisus* L.);
- 92) skifter gishtshkurtër (*Accipiter brevipes* L.);
- 93) huta i zakonshëm (*Buteo buteo* L.);
- 94) huta me kalca (*Buteo lagopus* Brunn.);
- 95) huta bishtbardhë (*Buteo rufinus* L.);
- 96) huta e bletëve (*Pernis apivoris* L.);
- 97) shqiponja e kënetave (*Circus aeruginosus* L.);
- 98) shqiponja e baltakëve (*Circus pygargus* L.);
- 99) shqiponja e fushës (*Circus cyaneus* L.);
- 100) huta e kuqërreme (*Milvus milvus* L.);
- 101) huta e zezë (*Milvus migrans* Bodd.);
- 102) shqiponja e maleve (*Aquila chrysaetos* L.);
- 103) shqiponja perandorake (*Aquila heliaca* Sav.);
- 104) shqiponja e madhe e rosave (*Aquila clanga* Pall.);
- 105) shqiponja xhuxhe (*Hieraetus pennatus*);
- 106) shqiponja peshkngrënëse (*Pandion haliaetus*);
- 107) shqiponja e detit (*Haliaeetus albicilla*);
- 108) shqiponja gjarpëngrënëse (*Circaetus gallicus* Gm.);
- 109) shkaba e bardhë (*Neophron perenopterus* L.);
- 110) shkaba kokëbardhë (*Gyps fulvus* Habi.);
- 111) shkaba e zezë (*Aegypius monachus* L.);
- 112) shkaba mjekëroshe (kokverdhë) (*Gypaetus barbatus*);
- 113) bufi i madh me veshë (*Bubo bubo* L.);
- 114) bufi pyllit me veshë (*Asio otus* L.);
- 115) buf kënete (*Asio flammeus* Pont.);
- 116) qokthi (*Otus scops* L.);
- 117) kukuvajka (*Athene noctua* Scop.);
- 118) kukuvajka e pyjeve (*Strix aluco* L.);
- 119) kukuvajka mjekëroshe (*Tyto alba* Scop.);
- 120) korbi (*Corvus corax* L.);
- 121) korbi sqepbardhë (*Corvus frugilegus* L.);

Habi.);
 111) црн мршојадец (Aegyptus monachus L.);
 112) брадест (жолтоглав) мршојадец (Gyrapetus barbatus);
 113) голем ушест був (Bubo bubo L.);
 114) шумски ушест був (Asio otus L.);
 115) мочуришен був (Asio flammeus Pont.);
 116) кук-градинарски (Otus scops L.);
 117) кукумјавка (Athene noctua Scop.);
 118) шумски був (Strix aluco L.);
 119) кукувија (Tyto alba Scop.);
 120) гавран (Corvus corax L.);
 121) врана гачец (Corvus frugilegus L.);
 122) пепелава врана или гарга (Corvus cornix L.);
 123) чавка (Corvus monedula L.);
 124) страчка (Pica pica L.);
 125) сојка (Garrulus glandarius L.);
 126) модра чавка (Coracias garrulous L.);
 127) црвеноклуна галица (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.);
 128) галица чолица (Pyrrhocorax graculus L.);
 129) саријазма златна (Oriolus oriolus L.) и
 130) сколовранец (Sturnus vulgaris L.);
 131) полска чучурлига (Alauda arvensis L.);
 132) имелов дрозд (Turdus viscivorus L.) и
 133) смреков дрозд (Turdus pilaris L.).
 (2) Алохтоните видови дивеч, кои се внесени и кои се користат во оградените простори на ловиштата во Република Северна Македонија, ги утврдува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

III. ОДГЛЕДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ

Член 7

Одгледувањето и заштитата на дивечот опфаќа:

- 1) обезбедување на услови за одгледување и заштита на дивечот,
- 2) одржување на нормална бројна состојба на дивечот според капацитетот на ловиштето,
- 3) реинтродукција (внесување) на основните ловностопански видови во

L.);
 122) sorra e përhime (Corvus cornix L.);
 126) sorra (Corvus monedula L.);
 124) laraska (Pica pica L.);
 125) grifsha (Garrulus glandarius L.);
 126) sorra e murrme (Coracias garrulous L.);
 127) cirikoka (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.);
 128) stërqoka (Pyrrhocorax graculus L.);
 129) bengu (Oriolus oriolus L.) dhe
 130) çërloi i zi pikalosh (Sturnus vulgaris L.);
 131) lauresha (Alauda arvensis L.);
 132) mulliverdha (Turdus viscivorus L.) dhe
 133) bariboja (Turdus pilaris L.).

(2) Llojet e gjahut aloktone, të cilat futen dhe përdoren në hapësirat e rrethuara të vendgjuetisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

III. KULTIVIMI DHE MBROJTJA E GJAHUT

Neni 7

Kultivimi dhe mbrojtja e gjahut përfshin:

- 1) sigurimin e kushteve për kultivimin dhe mbrojtjen e gjahut,
- 2) mbajtja e gjendjes normale numerike të gjahut sipas kapacitetit të vendgjuetisë,
- 3) rifutja (futja) e specieve bazë të gjuetisë në vendgjueti për të arritur më shpejt kapacitetin e vendgjuetisë;
- 4) krijimi i barazimeve në vendgjuetinë për mbarështimin, mbrojtjen, ushqimin dhe mbajtjen e gjahut nën mbrojtje;
- 5) marrjen e masave parandaluese dhe të

ловиштето заради побрзо постигнување на капацитетот на ловиштето,

4) создавање на ремизи во ловиштето за размножување, заштита, прехрана и прихрана на дивечот под заштита,

5) преземање на превентивни и други мерки за заштита на дивечот од болести,

6) одржување на бројот на дивечот без заштита во обем кој не претставува опасност за дивечот под заштита,

7) отстранување на кучиња и мачки скитници,

8) обезбедување на храна, мир и вода за дивечот,

9) одредување и спроведување на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење на одредени видови дивеч,

10) подигање и одржување на ловнотехнички објекти во ловиштето,

11) вршење на лов со расни кучиња (педигрирани),

12) користење на соодветни средства за ловење и

13) чување на дивечот во ловиштето.

Член 8

(1) За одгледување и заштита, како и за обезбедување на природната рамнотежа на дивечот во ловиштата, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, прогласува репроцентри.

(2) За репроцентар може да се прогласи цело ловиште или дел од ловиште.

(3) Репроцентрите служат само за размножување, одгледување и заштита на одделни видови дивеч, а со цел за збогатување на ловиштата со редок или проретчен дивеч.

(4) Правата и обврските меѓу корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државно ловиште, во ловиштето или дел од него кое се прогласува за репроцентар и Владата на Република Северна Македонија, се уредуваат со договор.

(5) За развој и унапредување на

tjera për mbrojtjen e gjahut nga sëmundjet,

6) ruajtja e numrit të gjahut pa mbrojtje në një sasi që nuk paraqet rrezik për gjahun nën mbrojtje;

7) largimi i qenve dhe maceve endacake,

8) sigurimi i ushqimit, paqes dhe ujit për gjahun,

9) përcaktimi dhe zbatimi i sezonit të gjuetisë, ndalimi i përkohshëm dhe i përhershëm i gjuetisë së disa llojeve të gjahut;

10) ngritja dhe mirëmbajtja e objekteve të gjuetisë në vendgjueti,

11) gjuetia me qen të racës së pastër (me prejardhje),

12) përdorimi i mjeteve të përshtatshme të gjuetisë dhe

13) mbajtja e gjahut në vendgjueti.

Neni 8

(1) Për kultivimin dhe mbrojtjen, si dhe për sigurimin e ekuilibrit natyror të gjahut në vendgjueti, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, shpall reprocitet.

(2) Për reprocitet mund të shpallet e gjithë vendgjuetia ose një pjesë e vendgjuetisë.

(3) Riprodhimet shërbejnë vetëm për shumimin, kultivimin dhe mbrojtjen e disa llojeve të gjahut, me qëllim të pasurimit të vendgjuetisë me gjah të rrallë.

(4) Të drejtat dhe detyrimet ndërmjet shfrytëzuesit të gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesit të vendgjuetisë shtetërore, në vendgjuetinë ose një pjesë të saj që është shpallur reprocenter dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, rregullohen me marrëveshje.

(5) Për zhvillimin dhe promovimin e gjuetisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, miraton Program vjetor për zhvillimin dhe avancimin e gjuetisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(6) Në Programin vjetor për zhvillimin dhe

ловството во Република Северна Македонија, Владата на Република Северна Македонија, на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува Годишна програма за развој и унапредување на ловството во Република Северна Македонија.

(6) Во Годишната програма за развој и унапредување на ловството во Република Северна Македонија се утврдуваат видот и обемот на активностите кои ќе се финансираат од Буџетот на Република Северна Македонија, корисниците на средствата, износот на средствата и начинот на користење на средствата.

(7) Средствата од Програмата од ставот (5) на овој член, особено се користат за:

- исполнување на обврските на Владата на Република Северна Македонија согласно договорот за управување со државните ловишта,
- изработка и рецензија на Општата ловностопанска основа,
- награда за уловен дивеч без посебна заштита,
- учество на семинари, советувања, саеми и слични манифестации.

Член 9

(1) Ловнотехничките објекти се наменети за одгледување, заштита и користење на дивечот и се засолништа за дивеч, поила, калишта, хранилишта, складишта за храна, солишта, ловки, чекала, набљудувачници за дивеч и уредени ловечки патеки.

(2) Ловностопанските објекти се во функција на развој и унапредување на ловството и претставуваат различни типови на огради за дивеч, објекти за сместување и престој на ловци (ловечки куќи од различни категории), простории за расекување на месо од дивеч, простории за обработка на трофеи од дивеч и други помошни објекти.

(3) Ловнотехничките и ловностопанските објекти во ловиштето се основни средства на ловиштето.

(4) Корисникот на дивечот во

аванцимин е гјуетисе нe Републикeн e Македонисе се Veriut, персактохен lloji dhe vëllimi i aktiviteteve qe do të financohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, shuma e mjeteve dhe mënyra e përdorimit të mjeteve.

(7) Mjetet nga Programi i paragrafit (5) të këtij neni përdoren veçanërisht për:

- përmbushjen e detyrimeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas marrëveshjes për menaxhimin e vendgjuetive shtetërore,
- përgatitja dhe recensioni i Baza e Përgjithshme e Gjuetisë,
- shpërblim për gjahun e kapur pa mbrojtje të veçantë,
- pjesëmarrja në seminare, konsultime, panairë dhe ngjarje të ngjashme.

Neni 9

(1) Objektet teknike të gjuetisë janë të destinuara për mbarështimin, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e gjahut dhe janë vendstrehime për gjahun, vend për pirje të ujit, moçale, depo ushqimesh, kripëra, gropa, vendpritjeje, vendvëzhgime të gjahut dhe shtigje të organizuara gjuetie.

(2) Objektet e gjuetisë i shërbejnë qëllimit të zhvillimit dhe nxitjes së gjuetisë dhe paraqesin lloje të ndryshme të gardheve për gjah, objekte për vendosjen dhe akomodimin e gjuetarëve (shtëpi të gjuetisë të kategorive të ndryshme), hapësira për prerjen e mishit të gjahut, hapësira për përpunimin trofeve dhe objekte të tjera ndihmëse.

(3) Objektet teknike dhe të gjuetisë në vendgjueti janë pasuri themelore e vendgjuetisë.

(4) Përdoruesi i lojës në vendgjueti është i detyruar të bëjë vlerësimin e vlerës së pasurisë së paluajtshme - objekteve të gjuetisë (të cilat evidentohen në vendgjuetitë e veçanta) përmes vlerësuesit të autorizuar ose Byrosë së ekspertizës mjeko-ligjore dhe t'ia dorëzojë Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave

ловиштето е должен да изврши процена на вредноста на недвижните ствари - ловностопанските објекти (кои се евидентирани во посебната ловностопанска основа), преку овластен проценител или Бирото за судски вештачења и истата да ја достави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство шест месеци пред истекот на важноста на Договорот за користење на дивечот во ловиштето и пред објавување на јавниот повик за давање на дивечот во ловиштата на користењето.

(5) Проценетата вредност на недвижните ствари од став (4) на овој член, треба да се наведе во јавниот повик за наведеното ловиште која новиот корисник на дивечот во ловиштето е должен да му ја исплати на стариот корисник на дивечот во ловиштето пред потпишување на договорот за користење на дивечот во ловиштето.

Член 10

(1) Во ловиштето не може да се градат ловностопански објекти.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, корисниците на дивечот во ловиштето можат да градат ловностопански објекти предвидени во планските документи од областа на ловството, по претходно добиена согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и изработен урбанистички проект согласно Законот за урбанистичко планирање.

(3) Начинот за добивање на согласност за градба на ловностопански објекти, формата и содржината на барањето на согласност, на согласноста, како и потребната документација ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 11

(1) Дивечот од членот 6 од овој закон е дивеч под заштита и дивеч без посебна заштита.

гjashtë muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë së Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti dhe para publikimit të thirrjes publike për dhënien e gjahut në vendgjueti për përdorim.

(5) Vlera e përlogaritur e paluajtshmërisë të paragrafit (4) të këtij neni duhet të deklarohet si detyrim financiar në thirrjen publike për vendgjuetinë e caktuar të cilën shfrytëzuesi i ri i gjahut në vendgjueti është i detyruar t'ia paguajë përdoruesi i vjetër i gjahut në vendgjueti para nënshkrimit të Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendgjuetisë.

Neni 10

(1) Në vendgjueti nuk mund të ndërtohen objekte gjuetie.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, shfrytëzuesit e gjahut në vendgjueti mund të ndërtojnë objekte gjuetie të parapara me dokumentet planore nga lëmi i gjuetisë, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave dhe një projekt urban i përgatitur në përputhje me Ligjin e Urbanizimit.

(3) Mënyra e marrjes së pëlqimit për ndërtimin e objekteve të gjuetisë, formën dhe përmbajtjen e kërkesës për pëlqim, pëlqimit, si dhe dokumentacionin e nevojshëm i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 11

(1) Gjahu i nenit 6 i këtij ligji është gjah nën mbrojtje dhe gjah pa mbrojtje të posaçme.

(2) Gjah nën mbrojtje është: kaprolli, dreri i kuq, dreri ugar, dhia e egër, mufloni, ariu, derri i egër, lepuri, ketri, rrëqebulli, vidra, macja e egër, vjedulla, gjeri, ketri i tokës,

(2) Дивеч под заштита е: срна, обичен елен, елен лопатар, дивокоза, муфлон, мечка, дива свиња, зајак, верверица, рис, видра, дива мачка, јазовец, полв, стоболка, лештерка, фазан, полска еребица, еребица камењарка, потполошка-препелица, гулаб гривнеж, гулаб дупкар, див гулаб или гулаб пештерник, грлица, гугутка, шумска шлука, ридска или барска шлука, шлука ливадарка или голем бекасин, мал бекасин, дива гуска, белочелна гуска, лисеста гуска, гуска глоговница, морска утва, морски гуски (*Branta sp.*), дива пајка или пајка глуvara, берија или крѓа, пајка ластарка или калкурук, пајка пупчаница, пајка лажичарка, белоока њорка, пајка свиркач, сива пајка, пајка превез, црноглава њорка или алмабаш, цуцулеста њорка, жолтоклун лебед или лебед пејач, нем лебед, прдавец, лиска, бел штрк, црн штрк, блескав или црн ибис, црвена чапја, бела чапја, мала бела чапја или сребреникава чапја, жолта чапја, ноќна чапја или гак, мал воден бик или мало чапјиче, воден бик или букавец, розов пеликан, кадрав пеликан, мал корморан, голем нуркач, обичен нуркач, мал нуркач, сив жерав, обичен галеб, мал галеб, блатно коковче, зелено коковче, калуѓерка, чурулин, сив сокол, сокол остриж, јужен сокол, мал сокол, ветрушка црноноќа, белоноќа ветрушка, црвенонога ветрушка, јастреб врапчар, кусопрст (краткопрст) јастреб, обичен глувчар, гаќест глувчар, лисест глувчар, глувчар осаш, еја мочуришна, еја ливадарка, еја полска, луња 'рѓеста, луња црна, сур орел, орел крстач или орел зајачар, орел клокташ, цуцест орел, орел рибар, белоопашест орел, орел змијар, бел мршојадец, белоглав мршојадец, црн мршојадец, брадест (жолтоглав) мршојадец, голем ушест був, шумски ушест був, мочуришен був, кук-градинарски, кукумјавка, шумски був, кукувија, гавран, сојка, модра чавка, црвеноклуна галица, галица чолица и златна сариасма.

(3) Дивеч без посебна заштита е: волк, чакал, лисица, куна златка, куна

pula e pyllit, fazan, thëllëza e fushës, thëllëza e malit, shkurta, pëllumbi gugash, pëllumbi i pyllit, pëllumb i egër ose pëllumbi i shkëmbit, turtullesha, kumria, shapka e pyllit, shapka e ujit ose e kënetës, shapka e madhe e ujit, shapka e vogël e ujit, patë e egër, patë ballëbardhë, pata e vogël, pata e arave, rosa laroshe, patat e detit (*Branta sp.*), rosë e egër ose rosa jeshile, rosa kërre, rosa bishtgjele, marsakja, rosa sqeplugë, rosa kryekuqe e vogël, rosa kryekuqe e madhe, rosa gri, murrçaku, kryekuqja e mjeme ose albamashe, rosa laramane me çafkë, rosa laramane me çafkë, mjellma me gungë, mbreti i shkurtës, bajza, lejleku i bardhë, lejleku i zi, kojliku i zi, çafka e kuqërremtë, çafka e bardhë, çafka e vogël e bardhë ose çafka e argjendtë, çafka e verdhë, çafka e natës, gjakthi i vogël, gjakthi, pelikani rozë, pelikani kaçurrelë, karabullaku i detit, karabullak i vogël, kredharaku i zakonshëm, kredharaku i vogël, krilla, pulëbardhë e zakonshme, pulëbardhë e vogël, pula e ujit, pula e ujit jeshile, cinja, gjelaci symadh, skifteri gri, skifteri i drurëve, skifteri mesdhetar, skifter i vogël, skifteri kthetrazi, skifteri kthetrabardhë, skifteri këmbë kuq, gjeraqina e shkurtës, skifter gishtshkurtër, huta e zakonshme, huta me kalca, huta bishtbardhë, huta e bletëve, shqiponja e kënetave, shqiponja e baltakëve, shqiponja e fushës, huta e kuqërreme, huta e zezë, shqiponja e maleve, shqiponja perandorake, shqiponja e madhe e rosave, shqiponja xhuxhe, shqiponja peshkngrënëse, shqiponja e detit, shqiponja gjarpërngrënëse, shkaba e bardhë, shkaba kokëbardhë, shkaba e zezë, shkaba mjekëroshe (kokverdhë), bufi i madh me veshë, bufi pyllit me veshë, buf kënete, qokthi, kukuvajka, kukuvajka e pyjeve, kukuvajka mjekëroshe, korbi, korbi sqepbardhë, sorra e përhime, cirikoka, lauresha dhe bengu.

(3) Kafshë gjahu pa mbrojtje të veçantë është: ujku, çakalli, dhelpra, shqarthe i artë, shqarthe i bardhë, bukël e vogël, qelbësi, karabullak i madh, gjeraqina, sorrë, sorra e hirtë, stërqokë, laraskë dhe cërloi i zi.

белка, мала ласица, твор, голем корморан, јастреб кокошкар, врана гачец, пепелава врана или гарга, чавка, страчка и сколовранец.

Член 12

(1) За дивечот под заштита се утврдува ловостој, привремена и трајна забрана за ловење.

(2) За време на ловостој, привремена и трајна забрана за ловење, дивечот под заштита не смее да се лови, прогонува или вознемирува, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 13

(1) Ловостојот според половата и возрасната структура на дивечот, како и дозволениот дневен застрел во ловната сезона се утврдува за:

- срнак од 1 октомври до 30 април,
- срна од 1 февруари до 30 септември,
- младенчиња - едногодишни и двегодишни од срна од 1 февруари до 30 септември,
- обичен елен од 1 февруари до 31 август,
- еленка - кошута од 1 јануари до 31 октомври,
- младенчиња - едногодишни и двегодишни од обичен елен од 1 јануари до 31 октомври,
- елен лопатар од 1 февруари до 15 септември,
- кошута еленка лопатар од 1 јануари до 31 октомври,
- младенчиња - едногодишни и двегодишни од елен лопатар од 1 јануари до 31 октомври,
- муфлон машки од 1 февруари до 15 септември,
- муфлон женски од 1 февруари до 30 септември,
- младенчиња-едногодишни и двегодишни од муфлон од 1 февруари до 30 септември,
- дивојарец од 1 јануари до 31 јули,
- дивокоза од 1 јануари до 30 септември,
- младенчиња - едногодишни и двегодишни од дивокоза од 1 јануари до 30 септември,
- дива свиња (женка) од 16 јануари до 14 септември,

Neni 12

(1) Për gjahun në mbrojtje përcaktohet sezoni i ndalimit të gjuetisë, ndalim i përkohshëm dhe i përhershëm i gjuetisë.

(2) Gjatë ndalimit të gjuetisë, ndalimit të përkohshëm dhe të përhershëm të gjuetisë, kafshët e gjahut nën mbrojtje nuk guxon të gjuhet, të ndiqet ose të ngacmohet, përveç kur përcaktohet ndryshe me këtë ligj.

Neni 13

(1) Ndalimi i gjuetisë sipas gjinisë dhe strukturës së moshës së kafshëve të gjahut, si dhe gjuajtja e lejueshme ditore në sezonin e gjuetisë do të përcaktohet për:

- drerin, nga 1 tetori deri më 30 prill,
- sorkadhen, nga 1 shkurti deri më 30 shtator,
- drethë një vjeç dhe dy vjeç, nga 1 shkurti deri më 30 shtator,
- drerin e zakonshëm, nga 1 shkurti deri më 31 gusht,
- sorkadhen, nga 1 janari deri më 31 tetor,
- drethin një vjeç dhe dy vjeç, nga 1 janari deri më 31 tetor,
- drerin ugar, nga 1 shkurt deri më 15 shtator,
- sorkadhen ugar nga 1 janari deri më 31 tetor,
- drethin e ri një vjeç dhe dy vjeç nga dreri ugar, 1 janari deri më 31 tetor,
- muflonin mashkull, nga 1 shkurt deri më 15 shtator,
- muflonin femër, nga 1 shkurt deri më 30 shtator,
- muflonin një vjeç dhe dy vjeç, nga 1 shkurti deri më 30 shtator,
- cjapin e egër, nga 1 janari deri më 31 korrik,
- dhinë e egër, nga 1 janari deri më 30 shtator,
- kecat një vjeç dhe dy vjeç, nga dhia e egër, nga 1 janari deri më 30 shtator,
- derrin e egër (femër), nga 16 janari deri më 14 shtator,
- derrin e egër (mashkull), nga 16 janari deri më 30 prill,
- lepurin, nga 15 dhjetori deri më 10 tetor,
- mace të egra nga 1 marsi deri më 31 korrik,
- vjedullat, nga 1 marsi deri më 31 korrik,
- thëllëzat e fushës, thëllëzat, thëllëzat e malit, pulat e pyjeve, nga 15 dhjetori deri më

- дива свиња (мажјак) од 16 јануари до 30 април,
- зајак од 15 декември до 10 октомври,
- дива мачка од 1 март до 31 јули,
- јазовец од 1 март до 31 јули,
- полска еребица, еребица камењарка, лештарка од 15 декември до 10 октомври, а дозвољениот дневен застрел во ловната сезона е до три единки по ловец во ловен ден,
- фазан од слободна природа од 1 јануари до 30 септември и
- потполошка, гулаб гривнеж, гулаб-дупкар, див гулаб или гулаб пештерник, грлица, гугутка, шумска шљука, ридска или барска шљука, шљука ливадарка или голем бекасин, мал бекасин, дива гуска, белочелна гуска, гуска глоговница, морски гуски (Branta sp.), дива пајка или пајка глувара, берија или крѓа, пајка ластарка или калкурук, пајка пупчаница, црвеноглава њорка или алмабаш, цуцулеста њорка, полска чучурлига, имелов дрозд, смреков дрозд и лиска од 1 април до 31 јули, а дозвољениот дневен застрел во ловната сезона е до 15 единки по ловец во ловен ден.

(2) Ловостојот од ставот (1) на овој член, не се однесува на машките видови дивеч, и тоа: срнак, обичен елен, елен лопатар, муфлон, дива свиња и алохтони видови дивеч од членот 6 став (2) од овој закон, доколку истиот се одгледува во оградени простори за интензивно одгледување и застрел на дивеч, како и за лов на ситен дивеч од вештачко производство во полигон за лов на дивеч.

(3) Дива свиња (мажјак) во периодот од 1 мај до 14 септември се лови во поединечен лов без учество на ловечки кучиња-гоничи.

Член 14

Трајно се забранува ловење на: мечка, рис, видра, верверица, полв, столбока, морска утва, пајка лажичарка, пајка свиркач, сива пајка, пајка превез, белоока њорка, лисеста гуска, жолтоклун лебед или лебед пејач, нем лебед, прдавец, бел штрк, црн штрк, блескав или црн ибис,

10 тетор dhe gjuajtja e lejueshme ditore në sezonin e gjuetisë është deri në tre gjahe për gjuetar në një ditë gjuetie,

- fazanin e natyrës së lirë, nga 1 janari deri më 30 shtator, dhe

- thëllëzën, pëllumbin gugash, pëllumbin e pyllit, pëllumbin e egër ose pëllumbin shpellar, turtulleshën, kumrinë, shapkën, shapkën kodrinore ose të moçalit, shapkën e livadhit ose galinagon e madh, galinagon e vogël, patën e egër, patën e vogël, patën e murrizit, patat e detit (Branta sp.), rosën e egër, gërxfollën, rosën bishtgjele, marsakjën, rosën kokëkuqe ose rosën almabashee, rosën laramane, laureshën, mulliverdhën, cerilin dhe bajzën, nga 1 prilli deri më 31 korrik, dhe gjuetia e lejueshme ditore në sezonin e gjuetisë është deri në 15 koka për gjuetar brenda ditës së gjuetisë.

(2) Ndaleza e gjuetisë e paragrafit (1) të këtij neni nuk ka të bëjë me llojet e gjahut meshkuj për: drerin, drerin e zakonshëm, drerin ugar, muflonin, derrin e egër dhe speciet e huaja të gjahut të nenit 6, paragrafi (2) të këtij ligji, nëse i njëjti rritet në zona të rrethuara për mbarështim intensiv dhe gjuajtje të gjahut, si dhe për gjuetinë e gjahut të imët të prodhimit artificial në një poligon gjuetie të gjahut.

(3) Derrin e egër (mashkull) në periudhën nga 1 maji deri më 14 shtator do të gjuhet në gjueti për kokë, pa pjesëmarrjen e qenve të gjuetisë.

Neni 14

Ndalohet përgjithmonë gjuajtja e: ariut, rrëqebullit, vidrës, ketrit, gjerit, ketrit të tokës, rosës laroshe, rosës sqeplugë, rosës kryekuqe, rosës gri, rosës së murçakut, kryekuqes me sy të bardhë, patës së vogël, mjellmës qafëdrejtë, mjellmës këngëtare, mjellmës memece, mbretit të shkurtës, lejlekut të bardhë, lejlekut të zi, kojlikut të bardhë ose të zi, çafkës së kuqërremtë, çafkës së përhimtë, çafkës së bardhë, çafkës së bardhë të vogël ose çafkës së

црвена чапја, пепелава чапја, бела чапја, мала бела чапја или сребреникава чапја, жолта чапја, ноќна чапја или гак, мал воден бик или мало чапјиче, воден бик или буковец, розов пеликан, кадрав пеликан, голем нуркач, обичен нуркач, мал нуркач, сив жерав, обичен галеб, мал галеб, блатно коковче, зелено коковче, калуѓерка, чурулин, сив сокол, сокол остриж, јужен сокол, мал сокол, ветрушка црноноќа, белоноќа ветрушка, црвенонога ветрушка, јастреб врапчар, кусопрст или краткопрст јастреб, обичен глувчар, гакест глувчар, лисест глувчар, глувчар осаш, еја мочуришна, еја ливадарка, еја полска, луња 'рѓеста, црна луња, сур орел, орел крстач, орел клокташ, џуџест орел, орел рибар, белоопашест орел, орел змијар, бел мршојадец, белоглав мршојадец, црн мршојадец, брадест (жолтоглав) мршојадец, голем ушест був, шумски ушест був, мочуришен був, кук-градинарски, кукумјавка, шумски був, кукувија, гавран, модра чавка, црвеноклуна галица, галица чолица, саријазма златна, мал корморан и сојка.

Член 15

Забрането е уништување и присвојување на младенчиња, уништување и расипување на легла, гнезда или јајца од дивеч под заштита утврдено со овој закон.

Член 16

(1) Забрането е внесување алохтони видови дивеч во ловиштето.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, внесување алохтони видови дивеч во ловиштето може да се врши само во оградени простори врз основа на претходно одобрение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, по претходно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање, а по претходно изработена стручна документација за влијанието на алохтоните видови на дивеч што се внесуваат на екосистемите во

argjendte, afkės sė verdhė, afkės sė natės, gjakthit tė ujit, gjakthit, pelikanit rozė, pelikanit kaurrel, kredharakut tė madh, kredharakut tė zakonshėm, kredharakut tė vogėl, krillės, pulėbardhės sė pėrhimtė, pulėbardhės sė vogėl, pulės sė ujit, pulės sė ujit jeshile, cinjės, gjelacit symadh, skifterit gri, skifterit krahėthatė, skifterit mesdhetar, skifterit tė vogėl, skifterit kthetrazi, skifterit kthetrabardhė, skifterit kthetrakuq, gjeraqinės sė shkurtės, gisht shkurtėrit, skifterit tė zakonshėm, hutės me kalca, hutės bishtbardhė, hutės sė bletėve, shqiponjės sė kėnetės, shqiponjės sė livadhit, shqiponjės sė fushės, hutės sė kuqėrremtė, hutės sė zezė, shqiponjės sė zezė, shqiponjės perandorake, shqiponjės sė madhe tė rosave, shqiponjės xhuxhe, shqiponjės peshkngrenėse, shqiponjės sė detit, shqiponjės gjarpėrngrenėse, shkabės sė bardhė, shkabės kokėbardhė, shkabės sė zezė, shkabės mjekroshe (kokėverdhė), bufit tė madh me veshė, bufit tė pyllit me veshė, bufit tė kėnetės, qokthit, kukuvajkės, bufit tė pyllit, kukuvajkės mjekroshe, korbit, sorrės sė murrme, sorrės sqepkuqe, stėrqokės, bengut, karrabullakut tė vogėl.

Neni 15

Ndalohe shkatėrrimi dhe pėrvetėsimi i tė miturve, shkatėrrimi dhe prishja e vendqėndrimit, foleve ose vezėve tė gjahut nėn mbrojtjen e pėrcaktuar me kėtė ligj.

Neni 16

(1) Ndalohe futja e specieve tė huaja tė gjahut nė vendet e gjuetisė.
(2) Me pėrjashtim tė paragrafit (1) tė kėtij neni, futja e specieve tė huaja tė gjuetisė nė zonat e gjuetisė mund tė kryhet vetėm nė zona tė mbyllura, nė bazė tė miratimit paraprak nga Ministria e Bujqėsisė, e Pylltarisė dhe e Ekonomisė sė Ujėrave, me mendimin paraprak tė Ministrisė sė Mjedisit dhe Planifikimit Hapėsinor, dhe me pėrpunimin paraprak tė dokumentacionit tė ekspertėve mbi ndikimin e llojeve tė shpėrndara tė gjuetisė qė hyjnė nė ekosistemet nė Republikėn e Maqedonisė sė Veriut, tė paraqitura nga njė institucion mėsimor-shkencor ose shkencor, i cili ėshtė autorizuar nga ministri i Bujqėsisė, i Pylltarisė dhe i Ekonomisė sė Ujėrave.
(3) Institucioni edukativo-shkencor ose

Република Северна Македонија доставена од наставно-научна или научна институција, што ја овластил министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Наставно-научната или научната институција од ставот (2) на овој член, за да биде овластена треба да ја проучува проблематиката од шумарството и ловството или биолошките науки.

(4) Формата и содржината на барањето за внесување на алохтони видови дивеч и на одобрението за внесување на алохтони видови дивеч во ловиштето ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 17

(1) За потребите на науката, наставата, зоолошките градини и природонаучните музеи, како и за одгледувачки цели и за спречување на заразни болести, може да се одобри ловење на дивеч за време на привремена забрана, трајна забрана, за време на ловостој, како и вршење на дејствија на дивечот од членот 14 од овој закон, по претходно одобрение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Со одобрението од ставот (1) на овој член се определува и начинот на вршење на ловењето.

(3) За одобрението од ставот (1) на овој член, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја известува Владата на Република Северна Македонија во рок од седум дена од денот на донесувањето на одобрението.

Член 18

(1) Санитарниот застрел на дивеч го одобрува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и во време кога ловот е забранет со цел спречување на појава и ширење на заразни болести кај дивечот во согласност решението од членот 75 од овој закон.

(2) Санитарниот застрел на дивеч го врши стручно лице-ловник и лицата

shkencor i paragrafit (2) të këtij neni, për të qenë i autorizuar, duhet të studiojë problematikën e pyjeve dhe të gjuetisë ose të shkencave biologjike.

(4) Forma dhe përmbajtja e kërkesës për futjen e specieve të huaja të gjuetisë, dhe të lejes për futjen e specieve të huaja të gjuetisë në vendet e gjuetisë do të përcaktohen nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 17

(1) Për qëllime të shkencës, mësimdhënies, kopshteve zoologjike dhe muzeve të historisë natyrore, si dhe për qëllime të mbarështimit dhe të parandalimit të sëmundjeve infektive, gjuetia e gjahut mund të miratohet gjatë ndalimit të përkohshëm, ndalimit të përhershëm, gjatë ndalesës së gjuetisë, si dhe kryerjes së veprimeve të gjuetisë të të nenit 14 të këtij ligji, pas miratimit paraprak të ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(2) Me miratimin e paragrafit (1) të këtij neni përcaktohet edhe mënyra e gjuetisë.

(3) Për miratimin e paragrafit (1) të këtij neni, ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut brenda shtatë ditëve pas miratimit.

Neni 18

(1) Gjuetia sanitare e gjahut miratohet nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, edhe në kohën kur ndalohet gjuetia me qëllim parandalimin e shfaqjes dhe përhapjes së sëmundjeve infektive në gjah, në përputhje me vendimin e nenit 75 të këtij ligji.

(2) Gjuetia sanitare e gjahut kryhet nga një gjahtar ekspert dhe personat që e shoqërojnë atë.

(3) Përdoruesit e gjahut në vendet e gjuetisë dhe drejtuesit e terreneve shtetërore të gjuetisë dhe zonave të gjuetisë me qëllime të veçanta janë të detyruar, brenda 24 orëve

кои се во негова придружба.

(3) Корисниците на дивечот во ловиштата и управувачите на државните ловишта и ловишта со посебна намена се должни, во рок од 24 часа по извршениот санитарен застрел на дивеч, да ги известат Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 19

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може да:

1) го продолжи времето дозволено за лов на дивечот под заштита доколку тој е пренамножен и го загрозува имотот на корисникот на земјиштето и водите на кои е установено ловиштето, како и на околните земјишта и води по претходно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање, а врз основа на научна проценка и стручно мислење од научна институција,

2) го скрати или промени времето за лов на одредени видови дивеч под заштита на одредено време, заради заштита на нејзината бројна состојба, заштита на здравјето на луѓето, добитокот, појави на заразни болести (во согласност со решението од членот 75 од овој закон), хемиско и радиолошко загадување,

3) привремено го забрани ловењето во одредено подрачје или на целата територија на Република Северна Македонија на редок или проретчен дивеч под заштита,

4) привремено го забрани ловењето во одредено подрачје или на целата територија на Република Северна Македонија доколку има опасност од појава на заразни болести или се појават заразни болести кај дивечот (во согласност со решението од членот 75 од овој закон),

5) го дозволи ловот на трајно заштитен дивеч, ако прави штети во ловиштето или на корисникот, односно сопственикот на земјиштето и водите по претходно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање, а врз основа

pas gjuajtjes sanitare të gjahut, ta njoftojnë Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave dhe Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë.

Neni 19

(1) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave mund të:

1) zgjat kohën e lejuar për gjuetinë e gjahut nën mbrojtje nëse është shumuar shumë dhe kërcënon pronën e shfrytëzuesit të tokës dhe ujërave në të cilat ndodhet vendi i gjuetisë, si dhe tokat dhe ujërat përreth pas mendimit paraprak nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, në bazë të vlersimeve shkencore dhe mendim i екпертеве nga institucioni shkencor.

2) të shkurtojë ose të ndryshojë kohën e gjuetisë së disa llojeve të gjahut nën mbrojtje për kohë të caktuar, me qëllim të mbrojtjes së statusit të saj numerik, mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, bagëtive, shfaqjes së sëmundjeve ngjitëse (në përputhje me vendimin e nenit 75 të këtij ligji), ndotja kimike dhe radiologjike,

3) të ndalojë përkohësisht gjuetinë në zonë të caktuar ose në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të kafshëve të rralla ose të rralla nën mbrojtje.

4) ndalojë përkohësisht gjuetinë në zonë të caktuar ose në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëse ekziston rreziku i sëmundjeve ngjitëse ose sëmundjeve ngjitëse që paraqiten te gjahu (në përputhje me vendimin e nenit 75 të këtij ligji);

5) të lejojë gjuetinë e gjahut të mbrojtur në mënyrë të përhershme, nëse dëmton vendgjuetinë ose shfrytëzuesin, përkatësisht pronarin e tokës dhe ujërave pas mendimit paraprak nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe e Planifikimit Hapësinor, në bazë të vlersimeve shkencore dhe mendim i екпертеве nga institucioni shkencor.

6) lejojë gjuetinë e bartësve të sëmundjes në çdo kohë dhe në çdo vend për gjueti nën mbrojtje (në përputhje me vendimin e nenit 75 të këtij ligji) dhe

7) ndalojë ndërmarrjen e veprimeve të caktuara në sipërfaqe, të dëmshme për ruajtjen, shumimin dhe vendosjen e përkohshme të llojeve të caktuara të gjahut pas mendimit paraprak të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.

на научна проценка и стручно мислење од научна институција,

6) го дозволи ловот на пренесувачи на зараза во секое време и на секое место за дивеч под заштита (во согласност со решението од членот 75 од овој закон) и

7) го забрани преземањето одредени дејствија на површини, штетни за одгледување, размножување и привремено населување на одделни видови дивеч по претходно мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) Во случај кога дивечот или друго диво животно се најде во урбана или друга населена средина и предизвикува или претставува опасност по животот, безбедноста и здравјето на луѓето, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство дава одобрение за застрел за наведениот дивеч/диво животно на органот за внатрешни работи.

(3) Одобрението за застрел од ставот (2) на овој член, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го издава врз основа на службена белешка од органот за внатрешни работи со која се докажува дека постои опасност по животот, безбедноста и здравјето на луѓето.

Член 20

(1) Со цел да се намалат штетите кои ги причинуваат, за уловот на определени видови дивеч без посебна заштита може да се додели парична награда.

(2) Видот на дивечот без посебна заштита за чиј улов се доделува парична награда и висината на паричната награда ги определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Висината на паричната награда за улов на определени видови дивеч без посебна заштита не може да биде поголема од 10% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година, според податоците на Државниот завод за статистика.

(4) Средствата за наградата од

(2) Në rast se gjahu ose kafsha tjetër e egër gjendet në mjedis urban ose në mjedis tjetër të populluar dhe shkakton ose paraqet rrezik për jetën, sigurinë dhe shëndetin e njerëzve, ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave jep leje për gjuajtjen e gjahut të përmendur/kafshën e egër të organit të punëve të brendshme.

(3) Autorizimin për gjuajtje të paragrafit (2) të këtij neni e jep ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave në bazë të shënimit zyrtar nga organi i punëve të brendshme me të cilin vërtetohet se ekziston rrezik për jetën, sigurinë dhe shëndetin e njerëzve.

Neni 20

(1) Për të zvogëluar dëmin që e shkaktojnë, mund të jepet shpërblim në të holla për kapjen e disa llojeve të gjahut pa mbrojtje të veçantë.

(2) Llojin e gjahut pa mbrojtje të veçantë për kapjen e të cilit jepet shpërblim në të holla dhe lartësia e shpërblimit në të holla caktohet nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(3) Shuma e shpërblimit në të holla për kapjen e llojeve të caktuara të gjahut pa mbrojtje të veçantë nuk mund të jetë më e madhe se 10% nga rroga mesatare mujore neto e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak kalendarik, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

(4) Mjetet e shpërblimit të paragrafit (1) të këtij neni sigurohen nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

ставот (1) на овој член, се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија.

Член 21

(1) Дивечот без посебна заштита може да се лови доколку не се загрозува неговиот траен опстанок.

(2) За ловење на дивеч без посебна заштита, корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште е должен да води евиденција и истата до крајот на ловната година да ја достави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со цел следење на бројната состојба на дивечот без посебна заштита.

(3) Формата и содржината на образецот за евиденција за уловен дивеч без посебна заштита ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 22

(1) Забрането е ловење, чување, купопродажба на птици, како и уништување на гнезда, собирање, присвојување и уништување на младенчиња и јајца на птици кои не претставуваат дивеч.

(2) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги определува видовите диви птици кои се корисни за земјоделството и шумарството.

Член 23

Забрането е движење на лица со пушка и други средства за лов во ловиштето, без дозвола за ловење од корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште.

Член 24

(1) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште е должен наизменично да забранува ловење две години едноподруго, најмалку на една четвртина од вкупната површина на ловиштето.

(2) За првите две години забраната за ловење од една

Neni 21

(1) Gjahu pa mbrojtje të veçantë mund të gjuhет nëse mbijetesa e saj e përhershme nuk kërcënohet.

(2) Për gjuetinë pa mbrojtje të veçantë, përdoruesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, është i detyruar të mbajë evidencë dhe t'ia dorëzojë Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave deri në fund të vitit të gjuetisë me qëllim monitorimin e numrit të gjendjes së gjahut pa mbrojtje të veçantë.

(3) Formën dhe përmbajtjen e formularit për gjahun e zënë pa mbrojtje të posaçme, i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 22

(1) Ndalohet gjuetia, mbajtja, blerja dhe shitja e shpendëve, si dhe shkatërrimi i foleve, mbledhja, përvetësimi dhe asgjësimi i zogjve dhe vezëve të shpendëve që nuk janë gjah.

(2) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave përcakton llojet e shpendëve të egër që janë të dobishëm për bujqësi dhe pylltari.

Neni 23

Ndalohet lëvizja e personave me pushkë dhe mjete të tjera të gjuetisë në vendgjueti, pa leje gjuetie nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore.

Neni 24

(1) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, është i detyruar të ndalojë në mënyrë alternative gjuetinë dy vjet me radhë, së paku në një të katërtën e sipërfaqes së përgjithshme të vendgjuetisë.

(2) Për dy vitet e para ndalimi i gjuetisë për një të katërtën e sipërfaqes së përgjithshme të vendgjuetisë jepet në bazën e posaçme të ekonomisë së gjuetisë kurse për vitet në vijim caktohet dhe përskruhet në mënyrë alternative nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i

четвртина од вкупната површина на ловиштето е дадена во посебната ловностопанска основа, а за наредните години наизменично се определува и опишува од корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште во годишните планови за спроведување на посебната ловностопанска основа.

Член 25

Правните или физичките лица, корисници или сопственици на земјоделско земјиште се должни при употребата на средства за заштита на растенијата или други хемиски средства, да го известат корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште, најмалку 48 часа пред употреба на средствата, со укажување за последиците согласно упатството за употреба на средствата.

Член 26

Забрането е палење на меѓна вегетација, стрништа, трстишта, плевел и други растителни отпадоци во ловиште.

Член 27

(1) Имателот на овчарско куче не смее да дозволи движење на кучето во ловиштето, на далечина поголема од 200 м од стадото без придружба.

(2) Имателот на куче или мачка не смее да ги пушта да се движат низ ловиштето без придружба на далечина поголема од 200 м од живеалиштето на сопственикот.

Член 28

(1) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ловиште со посебна намена е должен да организира постојана ловочуварска служба.

(2) Ловочувар може да биде лице со завршено најмалку средно образование од шумарска насока или од друга насока, со положен ловечки испит согласно овој закон, кое ги исполнува условите за носење оружје согласно Законот за оружјето.

(3) Ловочувар во државно ловиште и

vendgjuetisë shtetërore në planet vjetore për zbatimin e bazës speciale të ekonomisë së gjuetisë.

Neni 25

Personat juridikë ose fizikë, shfrytëzuesit ose pronarët e tokës bujqësore janë të detyruar që gjatë përdorimit të mjeteve për mbrojtjen e bimëve ose mjeteve të tjera kimike, të njoftojnë shfrytëzuesin e gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesin e vendgjuetisë shtetërore, të paktën 48 orë para përdorimit të mjetit, duke treguar pasojat sipas udhëzimeve për përdorimin e mjeteve.

Neni 26

Ndalohet djegia e bimësisë në vegjetacionin e sinorit, kashtës, kallamishteve, barojave dhe mbetjeve të tjera bimore në vendgjueti.

Neni 27

(1) Pronari i qenit të deleve nuk duhet ta lejojë qenin të lëvizë në vendgjueti, në largësi më të madhe se 200 m nga tufa, pa shoqërues.

(2) Pronari i qenit ose maces nuk duhet t'i lejojë ata të lëvizin nëpër vendgjueti pa shoqërues në largësi më të madhe se 200 m nga vendbanimi i pronarit.

Neni 28

(1) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore dhe vendgjuetisë me qëllim të veçantë, është i detyruar të organizojë shërbim të përhershëm të rojës së gjuetisë.

(2) Rojtar gjuetie mund të jetë personi me së paku arsim të mesëm- drejtimi i pylltarisë ose fushë tjetër, me provim të dhënë të gjuetisë në përputhje me këtë ligj, i cili i plotëson kushtet për mbajtjen e armës në përputhje me Ligjin e Armëve.

(3) Rojtar i gjuetisë në vendgjueti shtetërore dhe në vendgjueti me qëllim të veçantë mund të jetë personi i cili ka të përfunduar së paku arsimin e mesëm- drejtimi i pylltarisë ose fushë tjetër, me provim të dhënë të gjuetisë në përputhje me këtë ligj, i cili i plotëson kushtet për mbajtjen e armës

ловиште со посебна намена може да биде лице со завршено најмалку средно образование од шумарска насока или од друга насока, со положен ловечки испит согласно овој закон, кое ги исполнува условите за носење оружје согласно Законот за оружјето. Работното место ловочувар во државно ловиште и ловиште со посебна намена припаѓа во група III – работни места на даватели на јавни услуги согласно Законот за вработените во јавниот сектор.

(4) Бројот на ловочуварите во ловочуварска служба од ставот (1) на овој член, треба да изнесува најмалку еден ловочувар на секои 30.000 ха од вкупната површина на ловиштето/ловиштата.

Член 29

(1) Ловочуварот службата ја врши во униформа и вооружен со соодветно оружје.

(2) Ловочуварот има легитимација што ја издава корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште.

(3) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште е должен да води евиденција за издадените легитимации за ловочувари и до 31 декември во тековната година да достави податоци за лицата кои поседуваат легитимација до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Доколку во текот на годината настанат промени во ловочуварската служба, корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште е должен во рок од 30 дена од настанатата промена во ловочуварската служба да го известува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за настанатите промени.

(5) Бојата и кројот на униформата, формата и содржината на образецот на легитимацијата на ловочуварот, како и видот на оружјето на ловочуварот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

нë përputhje me Ligjin e Armëve. Vendi i punës - rojtar i gjuetisë - në vendgjueti shtetërore dhe vendgjueti me qëllim të veçantë i takon grupit III - vende pune për ofrues të shërbimeve publike sipas Ligjit të të Punësuarve në Sektorin Publik.

(4) Numri i rojtarëve të gjuetisë në shërbimin e gjuetisë të paragrafit (1) të këtij neni duhet të jetë së paku një rojtar i gjuetisë për çdo 30.000 ha të sipërfaqes së përgjithshme të vendgjuetisë/vendgjuetive.

Neni 29

(1) Rojtari i gjuetisë e kryen shërbimin me uniformë dhe i armatosur me armë përkatëse.

(2) Rojtari i gjuetisë ka leje të lëshuar nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore.

(3) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, është i detyruar të mbajë evidencë për lejet e lëshuara për rojtarët e gjuetisë dhe deri më 31 dhjetor të vitit aktual të dorëzojë të dhëna për personat që kanë leje në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(4) Nëse gjatë vitit ka ndryshime në shërbimin e rojës së gjuetisë, shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, është i detyruar të njoftojë Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave për ndryshimet brenda 30 ditëve nga ndryshimi në shërbimin e rojës së gjuetisë.

(5) Ngjyra dhe prerja e uniformës, forma dhe përmbajtja e formularit të lejes së rojtarit të gjuetisë, si dhe lloji i armëve të rojtarit të gjuetisë përcaktohen nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 30

(1) Rojtari i gjuetisë gjatë kryerjes së punës së tij është i autorizuar:

Член 30

(1) Ловочуварот во вршењето на својата работа е овластен да:

- 1) го утврди идентитетот на секое лице кое лови дивеч или се движи низ ловиштето со средства за ловење,
 - 2) врши преглед на уловот и на документацијата што го придружува уловот во ловиштето,
 - 3) врши преглед на сите видови возила и товари во ловиштето со кои може да се превезува или пренесува уловот, односно трофејот, како и местата каде што може да се чува уловот или трофејот,
 - 4) привремено ги одзема средствата употребени или наменети за лов, уловениот дивеч или негови делови, ако ловењето или движењето во ловиштето е извршено спротивно на одредбите од овој закон,
 - 5) го спречува уништувањето и присвојувањето на дивечот и неговите младенчиња како и уништувањето и расипувањето на неговите гнезда, седала и јајца, спротивно на овој закон,
 - 6) го спречува ловењето на дивеч на недозволен начин и со недозволен средства,
 - 7) го пријави ранетиот или болен дивеч на корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ловиштето со посебна намена и
 - 8) го извести корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ветеринарната служба за појави на болести и угинување на дивечот и други животни, како и за непосредна опасност по дивечот од појави на елементарни непогоди (поплави, големи снегови, пожари и слично).
- (2) Лицата затекнати во ловиштето се должни на ловочуварот да му овозможат извршување на неговите овластувања и да му ги дадат потребните податоци.

IV. ЛОВИШТА

Член 31

(1) Ловишта востановува Владата на

1) të përcaktojë identitetin e çdo personi që gjuan gjah ose lëviz nëpër vendgjueti me pajisje gjuetie;

2) kontrollon gjuajtjen dhe dokumentacionin që e shoqëron gjuajtjen në vendgjueti;

3) kryen kontrollin e të gjitha llojeve të mjeteve dhe ngarkesave në vendgjueti që mund të përdoren për transportin ose bartjen e gjuajtjes, përkatësisht të trofeut, si dhe të vendeve ku mund të ruhet gjuajtja ose trofeu;

4) konfiskon përkohësisht mjetet e përdorura ose të dedikuara për gjueti, gjahun e gjuajtur ose pjesët e saj, nëse gjuetia ose lëvizja në vendgjueti kryhet në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji;

5) parandalon shkatërrimin dhe përvetësimin e gjahut dhe të të vegjëlve të tij, si dhe shkatërrimin dhe prishjen e foleve, të purtekave dhe të vezëve të tij, në kundërshtim me këtë ligj,

6) pengon gjuetinë e gjahut në mënyrë të paligjshme dhe me mjete të paligjshme;

7) të raportojë gjahun e plagosur ose të sëmurë tek shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore dhe vendgjuetisë me qëllim të veçantë dhe

8) të njoftojë shfrytëzuesin e gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesin e vendgjuetisë shtetërore dhe të shërbimit veterinar për shfaqjen e sëmundjeve dhe ngordhjen e gjahut dhe kafshëve të tjera, si dhe për rrezikun e drejtpërdrejtë të gjahut nga dukuritë dhe fatkeqësitë natyrore (përmbytjet, bora e madhe, zjarret dhe të ngjashme).

(2) Personat e gjetur në vendgjueti janë të detyruar t'i mundësojnë rojtarit të gjuetisë të ushtrijë kompetencat e tij dhe t'ia japin të dhënat e nevojshme.

IV. VENDE TË GJUETISË

Neni 31

(1) Vendet e gjuetisë i themelon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me Vendim për themelimin e vendgjuetisë në përputhje me Planin hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Република Северна Македонија со Одлука за востановување на ловишта во согласност со Просторниот план на Република Северна Македонија.

(2) Владата на Република Северна Македонија од востановените ловишта од ставот (1) на овој член, определува државни ловишта, ловишта со посебна намена и репроцентри.

(3) Ловишта со посебна намена се востановуваат на површините во националните паркови.

(4) Со Одлуката за востановувањето на ловиштата се одредуваат нивните граници и површината.

Член 32

(1) Државните ловишта и ловиштата со посебна намена, на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата на Република Северна Македонија ги дава на управување на правни лица кои вршат дејност од јавен интерес од областа на шумарството, ловството или заштитата на животната средина, како и на установи за наставно-научни цели.

(2) Меѓусебните права и обврски помеѓу Владата на Република Северна Македонија и управувачите на државните ловишта и ловиштата со посебна намена од ставот (1) на овој член, се утврдуваат со договор.

Член 33

Површината на востановеното ловиште не може да биде помала од 1000 ха, ниту поголема од 25 000 ха.

Член 34

(1) Ловна површина во ловиштата претставуваат деловите на ловиштата на кои постојат услови за стопанисување со дивечот, и тоа: шуми, ливади, пасишта, ораници, трстици, бари и др.

(2) Неловна површина во ловиштата претставуваат: населбите, оградените повеќегодишни овошни и лозови насади, површините за интензивно земјоделско производство ако се оградени со ограда, гробиштата, јавните патишта,

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i përcakton vendgjuetitë shtetërore, vendgjuetitë për qëllime të veçanta dhe qendrat e riprodhimit nga vendgjuetitë e themeluara të paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Vendet e gjuetisë me qëllim të veçantë themelohen në sipërfaqet e parqeve kombëtare.

(4) Me Vendimin për themelimin e vendeve të gjuetisë caktohen kufijtë dhe sipërfaqja e tyre.

Neni 32

(1) Vendet shtetërore të gjuetisë dhe vendet e gjuetisë me qëllim të veçantë, me propozim të ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për menaxhim ua jep personave juridikë që kryejnë veprimtari me interes publik. në fushën e pylltarisë, gjuetisë ose mbrojtjes së kafshëve, mjedisit, si dhe institucioneve për qëllime edukative dhe shkencore.

(2) Të drejtat dhe detyrimet e ndërsjella ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe drejtuesve të vendeve të gjuetisë dhe vendgjuetisë me qëllim të veçantë të paragrafit (1) të këtij neni përcaktohen me marrëveshje.

Neni 33

Sipërfaqja e vendgjuetisë së themeluar nuk mund të jetë më e vogël se 1000 ha dhe as më shumë se 25000 ha.

Neni 34

(1) Sipërfaqja në vendgjueti paraqet pjesët e vendeve të gjuetisë ku ekzistojnë kushte për ekonominë e gjahut, përkatësisht: pyjet, livadhet, kullotat, arat e punueshme, kallamishtet etj.

(2) Zonat që nuk janë për gjueti në vendgjuetitë janë: vendbanimet, plantacionet shumëvjeçare të rrethuara të frutave dhe vreshtave, zonat për prodhim intensiv bujqësor nëse janë të rrethuara, varrezat, rrugët publike, hekurudhat, aeroportet, objektet dhe poligonet ushtarako-policore, fermat e gjahut, liqenet natyrore dhe rezervuarët artificiale me sipërfaqe më shumë se 100 ha, si dhe hapësirat në zonat e rrepta të mbrojtjes dhe zonat për udheheqje aktive në zonat e mbrojtura të

железничките пруги, аеродромите, воено - полициските објекти и полигони, фармите за дивеч, природните езера и вештачките акумулации со површина над 100 ха, како и површините во зоните за строга заштита и зоните за активно управување во заштитените подрачја прогласени согласно Законот за заштита на природата.

Член 35

(1) Ловиштата можат да бидат: отворени и оградени.

(2) Отворено ловиште е ловиштето во кое е овозможено непречено движење на дивечот од едно ловиште во друго.

(3) Оградено ловиште е ловиштето кое е оградено со природни препреки (широки водотеци, езерски површини, високи планински сртови), или вештачки препреки (огради) кои ја спречуваат или намалуваат можноста дивечот да ја напушти таа површина.

Член 36

(1) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државно ловиште може да огради посебен простор не поголем од 150 ха за одгледување, размножување и заштита на дивечот (размножувалиште), простор за интензивно одгледување и застрел на дивеч чија големина не може да биде помала од 150 ха, како и оградено простор за фарма за дивеч.

(2) За оградување на просторот од ставот (1) на овој член, согласност дава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Физичко или правно лице кое не е корисник на дивечот во ловиштето, односно управувач на државно ловиште, нема право да огради посебен простор за одгледување, размножување и заштита на дивечот (размножувалиште) и простор за интензивно одгледување и застрел на дивеч.

(4) Фармата за дивеч нема статус на ловиште и дивечот од фармата за дивеч не смее да се пушта во слободна природа.

shpallura në përputhje me Ligjin e Mbrojtjes së Natyrës.

Neni 35

(1) Vendgjuetia mund të jetë: e hapur dhe e rrethuar.

(2) Vendgjueti e hapur është vendgjuetia në të cilin mundësohet lëvizja e papenguar e gjahut nga një vendgjueti në tjetrin.

(3) Vendgjueti e rrethuar është vend që është i rrethuar me pengesa natyrore (rrjedh të gjera me ujë, zona liqenore, kreshta të larta malore), ose pengesa artificiale (gardhe) që parandalojnë ose zvogëlojnë mundësinë e largimit të gjahut nga ajo sipërfaqe.

Neni 36

(1) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, mund të rrethojë sipërfaqe të veçantë jo më të madhe se 150 ha për rritjen, shumimin dhe mbrojtjen e gjahut (vend i shumimit), hapësirë për ruajtje intensive dhe gjuajtjen e gjahut, madhësia e të cilave nuk mund të jetë më e vogël se 150 ha, si dhe hapësirë të rrethuar për fermë gjahu.

(2) Për rrethimin e hapësirës së paragrafit (1) të këtij neni, pëlqimin e jep Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave.

(3) Personi fizik ose juridik që nuk është shfrytëzues i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore, nuk ka të drejtë të rrethojë hapësirën e veçantë për ruajtjen, shumimin dhe mbrojtjen e gjahut (vend i shumimit) dhe hapësirë për ruajtje intensive dhe gjuajtje të gjahut.

(4) Ferma e gjahut nuk ka statusin e vendgjuetisë dhe gjahu nga ferma e gjahut nuk mund të lëshohet në natyrë.

(5) Mënyrën e marrjes së lejes për rrethimin e hapësirës së paragrafit (1) të këtij neni, formën dhe përmbajtjen e kërkesës për pëlqim si dhe dokumentacionin e nevojshëm, i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(5) Начинот за добивање на согласност за оградување на просторот од став (1) на овој член, формата и содржината на барањето на согласност, на согласноста, како и потребната документација ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

V. КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО

Член 37

(1) Дивечот во ловиштата на користење, по пат на јавен повик, го дава Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со Договорот за користење на дивечот во ловиштето на домашно и странско правно лице кое ги исполнува условите предвидени со овој закон.

(2) Странските правни лица од ставот (1) на овој член, имаат право да учествуваат на јавниот повик доколку имаат регистрирано подружница во Република Северна Македонија, согласно Законот за трговските друштва.

(3) Договорот за користење на дивечот во ловиштето не може да се пренесува на друго правно лице.

(4) Дивечот во ловиштето се дава на користење за период од 20 години.

(5) По исклучок од ставот (4) на овој член, дивечот во ловиштето може да се даде на времено користење и согласно членот 45 став (3) од овој закон.

(6) Корисникот на дивечот во ловиштето за кој добил право на користење е должен дивечот да го одгледува и заштитува согласно посебната ловностопанска основа и одредбите на овој закон.

(7) Постапката за доделување на користење на дивечот во ловиштата започнува со објавување на јавен повик за давање на користење на дивечот во ловиштата.

Член 38

(1) Корисниците на дивечот во

V. SHFRYTËZIMI I GJAHUT NË VENDGJUETI

Neni 37

(1) Gjahun në vendin e gjetisë për shfrytëzim, Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave ia jep me thirrje publike, me Marrëveshje për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti, personit juridik vendas dhe të huaj që i plotëson kushtet e parapara me këtë ligj.

(2) Personat juridikë të huaj të paragrafit (1) të këtij neni kanë të drejtë të marrin pjesë në thirrjen publike nëse kanë filial të regjistruar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në përputhje me Ligjin e Shoqërive Tregtare.

(3) Kontrata për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti nuk mund t'i bartet personit tjetër juridik.

(4) Gjahu në vendgjueti jepet në përdorim për periudhë 20 vjeçare.

(5) Me përjashtim të paragrafit (4) të këtij neni, gjahu në vendgjueti mund të jepet në përdorim të përkohshëm edhe në përputhje me nenin 45, paragrafi (3) të këtij ligji.

(6) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti për të cilin ka fituar të drejtën e shfrytëzimit është i detyruar ta rritë dhe mbrojë gjahun në përputhje me bazën e veçantë të ekonomisë së gjetisë dhe me dispozitat e këtij ligji.

(7) Procedura për dhënien e përdorimit të gjahut në vendgjueti fillon me shpalljen e thirrjes publike për lejimin e përdorimit të gjahut në vendgjueti.

Neni 38

(1) Shfrytëzuesit e gjahut në vendgjueti mund të anëtarësohen në Federatën e Gjetisë të Maqedonisë dhe në forma të tjera të bashkimit në përputhje me ligjin.

(2) Federata e Gjetisë e Maqedonisë është shoqatë vullnetare nacionale e gjuetarëve

ловиштата можат да се здружуваат во Ловечка федерација на Македонија и други форми на здружување согласно закон.

(2) Ловечката федерација на Македонија е доброволна национална асоцијација на ловците и корисниците на дивечот во ловиштата во Република Северна Македонија.

(3) Ловечката федерација на Македонија ги претставува своите членки на промоции на ловството во Република Северна Македонија и странство.

(4) Ловечката федерација на Македонија ги врши следните работи:

- уредува и издава ловечко списание и останата ловечка литература,

- организира ловечки натпревари (стрелаштво),

- организира обука за спроведување на биосигурносни мерки во ловиштата и препознавање на болести кај дивечот во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство,

- се грижи за ловечката култура и традиција,

- се грижи за сертификатите за одгледување на ловечки кучиња, сертификатите за практична обука на ловечките кучиња и регистрација на ловечки кучиња,

- организира изложби на ловечки трофеи и издава каталог на трофеите од изложбата,

- организира курсеви за обука за проценка на трофеи од дивеч,

- води евиденција на ловечки кучиња во хартиена или електронска форма согласно прописите за електронското работење,

- учествува во постапката за полагање на ловечкиот испит со спроведување на обука на кандидатите за полагање на ловечкиот испит и

- издава ловечка легитимација со која се утврдува статус на ловец на домашно физичко лице кое има положено ловечки испит, согласно член 64 од овој закон.

(5) Начинот на спроведување и содржината на обуката на

dhe shfrytëzuesve të gjahut në vendgjueti në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

(3) Federata e Gjuetisë e Maqedonisë i përfaqëson anëtarët e saj në promovimet e gjuetisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe jashtë saj.

(4) Federata e Gjuetisë e Maqedonisë kryen këto punë:

- përpunon dhe boton revistë gjuetie dhe literaturë tjetër gjuetie,

- organizoni gara gjuetie (qitje),

- organizon trajnime për zbatimin e masave të biosigurisë në vendgjueti dhe detektimin e sëmundjeve të gjahut në bashkëpunim me Agjencinë e Ushqimit dhe të Veterinarisë,

- kujdeset për kulturën dhe traditën e gjuetisë,

- kujdeset për certifikatat e shumimit të qenve të gjuetisë, certifikatat e trajnimit praktik të qenve të gjuetisë dhe regjistrimin e qenve të gjuetisë,

- organizon ekspozita të trofeve të gjuetisë dhe publikon katalog të trofeve nga ekspozita,

- organizon kurse trajnimi për vlerësimin e trofeve të gjahut,

- mban regjistrin e qenve të gjuetisë me shkrim ose në formë elektronike, në përputhje me rregulloret për veprimtari elektronike;

- merr pjesë në procedurën e dhënies së provimit të gjuetisë duke zhvilluar trajnime për kandidatët dhe

- lëshon leje gjuetie që përcakton statusin e gjuetarit të personit fizik vendas që ka dhënë provimin e gjuetisë, në përputhje me nenin 64 të këtij ligji.

(5) Mënyra e zhvillimit dhe përmbajtja e trajnimit të kandidatëve për dhënien e provimit të gjuetisë, forma dhe përmbajtja e certifikatës për trajnimin e kryer, si dhe mënyra e dhënies dhe forma dhe përmbajtja e formularit të lejes së gjuetisë caktohet nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(6) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave cakton kompensimin për realizimin e trajnimit për dhënien e provimit të gjuetisë për kandidat, në bazë të shpenzimeve faktike të nevojshme për realizimin e trajnimit, që nuk mund të jetë më shumë se 4% se rroga mesatare mujore neto e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraparak kalendarik sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

(7) Për dhënien e lejes së gjuetisë, personi

кандидатите за полагање на ловечкиот испит, формата и содржината на потврдата за спроведената обука, како и начинот на издавање и формата и содржината на образецот на ловечката легитимација ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(6) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство го утврдува надоместок за спроведување на обуката за полагање на ловечкиот испит по кандидат, врз основа на реално потребните трошоци за спроведување на обуката, кој не може да биде повисок од 4% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година според податоците на Државниот завод за статистика.

(7) За издавање на ловечка легитимација, домашното физичко лице плаќа надоместок, кој не може да биде повисок од 3% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година според податоците на Државниот завод за статистика.

(8) Надоместокот од ставот (6) на овој член, е на товар на кандидатите.

(9) Во случај на престанок на Ловечката федерација на Македонија, работите од став (4) на овој член ги врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 39

(1) Корисник на дивеч во ловиште може да биде правно лице-понудувач кој ги исполнува следните услови:

1) Да е способен и регистриран за вршење дејност ловство и да ги исполнува условите од јавниот повик и тендерската документација,

2) Да понуди финансиско-инвестициска програма за развој и унапредување на дивечот и ловиштето со акциски план за првите три години од периодот на важноста на договорот за користење на

fizik vendor paguan kompensim i cili nuk mund të jetë më shumë se 3% nga rroga mesatare mujore neto e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin kalendarik paraprak, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

(8) Kompensimi sipas paragrafit (6) të këtij neni bie mbi kandidatët.

(9) Në rast së ndaluarit të Federatës së gjuetisë të Maqedonisë, punët nga paragrafi

(4) të këtij neni i kryen Ministria e Bujqësisë, Pllltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave.

Neni 39

(1) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti mund të jetë personi juridik-ofertues që i plotëson këto kushte:

1) Të jetë i aftë dhe i regjistruar për të kryer veprimtari gjuetie dhe t'i përmbush kushtet e thirrjes publike dhe dokumentacionit të tenderit

2) Të ofrojë program financiar-investues për zhvillimin dhe promovimin e gjahut dhe të vendgjuetisë me plan veprimi për tre vitet e para të periudhës së vlefshmërisë së Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti. Investimet financiare në vendgjueti konsiderohen si mjete financiare që shfrytëzuesi i ardhshëm i gjahut në vendgjueti merr përsipër t'i investojë për zhvillimin dhe përmirësimin e gjahut dhe të vendgjuetisë si: investime për ndërtimin e objekteve të gjuetisë, objektet teknike të gjuetisë, investimet në gjah, ushqim për

дивечот во ловиштето. За финансиски инвестиции во ловиштето се сметаат финансиски средства кои идниот корисник на дивечот во ловиштето се обврзува да ги вложи за развој и унапредување на дивечот и ловиштето, како што се: инвестиции за изградба на ловностопански објекти, ловнотехнички објекти, инвестиции во дивеч, храна за дивеч, инвестиции во фарми за дивеч, полигони за лов на ситен дивеч, теренски возила, бруто плати на вработените ловочувари и стручните лица, како и службеното оружје и кои ќе бидат реализирани во првите три години од правниот субјект-корисникот на дивечот во ловиштето,

3) Со денот на потпишување на договорот за користење на дивечот во ловиштето да достави доказ дека има вработено најмалку едно стручно лице-ловник со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки или средно образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство/ловно стопанство и ловочувар/ловочувари за ловочуварска служба согласно член 28 од овој закон и

4) Доказ за уплата на средства во висина на проценетата вредност на недвижните ствари од член 9 став (5) од овој закон.

(2) Понудувачите од став (1) на овој член се обврзуваат да ги обезбедат следните банкарски гаранции:

1) Банкарска гаранција во висина од 10% од висината на десетгодишен надомест за користење на дивечот во ловиштето утврден во посебната ловностопанска основа со времетраење на гаранцијата од 13 месеци,

2) Банкарска гаранција во висина од 5% од проценетата вредност на недвижните ствари на ловностопанските објекти, евидентирани во посебната ловностопанска, а врз основа на пресметката на овластен проценител или Бирото за судски вештачења, со времетраење на гаранцијата од 13

гjahun, investime në ferma gjahu, vendgjueti për gjahun e imët, automjete terreni, rroga bruto të rojtarëve të gjuetisë dhe të ekspertëve të punësuar, si dhe armë zyrtare dhe që do të realizohen në tre vitet e para nga personi juridik- shfrytëzues i lojës në vendgjueti.

3) Në ditën e nënshkrimit të Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti të paraqesë vërtetimin se ka të punësuar së paku një gjuetar profesionist me arsim të lartë të përfunduar VII/1 gradë ose 240 kredi sipas SETK në fushën e shkencave të pylltarisë ose arsimit të mesëm- drejtimi i pylltarisë me provim të dhënë në lëndën e gjuetisë/ekonomisë së gjuetisë/gjuetisë dhe rojtar gjueti/rojtarë në shërbimin e gjuetisë në përputhje me nenin 28 të këtij ligji dhe

4) Dëshmi për përmbushjen e detyrimeve të vlerës së parashikuar të paluajtshmërive të nenit 9, paragrafi (5) të këtij ligji.

(2) Ofertuesit detyrohen të japin garanci bankare:

1) Garancia bankare në shumën prej 10% nga shuma e kompensimit dhjetëvjeçar për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti, e vërtetuar në bazën e veçantë të ekonomisë së gjuetisë, në kohëzgjatje të garancisë prej 13 muaj

2) Garancia bankare prej 5% nga shuma e parashikuar e paluajtshmërisë në objektet e ekonomisë së gjuetisë, e evidentuar në ekonominë e veçantë të gjuetisë dhe në bazë të përllogaritjes së vlerësuesit të autorizuar ose Byrosë së Ekspertizës Ligjore, me kohëzgjatje të garancisë prej 13 muaj dhe

3) Garanci bankare prej 5% të programit financiar-investues të ofruar për zhvillimin dhe përmirësimin e gjahut dhe vendin e gjuetisë, me kohëzgjatje të garancisë prej 13 muaj.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2), pika 2) të këtij neni, ofertuesi që ka qenë shfrytëzues i gjahut në vendgjueti (ose koncesionari) në periudhën e mëparshme ekonomike nuk ka detyrim të dorëzojë garanci bankare për objektet e nenit 9, paragrafi (4) të këtij ligji, përkatësisht garancia të paragrafit (2), pika 2) të këtij neni.

(4) Të përzgjedhurit për ofertues më të volitshëm, pas nënshkrimit të Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti, garancia bankare të paragrafit (2), pika 2) të këtij neni i kthehet kurse garancitë bankare të paragrafit (2), pika 1) dhe 3) të këtij neni i

месеци и

3) Банкарска гаранција во висина од 5% од понудената финансиско-инвестициона програма за развој и унапредување на дивечот и ловиштето, со времетраење на гаранцијата од 13 месеци.

(3) По исклучок од ставот (2) точка 2) на овој член, понудувачот кој бил корисник на дивечот во ловиштето (или концесионер) во претходниот стопански период нема обврска за доставување на банкарската гаранција за објектите од членот 9 став (4) од овој закон, односно гаранцијата од ставот (2) точка 2) на овој член.

(4) На избраниот за најповолен понудувач, по потпишување на договорот за користење на дивечот во ловиштето, банкарската гаранција од ставот (2) точка 2) на овој член му се враќа, а банкарските гаранции од ставот (2) точки 1) и 3) на овој член му се задржуваат.

(5) Корисникот на дивечот во ловиштето е должен банкарските гаранции од ставот (2) точки 1) и 3) на овој член, да ги продолжува редовно и истите да ги доставува до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 40

(1) Доделување на дивечот во ловиштата на користење се врши по пат на јавен повик кој го распишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и го спроведува Комисија за спроведување на постапка за доделување на дивечот во ловиштата на користење (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно одредбите од овој закон.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член е составена од два члена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и нивни заменици од кои ќе се избере претседател на Комисијата, еден член од Кабинетот на заменик на претседателот на Владата задолжен

mbahen.

(5) Shfrytëzuesi i gjahut në vendin e gjuetisë detyrohet garancinë bankare të paragrafit (2), pika 1) dhe 3) të këtij neni, ta vazhdojë rregullisht dhe të njëjtën ta dorëzojë në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

Neni 40

(1) Ndarja e gjuetisë në vendgjueti bëhet me thirrje publike të cilën e lëshon ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe e zbaton Komisioni për zbatimin e procedurës për ndarjen e gjahut në vendgjueti për shfrytëzim (në tekstin e mëtejme: Komisioni), i themeluar nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni përbëhet nga dy anëtarë nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave dhe zëvendësit e tyre, nga të cilët do të zgjidhet kryetari i komisionit, një anëtar nga kabineti i zëvendëskryeministri përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resoret ekonomike dhe investime dhe zëvendësi i tij, një anëtar nga Ministria e Ekonomisë dhe zëvendësi i tij dhe një anëtar nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe zëvendësi i tij.

(3) Komisioni të paragrafit (1) të këtij neni shpall thirrje publike, përgatit dokumentacionin e tenderit për pjesëmarrje në thirrjen publike, në përmbajtjen e së cilës

за економски прашања, координација со економските ресурси и инвестиции и негов заменик, еден член Министерството за економија и негов заменик и еден член од Министерството за животна средина и просторно планирање и негов заменик.

(3) Комисијата од ставот (1) на овој член објавува јавен повик, изготвува тендерска документација за учество на јавниот повик во чија содржина е задолжително и модел на Договор за користење на дивечот во ловиштето, врши јавно отворање и изготвува записник за јавно отворање, врши евалуација на понудите и изготвува извештај за евалуацијата, доставува предлог за избор на најповолен понудувач врз основа на извештајот за евалуација на понудите или предлог за поништување на постапката.

(4) Јавниот повик од ставот (1) на овој член се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, во два дневни весника кои се издаваат на македонски јазик, во еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на веб-страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(5) Право на учество за доделување на дивечот во ловиштето на користење немаат правни лица и управители на субјекти на кои во претходниот стопански период им било одземено правото за користење на дивечот во ловиштето или концесија по основ на едностран раскин на договорот или со извршна судска одлука.

(6) Јавниот повик трае најмалку 30, а најмногу 60 дена од денот на објавувањето на повикот.

(7) Јавниот повик особено содржи:

- датум/час и место/адреса на јавното отворање на понудите,
- потребната документација за учество на јавниот повик,
- право на учество на јавниот повик,
- критериуми за избор,

дуhet të përfshihet edhe modeli i Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendgjueti, bën hapje publike dhe përgatit procesverbal për hapjen publike, bën vlerësimin e ofertave dhe përgatit raportin e vlerësimit, paraqet propozim për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm në bazë të raportit për vlerësimin e ofertave ose propozimin për anulimin e procedurës.

(4) Thirrja publike të paragrafit (1) të këtij neni publikohet në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në dy gazeta ditore që botohen në gjuhën maqedonase, në një gazetë ditore të botuar në gjuhën që e flet së paku 20 % e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, si dhe në ueb-faqen e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(5) Personat juridikë dhe drejtuesit e subjekteve që në periudhën e mëparshme ekonomike u është hequr e drejta e përdorimit të gjahut në vendgjueti ose me koncesion në bazë të zgjidhjes së njëanshme të marrëveshjes ose me urdhër të gjykatës nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në ndarjen e gjahut në vendgjueti.

(6) Thirrja publike zgjat së paku 30 e më së shumti 60 ditë nga dita e shpalljes së thirrjes.

(7) Thirrja publike përmban:

- datë/orë dhe vend/adresë të hapjes publike të ofertave,
- dokumentacion të nevojshëm për pjesëmarrje në thirrjen publike,
- të drejtën për të marrë pjesë në thirrjen publike,
- kriteret e përzgjedhjes,
- afatin e fundit për dorëzimin e ofertave dhe
- të dhëna të tjera për procedurën pas thirrjes publike.

(8) Ofertuesi më i favorshëm në thirrjen publike për dhënien e gjahut në vendin e gjuetisë do të konsiderohet ofertuesi i cili ka përmbushur kushtet e nenit 39 të këtij ligji, dhe ka ofruar shumën më të lartë të parave në programin financiar dhe investues, për zhvillimin dhe promovimin e gjahut dhe vendit të gjuetisë, me plan veprimi për tre vitet e para të periudhës së Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendin e gjuetisë.

(9) Me përjashtim të paragrafit (8) të këtij neni, përparësi në përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm do t'i jepet ofertuesit të subjektit juridik i cili ka qenë përfutës (koncesionar) i gjahut në vendin e gjuetisë

- рок за доставување на понуди и
- други податоци за постапката по
јавниот повик.

(8) За најповолен понудувач на
јавниот повик за доделување на
дивечот во ловиштето на користење
ќе се смета понудувач кој ги исполнил
условите од членот 39 од овој закон и
понудил највисок паричен износ во
финанскско-инвестициска програма
за развој и унапредување на дивечот
и ловиштето со акциски план за
првите три години од периодот на
времетраењето на договорот за
користење на дивечот во ловиштето.

(9) По исклучок од ставот (8) на овој
член, предност при изборот за
најповолен понудувач ќе има
правното лице-понудувач кое било
корисник (концесионер) на дивечот во
ловиштето во претходниот
ловностопански период, односно кое
на предлог на Комисијата, до истата,
со писмена изјава во рок од 15 дена
го прифати износот на понудата како
своја на понудувачот кој понудил
највисок износ во финансиско -
инвестициската програма за развој и
унапредување на дивечот и
ловиштето и приложи нова
финанскско - инвестициската
програма за развој и унапредување
на дивечот и ловиштето (со износот
на најповолниот понудувач) и акциски
план за првите три години од
периодот на времетраењето на
договорот за користење на дивечот
во ловиштето.

(10) Формата и содржината на
образецот на записникот за јавното
отворање на понудите и формата и
содржината на образецот на
извештајот за евалуација на понудите
ги пропишува министерот за
земјоделство, шумарство и
водостопанство.

Член 41

(1) Надоместокот за користење на
дивечот во ловиштето преставува
десетгодишен вкупен паричен износ
утврден и како годишен паричен
износ во Посебната ловностопанска
основа за секое ловиште посебно, а
кој годишно го уплаќа во Буџетот на
Република Северна Македонија

нë periudhën e mëparshme të ekonomizimit
të gjuetisë, d.m.th. i cili, me propozim të
Komisionit, ka pranuar shumën e ofertës si
të vetën brenda 15 ditëve për ofertuesin i cili
ka ofruar shumën më të lartë në programin
financiar dhe investues për zhvillimin dhe
promovimin e gjahut dhe vendit të gjuetisë,
dhe ka paraqitur një program të ri financiar
dhe investues për zhvillimin dhe promovimin
e gjahut dhe vendit të gjuetisë (me shumën
e ofertuesit më të favorshëm) dhe një plan
veprimi për tre vitet e para të periudhës së
Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në
vendin e gjuetisë.

(10) Forma dhe përmbajtja e formularit të
procesverbalit të hapjes publike të ofertave
dhe forma, dhe përmbajtja e formularit të
raportit të vlerësimit të ofertave do të
përcaktohen nga ministri i Bujqësisë, i
Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 41

(1) Kompensimi për shfrytëzimin e gjahut në
vendet e gjuetisë do të jetë shuma monetare
e përgjithshme dhjetëvjeçare e përcaktuar
edhe si shumë monetare vjetore në Bazën e
veçantë të ekonomisë së gjuetisë për secilin
teren gjuetie veç e veç, dhe e cila do të
paguhet çdo vit në Buxhetin e Republikës së
Maqedonisë së Veriut, nga subjekti juridik i
nenit 42, paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Në procedurën për caktimin e gjahut në
vendet e gjuetisë për përdorim, Komisioni i
nenit 40, paragrafi (1) të këtij ligji do të
vlerësojë aftësinë e ofertuesve të kërkuar në
përputhje me thirrjen publike dhe
dokumentacionin e tenderit, si dhe
programin financiar dhe investues për
zhvillimin dhe promovimin e gjahut dhe

правниот субјект од член 42 став (1) од овој закон.

(2) Во постапката за доделување на дивечот во ловиштата на користење, Комисијата од членот 40 став (1) од овој закон, врши евалуација на способноста на понудувачите која се бара согласно јавниот повик и тендерската документација, како и на финансиско-инвестициската програма за развој и унапредување на дивечот и ловиштето.

(3) Способноста на понудувачите од ставот (2) на овој член, се докажува со следниве документи:

- документ за регистрирана дејност,

- изјава на понудувачот заверена на нотар дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари,

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган,

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган,

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење на одделна дејност,

- изјава на понудувачот дека ќе вработи најмалку едно стручно лице со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки или со завршено средно образование од шумарска струка со положен испит по предметот ловство, односно зоологија и систематика на дивечот/ловно стопанство,

- банкарски гаранции од членот 39 став (2) од овој закон, со времетраење на гаранциите од 13 месеци и

- изјава на понудувачот дека ќе организира ловочуварска служба согласно членот 28 од овој закон.

(4) Финансиско-инвестициска програма за развој и унапредување

vendet e gjuetisë.

(3) Aftësia e ofertuesve të përmendur në paragrafin (2) të këtij neni do të dëshmohet me dokumentet e mëposhtme:

- një dokument për veprimtarinë e regjistruar,

- një deklaratë e ofertuesit të vërtetuar në noter publik, se në pesë vitet e fundit nuk i është dhënë një aktgjykim i formës së prerë për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose pastrim parash,

- vërtetim se asnjë procedurë falimentimi nuk është hapur nga një autoritet kompetent,

- vërtetim se asnjë procedurë likuidimi nuk është hapur nga një autoritet kompetent,

- vërtetimin se me vendim të formës së prerë nuk i është shqiptuar sanksion kundërvajtës ndalim i ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, përkatësisht ndalim i përkohshëm i ushtrimit të veprimtarisë së veçantë,

- një deklaratë nga ofertuesi se do të punësojë të paktën një person profesional me arsim të lartë të përfunduar VII/1 ose 240 kredi, sipas SETK në fushën e shkencave pyjore, ose me arsim të mesëm të përfunduar në pylltari, me provim të dhënë në lëndën e gjuetisë, d.m.th. zoologji dhe sistematikë e ekonomisë së gjahut/gjuetisë,

- garanci bankare të përmendura në nenin 39, paragrafi (2) të këtij ligji, me kohëzgjatje prej 13 muajsh; dhe

- një deklaratë nga ofertuesi se do të organizojë një shërbim gjuetie roje, në përputhje me nenin 28 të këtij ligji.

(4) Programi financiar dhe investues për zhvillimin dhe promovimin e gjahut dhe vendit të gjuetisë duhet të përmbajë elementet e përmendura në nenin 39, paragrafi (1), pika 2 të këtij ligji.

(5) Bazuar në vlerësimin e aftësisë së ofertuesve dhe shumës më të lartë të parave të ofruara në programin financiar dhe të investimeve për zhvillimin dhe promovimin e gjuetisë dhe të vendit të gjuetisë, si dhe në përputhje me nenin 40 paragrafët (7) dhe (8) të këtij ligji, Komisioni i paraqet ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave një propozim për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm.

(6) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, në bazë të propozimit të përmendur në paragrafin (5) të këtij neni, miraton një vendim për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm

на дивечот и ловиштето треба да ги содржи елементите наведени во член 39 став (1) точка 2) од овој закон.

(5) Врз основа на извршената евалуација на способноста на понудувачите и понуден највисок паричен износ во финансиско-инвестициска програма за развој и унапредување на дивечот и ловиштето, а во согласност со членот 40 ставови (7) и (8) од овој закон, Комисијата до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство доставува предлог за избор за најповолен понудувач.

(6) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на предлогот од ставот (5) на овој член, во рок од 30 дена донесува решение за избор на најповолен понудувач.

(7) Против решението од ставот (6) на овој член, неизбраниот понудувач во рок од 15 дена од приемот на решението може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос.

(8) Постапката по распишан јавен повик на предлог на Комисијата со решение на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да биде поништена поради:

- околности кои не му биле познати на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во време на распишување на јавниот повик, а истите може да имаат влијание на законитоста на постапката,

- околности кои настанале по распишување на јавниот повик кои можат да го отежнат или оневозможат стопанисувањето со дивечот во ловиштата и

- доколку нема доставено ниту една прифатлива понуда.

Член 42

(1) Во рок од 30 дена по конечноста на решението за избор на најповолен понудувач, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство склучува договор за користење на дивечот во ловиштето

brenda 30 ditëve.

(7) Kundër vendimit të paragrafit (6) të këtij neni, ofertuesi i pazgjedhur në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të vendimit, mund të parashtrijë ankesë në Komisionin Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës.

(8) Procedura pas thirrjes së shpallur publike me propozim të Komisionit, me vendim të ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave mund të anulohet për shkak të:

- rrethanat që nuk ishin të njohura për Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave në kohën e shpalljes së thirrjes publike, dhe ato mund të ndikojnë në ligjshmërinë e procedurës,

- rrethanat që kanë lindur pas shpalljes së thirrjes publike që mund ta bëjnë të vështirë ose të pamundur menaxhimin dhe ekonomizimin e gjahut në vendet e gjuetisë, dhe

- nëse nuk është dorëzuar asnjë ofertë e pranueshme.

Neni 42

(1) Brenda 30 ditëve pas vendimit përfundimtar për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm, ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave do të lidhë një marrëveshje për përdorimin e gjahut në terrenin e gjuetisë me ofertuesin e përzgjedhur – përdoruesin e ri të gjahut në vendin e gjuetisë.

(2) Dita e nënshkrimit të Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë do të konsiderohet si fillimi i shfrytëzimit të gjahut në vendet e gjuetisë.

(3) Në ditën e lidhjes së Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë, shfrytëzuesi i ri i gjahut në vendet e gjuetisë do të marrë posedimin e gjahut në vendet e gjuetisë sipas numrit dhe strukturës së

со избраниот понудувач – новиот корисник на дивечот во ловиштето.

(2) Како почеток на користење на дивечот во ловиштето се смета денот на потпишување на договорот за користење на дивечот во ловиштето.

(3) Со денот на склучувањето на договорот за користење на дивечот во ловиштето, новиот корисник на дивечот во ловиштето го добива во владение дивечот во ловиштето со бројна состојба и структура дадена во посебната ловностопанска основа за секое ловиште посебно.

(4) Во случај на поништување на решението за избор на најповолен понудувач во постапка по управен спор, склучениот договор за користење на дивечот во ловиштата останува во сила, а странката која успеала во спорот има право на надомест на претрпената штета за учество во постапката по јавниот повик и постапката пред Управниот суд.

Член 43

(1) Ако договорот за користење на дивечот во ловиштето е истечен или на објавениот јавниот повик не се јави заинтересиран субјект, не се избере најповолен понудувач или избраниот најповолен понудувач не го потпише договорот во рокот од 30 дена по конечноста на решението за избор на најповолен понудувач, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство привремено ќе го даде дивечот на времено одгледување и заштита на стариот корисник на дивечот во ловиштето или на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „Национални шуми“, сè до давање на дивечот во ловиштата на користење согласно членот 42 став (1) од овој закон.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство нема привремено да го даде дивечот на одгледување и заштита на стариот корисник, доколку договорот за користење на дивечот е еднострано раскинат, одземен со правосилна судска одлука или на

дхенë në bazën e veçantë të ekonomisë së gjuetisë për secilën terren të gjuetisë veç e veç.

(4) Në rast të anulimit të vendimit për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm në procedurën e kontestit administrativ, kontrata e lidhur për shfrytëzimin e gjahut në vendin e gjuetisë do të mbetet në fuqi, dhe pala që ka fituar në kontest do të ketë të drejtë në kompensim për dëmin e pësuar, për pjesëmarrje në procedurën e thirrjes publike dhe procedurën para Gjykatës Administrative.

Neni 43

(1) Nëse kontrata për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë ka përfunduar ose asnjë subjekt i interesuar nuk është paraqitur në thirrjen publike të publikuar, ofertuesi më i favorshëm nuk është përzgjedhur ose ofertuesi më i favorshëm nuk ka nënshkruar marrëveshjen brenda 30 ditëve, pas vendimit përfundimtar për përzgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë të Ujërave do t'i japë përkohësisht gjahun në ruajtje të përkohshme dhe mbrojtjes së përdoruesit të vjetër të gjahut në vendet e gjuetisë, ose Ndërmarrjes Publike për Menaxhimin e Pyjeve Shtetërore "Pyjet Nacionale", derisa të jepet gjahu në vendet e gjuetisë për përdorim në përputhje me nenin 42, paragrafi (1) të këtij ligji.

(2) Pavarësisht paragrafit (1) të këtij neni, Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave nuk do ta japë përkohësisht gjahun në ruajtje dhe mbrojtje të përdoruesit të vjetër, nëse kontrata për shfrytëzimin e gjahut ndërpritet në mënyrë të njëanshme, revokohet me vendim gjyqësor të formës së prerë, ose ofertuesit më të favorshëm të përzgjedhur, i cili nuk e ka nënshkruar marrëveshjen brenda afatit ligjor.

(3) Për realizimin e aktiviteteve për ruajtjen dhe mbrojtjen e gjahut, si dhe për mënyrën e sigurimit të mjeteve për realizimin e veprimtarisë, subjekti juridik i paragrafit (1) të këtij neni lidh marrëveshje me Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(4) Mjetet për kryerjen e veprimtarisë për shpenzimet reale të bëra nga personi juridik i paragrafit (1) të këtij neni do të llogariten sipas bazës së veçantë të ekonomisë së

избраниот најповолен понудувач кој не го потпишал договорот во законскиот рок.

(3) За спроведување на активности за одгледување и заштита на дивечот, како и за начинот на обезбедување на средства за вршење на дејноста, правното лице од ставот (1) на овој член склучува договор со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Средства за вршење на дејноста за реално направените трошоци на правното лице од став (1) на овој член, се пресметуваат врз основа на посебната ловностопанска основа за секое ловиште посебно.

Член 44

Договорот за користење на дивечот во ловиштето може да се измени врз основа на овој закон на предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и на предлог на корисникот на дивечот во ловиштето во случај на:

- настанување на опасност по националната безбедност и одбрана на земјата, загрозување на животната средина, природата и човековото здравје и објектите за јавен ред,
- објективна невозможност за користење на дивечот во ловиштето во случај на настанување на виша сила или природни катастрофи со големи последици,
- промена на соодветните прописи,
- други случаи кои водат кон промена на фактичкиот или правниот основ за користење на дивечот и
- други случаи определени со закон или одлука на Владата на Република Северна Македонија со кои се оневозможува користење на дивечот во ловиштето.

Член 45

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може еднострано да го раскине договорот за користење на дивечот во ловиштето во случаите на неспроведување на овој закон, посебната ловностопанска основа и договорот за користење на дивечот во ловиштето, а по претходен

гjahut për secilin terren gjuetie veç e veç.

Neni 44

Kontrata për shfrytëzimin e gjahut në vendin e gjuetisë mund të ndryshohet në bazë të këtij ligji me propozimin e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, si dhe me propozimin e përdoruesit të gjahut në vendin e gjuetisë në rast të:

- shfaqjes së një kërcënimi për sigurinë nacionale dhe mbrojtjen e vendit, duke rrezikuar mjedisin jetësor, natyrën dhe shëndetin e njeriut dhe objektet e rendit publik,
- pamundësia objektive e përdorimit të gjahut në rast të ndodhjes së forcës madhore, ose fatkeqësive natyrore me pasoja të mëdha,
- ndryshimi i rregulloreve përkatëse,
- raste të tjera që çojnë në një ndryshim të bazës faktike ose ligjore për përdorimin e gjahut; dhe
- raste të tjera të përcaktuara me ligj ose me vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut që pengojnë përdorimin e gjahut në vendin e gjuetisë.

Neni 45

(1) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave mund të zgjidhë në mënyrë të njëanshme Kontratën për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë në rastet e moszbatimit të këtij ligji, baza e veçantë e ekonomisë së gjahut dhe kontrata për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë, dhe me propozim paraprak të Inspektoratit Shtetëror të Pylltarisë dhe të Gjuetisë.

(2) Përdoruesi i gjahut në vendet e gjuetisë mund të kërkojë zgjidhje të kontratës me marrëveshje, për të cilën ai/ajo duhet të paraqesë një kërkesë në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(3) Në rast të zgjidhjes së Kontratës për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë, Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave do të caktojë një

предлог на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.

(2) Корисникот на дивечот во ловиштето може да побара спогодбен раскин на договорот, за што поднесува барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Доколку се раскине договорот за користење на дивечот во ловиштето, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство одредува правно лице на кое ќе го даде дивечот на времено користење, сè до давање на дивечот во ловиштата на користење согласно членот 37 став (1) од овој закон.

(4) Правата и обврските на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и правното лице на кое дивечот ќе се даде на времено користење, се уредуваат со договор.

Член 46

(1) За користење на дивечот во ловиштето, корисникот на дивечот во ловиштето плаќа годишен надоместок.

(2) Годишниот надоместок од ставот (1) на овој член, се утврдува во висина од 20% од вредноста на планираниот годишен застрел на дивечот согласно посебната ловностопанска основа, а се плаќа до 30 јуни за тековната година на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија.

(3) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја утврдува вредноста на дивечот од ставот (2) на овој член, по видови на дивеч врз основа на просечната тежина и пазарната вредност на килограм месо.

VI. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ВО ЛОВСТВОТО

Член 47

Одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот се врши според Општа и посебни ловностопански основи кои претставуваат плански документи за целата територија, односно сите

person juridik të cilit do t'i japë gjahun për shfrytëzim të përkohshëm, derisa gjahu në vendet e gjuetisë të jepet për shfrytëzim në përputhje me nenin 37, paragrafi (1) të këtij ligji.

(4) Të drejtat dhe detyrimet e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave dhe të personit juridik të cilit do t'i jepet gjahu për përdorim të përkohshëm, rregullohen me marrëveshje.

Neni 46

(1) Për përdorimin e gjahut në vendin e gjuetisë, përdoruesi i gjahut në vendin e gjuetisë do të paguajë një tarifë vjetore.

(2) Tarifa vjetore e përmendur në paragrafin (1) të këtij neni do të përcaktohet në vlerë prej 20% të vlerës së vrasjes vjetore të planifikuar të gjahut, në pajtim të bazës së veçantë të ekonomisë së gjahut, dhe paguhet deri më 30 qershor për vitin aktual në llogari të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(3) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave përcakton vlerën e gjahut të përmendur në paragrafin (2) të këtij neni, sipas llojeve të gjahut, bazuar në peshën mesatare dhe vlerën e tregut për një kilogram mish.

VI. DOKUMENTE TË PLANIFIKIMIT NË GJUETI

Neni 47

Ruajtja, mbrojtja, gjuetia dhe përdorimi i gjahut kryhen sipas bazës së veçantë të ekonomisë së gjuetisë, të cilat paraqesin dokumente për të gjithë territorin, d.m.th. për të gjitha terrenet e veçanta të gjuetisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Neni 48

(1) Baza e përgjithshme e ekonomisë së gjuetisë do të harmonizohen me Planin hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe do të miratohen nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(2) Vlefshmëria e Bazës së përgjithshme të

одделни ловишта во Република Северна Македонија.

Член 48

(1) Општата ловностопанска основа се усогласува со Просторниот план на Република Северна Македонија, а ја донесува Собранието на Република Северна Македонија.

(2) Важноста на Општата ловностопанска основа е 20 години.

(3) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја изготвува Општата ловностопанска основа и ја доставува до Владата на Република Северна Македонија на усвојување, а Владата на Република Северна Македонија ја доставува до Собранието на Република Северна Македонија за донесување.

Член 49

(1) Општата ловностопанска основа од членот 48 став (1) од овој закон, се изработува во две фази, и тоа: нацрт и предлог.

(2) Владата на Република Северна Македонија донесува одлука за ставање на нацртот на Општата ловностопанска основа на јавен увид, која се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

(3) Нацртот на Општата ловностопанска основа се става на јавен увид најмалку 60 дена од денот на објавувањето на одлуката од ставот (2) на овој член.

(4) Стручната расправа по нацртот на Општата ловностопанска основа ја организира Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 60 дена по завршување на јавниот увид од ставот (3) на овој член.

(5) Врз основа на мислењата дадени од стручната расправа по нацртот на Општата ловностопанска основа, се изготвува Предлог на Општа ловностопанска основа, која се доставува на усвојување на Владата на Република Северна Македонија.

(6) Средствата за изработка и рецензија на Општата ловностопанска основа се обезбедуваат од Буџетот на

еконотисе се гјуетисе есhtë 20 vjet.

Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave përgatit Bazën e përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë, dhe ia dorëzon Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për miratim, ndërsa Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e dorëzon atë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për miratim.

Neni 49

(1) Baza e përgjithshme e ekonomisë së gjuetisë të përmendura në nenin 48, paragrafi (1) të këtij ligji do të përgatiten në dy faza, përkatësisht: draft dhe propozim.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr Vendim për vendosjen e draftit të Bazës së përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë për inspektim publik, i cili do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

(3) Drafti i Bazës së përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë do të vendoset në inspektim publik të paktën 60 ditë nga data e publikimit të vendimit të përmendur në paragrafin (2) të këtij neni.

(4) Debati i ekspertëve për draftin e Bazës së përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë organizohet nga Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave brenda 60 ditëve nga përfundimi i inspektimit publik të përmendur në paragrafin (3) të këtij neni.

(5) Në bazë të mendimeve të dhëna nga debati i ekspertëve për draftin e Bazës së përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë, një Propozim do të përgatitet mbi Bazën e përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë, e cila do t'i paraqitet për miratim Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(6) Mjetet për përgatitjen dhe recensionin e Bazës së përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë do të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëpërmjet Programit për zhvillimin dhe përmirësim të gjuetisë.

Neni 50

(1) Baza e përgjithshme e ekonomisë së gjuetisë mund të ndryshohet, dhe të plotësohet gjatë zbatimit të saj në bazë të gjetjeve kërkimore shkencore, kushteve dhe nevojave të ndryshuara natyrore dhe arsyeve të tjera për përmirësimin e Bazës së

Република Северна Македонија преку Програмата за развој и унапредување на ловството.

Член 50

(1) Општата ловностопанска основа може да се изменува и дополнува во текот на нејзината примена врз основа на научно-истражувачките сознанија, изменетите природни услови и потреби и други поводи за унапредување на Општата ловностопанска основа.

(2) Изменувањето и дополнувањето на Општата ловностопанска основа, во согласност со ставот (1) на овој член, го врши Собранието на Република Северна Македонија, на предлог на Владата на Република Северна Македонија.

Член 51

(1) Посебните ловностопански основи ги рецензира и донесува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за секое ловиште посебно.

(2) Важноста на посебните ловностопански основи е десет години.

(3) Изработката на посебните ловностопански основи може да ја врши институција која има вработено најмалку три шумарски инженери, кои имаат најмалку пет години работно искуство во изработка на посебни ловностопански основи и која е овластена од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство за изработка на посебни ловностопански основи.

(4) Рецензија на посебната ловностопанска основа врши Комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, која е составена од три члена кои имаат работно искуство од најмалку десет години во користење, односно управување на дивечот во ловишта, изработката или рецензијата на Посебни ловностопански основи.

(5) Средствата за изработка и рецензија на посебната ловностопанска основа се на товар на корисникот на дивечот во

пëргјитшме тe eкономисe сe гјуетисe.

(2) Ndryshimi dhe plotësimi i Bazës së përgjithshme të ekonomisë së gjuetisë, në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, do të bëhet nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me propozim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Neni 51

(1) Bazat e veçanta të ekonomisë së gjuetisë do të vlerësohen dhe miratohen nga Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave për secilin terren gjuetie veç e veç.

(2) Vlefshmëria e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë do të jetë dhjetë vjet. Përgatitja e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë mund të kryhet nga një institucion që ka të punësuar të paktën tre inxhinierë pyjorë, të cilët kanë të paktën pesë vjet përvojë pune në përgatitjen e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë, dhe i cili është i autorizuar nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, për përgatitjen e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë.

(4) Një komision i ngritur nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, i përbërë nga tre anëtarë që kanë një përvojë pune të paktën dhjetë vjet në përdorim, d.m.th. menaxhimin e gjuetisë në vendet e gjuetisë, përgatitjen ose rishikimin e terreneve të veçanta të gjuetisë, do të bëjnë recension ose përpunim të Bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë.

(5) Mjetet për përgatitjen dhe recensionin e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë janë në llogari të shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë, përkatësisht menaxhuesit të vendit shtetëror të gjuetisë, ose vendit të gjuetisë me qëllim të veçantë.

(6) Mënyrën e sjelljes dhe përmbajtja e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë përcaktohen nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 52

(1) Bazat e përgjithshme të ekonomisë së

ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена.

(6) Начинот на донесување и содржината на посебните ловностопански основи ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 52

(1) Општата ловностопанска основа се донесува за целата територија на Република Северна Македонија и содржи податоци за: развој на ловството, сегашна состојба на ловството, востановени ловишта, досегашни стопанисувачи со ловиштата, природни карактеристики во однос на опстанокот и развојот на дивечот (орографски, геолошки, педолошки, хидрографски услови, клима, вегетација, демографски и урбанистички карактеристики), видови на дивеч и распространетост, ловностопански подрачја, сегашна бројна состојба, одгледување и заштита на дивечот, можности за формирање на државни ловишта, уредување на ловишта, заштитни мерки, штети од дивеч и врз дивеч, здравствена состојба на дивечот, одгледување и заштита на дивечот, економско-финансиски показатели, цели на стопанисување и научно-истражувачките кадри во ловството.

(2) Посебната ловностопанска основа се донесува за секое ловиште посебно и содржи податоци за: граници, структура, намена и пристапност на ловиштето, природни услови, бројна состојба, ловнотехнички објекти, реонирање и бонитирање на ловиштето, анализа на сегашната и споредба на нормалната состојба на дивечот, временски период за постигнување на нормалната бројна состојба на дивечот, прираст на популациите на дивечот, одгледно-заштитни мерки, уреденост на ловиштето, приходи и расходи.

Член 53

Мерките утврдени со посебната ловностопанска основа за соодветното ловиште се

гјуетисè miratohen për të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, dhe do të përmbajnë të dhëna për: zhvillimin e gјуетisë, gjendjen aktuale të gјуетisë, terrenet e përcaktuara të gјуетisë, mbajtësit e deritanishëm të terreneve të gјуетisë, karakteristikat natyrore në lidhje me mbijetesën dhe zhvillimin e gjahut (kushtet orografike, gjeologjike, pedologjike, hidrografike, klima, bimësia, karakteristikat demografike dhe urbane), speciet e gjahut dhe shpërndarja, rajonet e ekonomisë së gјуетisë, numri aktual, ruajtja dhe mbrojtja e gjahut, mundësitë për formimin e terreneve shtetërore të gјуетisë, rregullimi i terreneve të gјуетisë, masat mbrojtëse, dëmtimet nga gjahu dhe mbi gjahun, gjendja shëndetësore e gjahut, treguesit ekonomikë dhe financiarë, qëllimet e ekonomizimit dhe personeli shkencor dhe kërkimor në gјueti.

(2) Baza e posaçme e ekonomisë së gјуетisë miratohet për secilin terren gјuetie veç e veç, dhe do të përmbajë të dhëna për: kufijtë, strukturën, qëllimin dhe qasjen e vendit të gјуетisë, kushtet natyrore, numri, objektet teknike të gјуетisë, rajonizimi dhe vlerësimin numerik tëdistribuumit të specieve në vendin e gјуетisë, analizën e gjendjes aktuale dhe krahasimin e gjendjes normale të gjahut, periudhën kohore për arritjen e gjendjes normale numerike të gjahut, rritjen e popullatave të gjahut, masat e ruajtjes dhe mbrojtjes, rregullimin e vendit të gјуетisë, të ardhurat dhe shpenzimet.

Neni 53

Masat e përcaktuara nga bazat e veçanta të ekonomisë së gјуетisë për vendin përkatës të gјуетisë, janë të detyrueshme për përdoruesin e gjahut në vendin e gјуетisë, d.m.th. për menaxhuesin e vendit shtetëror të gјуетisë, ose vendit të gјуетisë për qëllime të veçanta.

Neni 54

(1) Nëse gjatë vlefshmërisë së bazës së veçantë të ekonomisë së gјуетisë ndodhin ndryshime të caktuara, që kanë ndryshuar në mënyrë të përhershme ose të konsiderueshme faktorët themelorë, speciet

задолжителни за корисникот на дивечот во ловиштето, односно за управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена.

Член 54

(1) Ако во текот на важноста на посебната ловностопанска основа настанат одредени промени кои трајно или битно ги промениле основните фактори, видовите на дивеч и нивната бројна состојба, односно на друг начин го оневозможуваат нејзиното спроведување, корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена, должен е писмено да го извести Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за настанатите промени и да предложи нејзино изменување и дополнување.

(2) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е должно преку Државниот инспекторат за шумарство и ловство да констатира дали согласно ставот (1) на овој член е потребно изменување и дополнување на посебната ловностопанска основа.

(3) Изменување и дополнување на посебната ловностопанска основа се врши по иста постапка како и донесувањето на посебната ловностопанска основа.

(4) Средствата за изменување и дополнување и рецензија за изменување и дополнување на посебната ловностопанска основа се на товар на корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена.

(5) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ја определува висината на средствата за рецензија на посебната ловностопанска основа, која не може да биде поголема од една просечна месечна нето плата, исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година според податоците на Државниот завод за статистика.

e gjahut dhe gjendjen e tyre në numër, domethënë, në mënyrë tjetër e parandalojnë zbatimin e tij, përdoruesi i gjahut në vendin e gjuetisë, domethënë drejtuesi i vendit shtetëror të gjuetisë, ose vendit të gjuetisë me qëllim të veçantë, është i detyruar të njoftojë me shkrim Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave për ndryshimet dhe të propozojë ndryshimin dhe plotësimin e tij.

(2) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave, është e detyruar nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Pylltarisë dhe të Gjuetisë të konstatojë nëse në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni është i nevojshëm ndryshimi dhe plotësimi i bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë.

(3) Ndryshimi dhe plotësimi i bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë do të bëhet me procedurë të njëjtë si dhe miratimi i bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë.

(4) Mjetet për ndryshimin dhe plotësimin dhe recension për ndryshimin dhe plotësimin e bazave të veçanta të gjuetisë do të barten nga shfrytëzuesi i gjahut në vendin e gjuetisë, përkatësisht menaxhimi i vendit shtetëror të gjuetisë, ose vendit të gjuetisë me qëllim të veçantë.

(5) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave përcakton shumën e mjeteve për recension të bazës së veçantë të ekonomisë së gjuetisë, e cila nuk mund të jetë më e lartë se një pagë mesatare mujore neto, e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak kalendarik, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave.

Neni 55

(1) Përdoruesi i gjahut në vendin e gjuetisë, d.m.th drejtuesi i vendit të gjuetisë shtetërore, ose vendit të gjuetisë për qëllime të veçanta është i detyruar të përgatisë një plan vjetor për zbatimin e bazës së ekonomisë së gjuetisë së veçantë.

(2) Plani vjetor i paragrafit (1) të këtij neni do të përgatitet më së voni deri më 31 mars të vitit aktual, dhe do t'i dorëzohet Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së

Член 55

(1) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена е должен да изготви годишен план за спроведување на посебната ловностопанска основа.

(2) Годишниот план од ставот (1) на овој член се изготвува најдоцна до 31 март во тековната година и се доставува на мислење до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Без позитивно мислење на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на годишниот план од ставот (2) на овој член, корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена не може да го користи правото на застрел на дивечот во ловиштето.

(4) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од денот на приемот на годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа дава мислење до корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена.

(5) Содржината на годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 56

Корисниците на дивечот во ловиштата се должни извршените работи во ловиштата за претходната година да ги евидентираат во посебната ловностопанска основа најдоцна до 31 март во тековната година.

VII. ЛОВЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ДИВЕЧОТ И НЕГОВИТЕ ДЕЛОВИ

Член 57

Ловењето на дивечот во ловиштето се врши поединечно или групно.

Член 58

Ујераве.

(3) Pa një mendim pozitiv të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave për planin vjetor të përmendur në paragrafin (2) të këtij neni, përdoruesi i gjahut në vendin e gjuetisë, d.m.th. drejtuesi i vendit të gjuetisë shtetërore, ose vendit të gjuetisë për qëllime të veçanta nuk mund të përdorë të drejtën për të gjuajtur gjah në vendin e gjuetisë.

(4) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave, brenda 30 ditëve nga dita e marrjes së planit vjetor për zbatimin e terreneve të veçanta të gjuetisë, do t'i japë një opinion shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë, përkatësisht menaxhuesit të vendit shtetëror të gjuetisë, ose vendit të gjuetisë me qëllim të veçantë.

(5) Përmbajtja e planit vjetor për zbatimin e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë, përcaktohet nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 56

Përdoruesit e gjahut në vendet e gjuetisë janë të detyruar të regjistrojnë aktivitetet e kryera në vendet e gjuetisë për vitin e mëparshëm në bazën e veçantë të ekonomisë së gjuetisë, deri më 31 mars të vitit aktual.

VII. GJUETIA DHE SHFRYTËZIMI I GJAHUT DHE I PJESËVE TË TIJ

Neni 57

Gjuetia e gjahut në vendgjueti bëhet individualisht ose në grup.

Neni 58

Shfrytëzimi i gjahut dhe pjesëve të tij nënkupton përdorimin e mishit, brirëve, gëzofit dhe lëkurave të gjahut.

Neni 59

(1) Gjuetia dhe Përdorimi i gjahut dhe i pjesëve të tij nuk lidhet me vitin aktual, por me periudhën e vitit të gjuetisë që zgjat nga 1 prilli i vitit kalendarik aktual deri më 31 mars të vitit vijues.

(2) Të gjitha aktivitetet në vendgjuetitë në

Под користење на дивеч и неговите делови се подразбира користење на месо, роговје, рогови, крзно и кожи од дивечот.

Член 59

(1) Ловењето и користењето на дивечот и негови делови не е поврзано со тековната година, туку со периодот на ловната година со траење од 1 април во тековната календарска година до 31 март во наредната година.

(2) Сите активности во ловиштата во однос на реализација на годишниот застрел, пребројувањето на дивечот, изготвувањето на планските документи и водењето на евиденција се поврзани со ловната година.

Член 60

Забрането е ловење дивеч:

- на начин и со средства со кои дивечот масовно се уништува,
- ноќно време, освен волк, чакал и лисица со дочек на чека,
- за време на поплави, големи снегови, непогоди и пожар,
- со стапици, мрежи, кафези, кошеви, клопки, вештачки и живи мамки,
- со употреба на рефлектори (фарови), освен волк, чакал и лисица со дочек на чека,
- со лепила, омамливи средства, освен рачни вабилици-повикувачи за срнак и елен и други хемиски средства и со затруена храна,
- со собирање на јајца од пердувест дивеч,
- со автоматска пушка и полуавтоматска пушка со повеќе од два куршума,
- со неловечка муниција,
- со експлозиви,
- со отров,
- со газење на дивеч со возила,
- со ловење на дивеч со сите видови на чамци на моторен погон,
- со кучиња 'ртови и ловечки кучиња кои не се регистрирани кај надлежната кинолошка организација во Република Северна Македонија или странство,
- на 200 метри од хранилиштата и поилиштата на дивечот и

lidhje me realizimin e gjuetisë vjetore, numërimin e gjahut, përgatitjen e dokumenteve planore dhe mbajtjen e evidencës lidhen me vitin e gjuetisë.

Neni 60

Ndalohe gjuetia e gjahut:

- në mënyrën dhe mjetin me të cilin gjahu shkatërrohet në masë,
- natën, përveç ujkut, çakallit dhe dhelprës me pritje në pritë,
- gjatë përmytjeve, borës së madhe, fatkeqësive natyrore dhe zjarrit,
- me kurthe, rrjeta, kafaze, shporta, gracka, karrem artificial dhe të gjallë,
- me përdorimin e reflektorëve (fenerëve), me përjashtim të ujkut, çakallit dhe dhelprës me pritje në pritë,
- me ngjitës, mjete joshëse, përveç bilbilave-thirrës të drerit dhe drenushës, dhe mjete të tjera kimike, si dhe me ushqim të helmuar,
- duke mbledhur vezë nga gjahu me pupla,
- me pushkë automatike dhe pushkë gjysmë automatike me më shumë se dy plumba,
- me municione jo të gjuetisë,
- me eksplozivë,
- me helm,
- duke shkelur gjahun me automjet,
- gjuetia e gjahut me të gjitha llojet e anijeve me motor,
- me qen gjahu dhe qen gjuetie, që nuk janë të regjistruar në organizatën kompetente kinologjike në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose jashtë saj,
- 200 metra larg fushave dhe vendi ku pi ujë gjahu, dhe
- në një rrip prej 200 metrash buzë vendbanimeve.

Neni 61

(1) Gjuetia përkatësisht gjuajtja e gjuetisë, bëhet me pushkë gjahu me saçmë ose me karabinë gjuetie.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij neni, gjuetia përkatësisht gjuetia me hark dhe shigjeta dhe shpendë grabitqarë (me

- во појас од 200 метри од работ на населените места.

Член 61

(1) Ловење, односно застрел на дивеч се врши со ловечка пушка со сачма или со ловен карабин.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, може да се врши ловење, односно застрел на дивеч со лак и стрела и птици грабливки (соколарење), само по претходно одобрение на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Начинот на застрел на дивеч со лак и стрела и птици грабливки (соколарење) го пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Застрел на обичен елен, елен лопатар, срна, дивокоза, муфлон, како и мечка (согласно членот 19 став (1) точка 5) од овој закон) и на алохтоните видови од членот 6 став (2) од овој закон, се врши само со ловен карабин.

(5) При ловење, односно застрел на дивеч, учесниците при лов задолжително носат портокалов флуоросцентен елек.

Член 62

(1) За ловење можат да се користат ловечки кучиња кои се заведени во регистарот кај надлежната кинолошка организација во Република Северна Македонија или странство или во евиденцијата на Ловечката федерација на Македонија.

(2) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена во кое се лови двопакарски дивеч треба да има ловечко куче – крвоследник или ловечко куче брак јазовичар обучен за следење крвава трага.

Член 63

(1) За ловење на дивеч, ловецот треба да поседува ловечка легитимација, дозвола за ловење на дивеч издадена од корисникот на дивечот во ловиштето, односно

skifter) mund të kryhet vetëm pas miratimit paraprak të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(3) Mënyrën e gjuajtjes së gjahut me hark dhe shigjetë dhe shpendë grabitqarë (skifter) e përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(4) Gjuajtja e drerit të zakonshëm, drerit ugar, kaprollit, dhisë së egër, muflonit, si dhe ariut (në përputhje me nenin 19, paragrafi (1), pika 5) të këtij ligji) dhe i llojeve aloktone të nenit 6, paragrafi (2) të këtij ligji bëhet vetëm me karabinë gjuetie.

(5) Gjatë gjuetisë përkatësisht gjuajtjes së gjahut, pjesëmarrësit duhet të veshin jelek fluoreshent ngjyrë portokalli.

Neni 62

(1) Për gjueti mund të përdoren qentë e gjuetisë të regjistruar në regjistrin e organizatës kompetente të qenve në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose jashtë saj ose në regjistrin e Federatës së Gjuetisë të Maqedonisë.

(2) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë në të cilin gjuhet gjahu dythundrak, duhet të ketë qen gjuetie - gjurmues gjaku ose qen gjueti "daçhund", i stërvitur për të ndjekur gjurmë të gjakut.

Neni 63

(1) Për gjahun gjuetari duhet të kenë leje gjuetie, të lëshuar nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë, si dhe lejen e vlefshme për armën e dedikuar për gjueti.

(2) Leja për gjueti është dokument që përmban kohën e vlefshmërisë së saj, llojin dhe numrin e gjahut të lejuar për gjueti dhe detyrimet e gjuetarit gjatë gjuetisë dhe pas gjuetisë.

(3) Leja për gjueti është e vlefshme për një ditë.

(4) Leje gjuetie mund të lëshohet nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë

управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена, како и важечка дозвола за оружјето наменето за ловење.

(2) Дозволата за ловење на дивеч е документ кој го содржи времето за нејзината важност, видот и бројот на дивечот дозволен за ловење и обврските на ловецот за време на ловењето и по извршеното ловење.

(3) Дозволата за ловење на дивеч е со важност од еден ден.

(4) Дозвола за ловење на дивеч, корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена може да ја издаде на ловец кој има положено ловечки испит и поседува ловечка легитимација или поседува потврда за ослободување од ловечки испит и има важечка дозвола за оружјето наменето за ловење.

(5) Дозвола за ловење на дивеч може да се издаде на странски државјанин ако поседува соодветен документ за ловење, односно документ за оружје за лов издаден од надлежен орган од државата во која странскиот државјанин има постојано живеалиште и писмена покана напишана на македонски и англиски јазик од корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ловиштето со посебна намена или од државен орган.

(6) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена е должен да води евиденција за издадените дозволи за поединечно и групно ловење на дивеч.

(7) Формата и содржината на дозволата за ловење на дивечот во ловиштето и начинот на водење евиденција на издадените дозволи за ловење на дивеч ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 64

(1) Ловечкиот испит од членот 63 став (4) од овој закон се полага пред стручна комисија за полагање на

сштеторое ose vendgjetisë me qëllim të veçantë për gjuetarin i cili ka dhënë provimin e gjuetisë dhe ka leje gjuetie ose ka vërtetim për lirim nga provimi i gjuetisë dhe ka licencë të vlefshme për armën e dedikuар për gjueti.

(5) Leje gjuetie mund t'i lëshohet shtetasit të huaj nëse ka dokument përkatës për gjueti, përkatësisht dokument për armë gjuetie të lëshuar nga organi kompetent nga shteti në të cilin shtetasi i huaj ka vendbanim të përhershëm dhe ftesë me shkrim, e shkruar në gjuhën македонске dhe angleze nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore dhe vendgjuetisë me qëllim të veçantë ose nga organi shtetëror.

(6) Shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i gjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë, është i detyruar të mbajë evidencë për lejet e lëshuara për gjueti të gjahut individual dhe në grup.

(7) Formën dhe përmbajtjen e lejes për gjueti në vendgjueti dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës për lejet e lëshuara për gjueti i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 64

(1) Provimi i gjuetisë i nenit 63, paragrafi (4) të këtij ligji jepet para komisionit të ekspertëve për dhënien e provimit të gjuetisë që e themelon ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(2) Komisioni i ekspertëve i paragrafit (1) të këtij neni përbëhet nga pesë anëtarë, ekspertë me arsim të lartë të diplomuar VII/1 ose 240 kredi sipas SETK-së nga lëmi i shkencave të pyjeve, me provim të dhënë nga lënda e gjuetisë, ekonomisë së gjuetisë, nga e cila kryetari dhe tre anëtarë janë nga radhët e nëpunësve të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së

ловечки испит која ја формира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Стручната комисија од ставот (1) на овој член ја сочинуваат пет члена, стручни лица со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки, со положен испит по предметот ловство/ловно стопанство, од кои претседателот и три члена се од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и еден член е на предлог на Ловечката федерација на Македонија.

(3) Ловечкиот испит се полага усно со одговарање на определен број прашања според Програма за полагање на ловечкиот испит.

(4) Ловечкиот испит се состои од два дела и тоа:

- прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите со одговарање на определен број на прашања и

- втор дел (практичен дел), со кој се проверува способноста за препознавање на видовите дивеч и практична примена на законските одредби.

(5) Стручната комисија од ставот (1) на овој член, секоја година подготвува база на прашања за полагање на ловечки испит изработени врз основа на програмата од став (3) на овој член и истата се објавува на веб-страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(6) Содржината на Програмата за полагање на ловечкиот испит од ставот (3) на овој член ја пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 65

(1) Право на полагање на ловечкиот испит имаат сите полнолетни државјани на Република Северна Македонија кои имаат поднесено барање за полагање на ловечки испит, уплатиле средства за полагање на ловечкиот испит и доставиле потврда за спроведената

Ујераве dhe një anëtar është me propozim të Federatës së Gjuetisë të Maqedonisë.

(3) Provimi i gjuetisë jepet gojarisht duke iu përgjigjur një numri të caktuar të pyetjeve sipas Programit për dhënien e provimit të gjuetisë.

(4) Testi i gjuetisë përbëhet nga dy pjesë:

- pjesa e parë (pjesa teorike), e cila kontrollon njohuritë teorike të kandidatëve duke iu përgjigjur një numri të caktuar të pyetjeve dhe

- pjesa e dytë (pjesa praktike), e cila kontrollon aftësinë për të njohur llojet e gjahut dhe zbatimin praktik të dispozitave ligjore.

(5) Komisioni i ekspertëve i paragrafit (1) të këtij neni për çdo vit përgatit bazën e pyetjeve për dhënien e provimit të gjuetisë në bazë të programit të paragrafit (3) të këtij neni dhe publikohet në ueb faqen e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(6) Përmbajtjen e Programit për dhënien e provimit të gjuetisë të paragrafit (3) të këtij neni, e përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 65

(1) Në provimin e gjuetisë kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë shtetasit e moshës madhore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët kanë parashtruar kërkesë për dhënien e provimit të gjuetisë, i kanë paguar mjetet për dhënien e provimit të gjuetisë dhe kanë dorëzuar vërtetimin për trajnimin e kryer për dhënien e provimit të gjuetisë, që e lëshon Federata e Gjuetisë e Maqedonisë.

(2) Pas dorëzimit të kërkesës për dhënien e provimit të gjuetisë në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, mjetet e paguara për dhënien e provimit të gjuetisë dhe vërtetimin e dorëzuar për trajnimin e kryer, kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për dhënien e provimit të gjuetisë, njoftohen me shkrim për datën dhe orën e dhënies së provimit të gjuetisë, së paku pesë ditë pune para provimit të gjuetisë, në adresën e

обука за полагање на ловечкиот испит издадена од Ловечката федерација на Македонија.

(2) По доставеното барање за полагање на ловечки испит до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, уплатените средства за полагање на ловечкиот испит и доставената потврда за спроведената обука, кандидатите кои ги исполнуваат условите за полагање на ловечкиот испит, писмено се информираат за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит, најмалку пет работни дена пред одржување на ловечкиот испит, на адреса на живеење наведена на барањето за полагање на ловечкиот испит од страна на кандидатот, како и преку веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Ако кандидатот по информирањето за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит не присуствува на полагањето на испитот, се смета дека не го положил истиот.

(4) По исклучок од ставот (3) на овој член, ако кандидатот по информирањето за датумот и времето на полагање на ловечкиот испит поради оправдани причини не може да присуствува на денот на полагањето на испитот (болест, породилно отсуство, школување во странство и слично), а за тоа пред одржувањето на испитот го извести Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, има право да полага во наредната испитна сесија, врз основа на претходно доставено ново барање за полагање на испитот.

(5) Пред почетокот на полагањето на ловечкиот испит, стручната комисија за полагање на ловечки испит го утврдува идентитетот на кандидатот со увид на лична карта.

(6) На кандидатот за време на полагањето на испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, користење на текстови на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен

vendbanimit të shënuar në aplikimin për dhënien e provimit të gjuetisë nga kandidati, si dhe nëpërmjet faqes së internetit të Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(3) Nëse kandidati, pasi është njoftuar për datën dhe kohën e dhënies së provimit të gjuetisë, nuk paraqitet në provim, konsiderohet se nuk e ka dhënë atë.

(4) Me përjashtim të paragrafit (3) të këtij neni, nëse kandidati, pasi është njoftuar për datën dhe orën e dhënies së provimit të gjuetisë, për shkaqe të arsyetuara, nuk mund të paraqitet në ditën e dhënies së provimit (sëmundje, mungesë për shkak të lindjes, shkollim jashtë vendit dhe të ngjashme), dhe për këtë e ka njoftuar Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave para provimit, ka të drejtë të japë provimin në afatin e ardhshëm të provimit, duke dorëzuar kërkesë të re për dhënien e provimit.

(5) Para fillimit të dhënies së provimit të gjuetisë, komisioni i ekspertëve për dhënien e provimit të gjuetisë e vërteton identitetin e kandidatit nëpërmjet letërnjoftimit.

(6) Kandidati gjatë provimit nuk lejohet të kontaktojë me kandidatë ose persona të tjerë, të përdorë tekste të ligjeve, ligjeve me koment dhe shpjegim, telefon celular, pajisje kompjuterike portative dhe mjete të tjera teknike dhe informative, objekte të përgatitura paraprakisht dhe të ngjashme.

(7) Nëse kandidati gjatë dhënies së provimit vepron në kundërshtim me paragrafin (6) të këtij neni, nuk do t'i lejohet të japë provim më tej në atë seancë provimi dhe konsiderohet se kandidati nuk e ka dhënë provimin e gjuetisë, dhe e njëjta evidentohet në procesverbalin e dhënies së provimit të gjuetisë.

(8) Për provimin e realizuar të gjuetisë, Komisioni i ekspertëve për dhënien e provimit të gjuetisë mban procesverbal.

(9) Kandidati i cili është përgjigjur saktë së paku 51% të pyetjeve nga pjesa e parë (pjesa teorike) dhe së paku 51% nga pjesa e dytë (pjesa praktike) e provimit, konsiderohet se e ka dhënë provimin.

(10) Kandidatëve të cilët e kanë dhënë provimin e gjuetisë, Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave u jep vërtetim për dhënien e provimit të gjuetisë, e cila lëshohet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik e nëse kandidati është person i cili flet gjuhën të cilën e flasin së

телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично.

(7) Доколку кандидатот при полагањето на испитот постапува спротивно од ставот (6) на овој член, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во таа испитна сесија и се смета дека кандидатот не го положил ловечкиот испит за што истото се констатира во записникот за полагање на ловечки испит.

(8) За спроведениот ловечки испит стручната комисија за полагање на ловечки испит води записник.

(9) Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој точно одговорил на најмалку 51% од прашањата од првиот дел (теоретски дел) и најмалку 51% од вториот дел (практичен дел) од испитот.

(10) На кандидатите кои го положиле ловечкиот испит, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство им издава уверение за положен ловечки испит, кое се издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку кандидатот е лице кое зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, уверението се издава и на неговиот јазик.

(11) По исклучок од член 63 став (4) од овој закон, обврската за полагање ловечки испит за добивање дозвола за ловење на дивеч не се однесува на лица со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки или средна стручна подготовка од шумарска струка со положен испит по предметот ловство/ловно стопанство.

(12) Условот за положен испит по предметот ловство/ловно стопанство од ставот (11) на овој член, се докажува со уверение или свидетелство издадено од надлежна образовна институција.

(13) На барање на лицето од став (11) на овој член, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство издава потврда за ослободување од обврската за

паку 20% е қytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, certifikata lëshohet edhe në gjuhën e tyre.

(11) Me përjashtim të nenit 63, paragrafi (4) të këtij ligji, detyrimi për dhënien e provimit të gjuetisë për marrjen e licencës për gjueti të gjahut nuk vlen për personat me arsim të lartë të përfunduar VII/1 ose 240 kredi SETK në fushën e shkencave të pyjeve ose formimi i mesëm profesional në drejtimin e pyjeve, me provim të dhënë në lëndën e ekonomisë së gjuetisë.

(12) Kërkesa për dhënien e provimit në lëndën e ekonomisë së gjuetisë të paragrafit (11) të këtij neni dëshmohet me certifikatë ose vërtetim të lëshuar nga institucioni përkatës arsimor.

(13) Me kërkesë të personit të paragrafit (11) të këtij neni, Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave, lëshon vërtetim për lirim nga detyrimi për dhënien e testit të gjuetisë.

(15) Shuma e shpenzimeve për dhënien e testit të gjuetisë, forma dhe përmbajtja e kërkesës për dhënien e testit të gjuetisë dhe certifikatës për dhënien e testit të gjuetisë, si dhe formën dhe përmbajtjen e kërkesës dhe certifikatës për përjashtim nga detyrimi për dhënien e testit të gjuetisë përcaktohet nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(16) Kryetari dhe anëtarët e komisionit profesional për dhënien e provimit të gjuetisë për çdo seancë provimi të mbajtur kanë të drejtë kompensimi në të holla për punën e tyre, që nuk mund të jetë më i madh se 1% nga rroga mesatare mujore neto e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin e kaluar kalendarik vit, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

(17) Shpenzimet për dhënien e provimit të gjuetisë i bartë kandidati dhe ato nuk mund të jenë më shumë se 5% nga rroga mesatare mujore neto e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak kalendarik, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës.

(18) Shpenzimet për dhënien e provimit të gjuetisë kandidatët i paguajnë në llogarinë e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

полагање на ловечки испит.

(14) Висината на трошоците за полагање на ловечки испит се определува врз основа на реално потребните средства за организирање на ловечки испит во поглед на просторните услови за полагање, подготовка на испитните прашања и изработка на уверението за положен ловечки испит.

(15) Висината на трошоците за полагање на ловечкиот испит, формата и содржината на барањето за полагање на ловечки испит и уверението за положен ловечки испит, како и формата и содржината на барањето и потврдата за ослободување од обврската за полагање ловечки испит ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(16) На претседателот и членовите на Стручната комисија за полагање на ловечкиот испит за секоја одржана испитна сесија им следува паричен надоместок за нивната работа, кој не може да биде повисок од 1% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година според податоците на Државниот завод за статистика.

(17) Трошоците за полагање на ловечкиот испит се на товар на кандидатот и истите не може да бидат повисоки од 5% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година според податоците на Државниот завод за статистика.

(18) Трошоците за полагање на ловечкиот испит, кандидатите ги уплатуваат на сметката на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 66

Се забранува ловење на дивеч на лица за време на вршење на службена должност, овластени за поседување и носење на огнено оружје кои се вработени во Министерството за земјоделство,

Neni 66

Ndaloheh gjuetia e gjahut për personat gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, të autorizuar për mbajtje të armëve të zjarrit të cilët janë të punësuar në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe agjencitë për sigurimin e pronave dhe personave, rojtarët e gjahut dhe rojet e pyjeve.

Neni 67

(1) Trofetë e gjahut vlerësohen dhe për të lëshohet fleta e trofeve.
(2) Vlerësimi i trofeve të gjahut dhe nxjerrja

шумарство и водостопанство, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за животна средина и просторно планирање и агенциите за обезбедување на имоти и лица, ловочувари и чувари на шуми.

Член 67

- (1) Трофеите од дивеч се оценуваат и за нив се издава трофеен лист.
- (2) Оценувањето на трофеите од дивеч и издавањето на трофеен лист го врши корисникот на дивечот во ловиштето.
- (3) За државни или меѓународни изложби, оценувањето на трофеите го врши комисија формирана од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, која е составена од пет члена и нивни заменици од редот на овластените оценувачи кои имаат положен испит за оценување на трофеи од дивеч согласно меѓународните стандарди.
- (4) Забрането е изнесување на трофеи од дивеч од ловиште без трофеен лист.
- (5) Формата и содржината на образецот за трофејниот лист ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 68

- (1) За сите евидентирани трофеи од дивеч, корисникот на дивечот во ловиштето е должен до крајот на 31 март до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство да достави примерок од трофејните листови, за секој трофеј поединечно.
- (2) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство согласно став (1) од овој член води регистар на трофеи од дивеч, вклучувајќи ги и врвните трофеи, во хартиена и во електронска форма.
- (3) Формата и содржината и начинот на водење на регистарот на трофеи од дивеч ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

e listës së trofeve bëhet nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti.

- (3) Për ekspozitat shtetërore ose ndërkombëtare, vlerësimi i trofeve bëhet nga komisioni i themeluar nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, i cili përbëhet nga pesë anëtarë dhe zëvendësit e tyre, nga radhët e vlerësuesve të autorizuar që kanë dhënë provim për vlerësimin e trofeve të gjahut në përputhje me standardet ndërkombëtare.
- (4) Ndalohet nxjerrja e trofeve të gjahut nga vendgjuetia pa fletë trofeu.
- (5) Formën dhe përmbajtjen e formularit për fletën e trofeut e përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 68

- (1) Për të gjitha trofetë e evidentuar të gjuetisë, shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti është i detyruar që deri në fund të datës 31 mars të dorëzojë kopje të fletëve të trofeut në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave, për çdo trofe veçmas.
- (2) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave, në përputhje me paragrafin (1) të këtij neni, mban regjistrin e trofeve të gjahut, duke përfshirë trofetë e lartë, në letër dhe në formë elektronike.
- (3) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të trofeve të gjahut i përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

Neni 69

- (1) Trofe i lartë i gjahut konsiderohet trofeu me numër më të madh të pikëve se trofeu (kampioni) i regjistruar për llojet individuale kryesore të gjuetisë së gjahut në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
- (2) Trofetë e lartë të gjahut sipas paragrafit (1) të këtij neni i blen Republika e Maqedonisë së Veriut nëpërmjet Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.
- (3) Masa e kompensimit për blerjen e trofeve

Член 69

(1) Врвен трофеј од дивеч се смета трофеј со поголем број на бодови од претходно евидентираниот трофеј (првак) за одделни главни ловностопански видови дивеч во Република Северна Македонија.

(2) Врвните трофеи од дивеч согласно ставот (1) на овој член ги откупува Република Северна Македонија преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Висината на надоместокот за откуп на врвните трофеи од дивеч се утврдува според ценовник кој го донесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Висината на надоместокот од ставот (3) на овој член се утврдува според видот на дивечот.

(5) Откупените врвни трофеи од дивеч се чуваат во Националната установа Природонаучен музеј на Република Северна Македонија.

(6) Забрането е изнесување и отуѓување на врвни трофеи од дивеч од Република Северна Македонија.

(7) По исклучок од ставот (6) на овој член, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може да дозволи отуѓување на врвни трофеи во странство, доколку истите не ги откупи Република Северна Македонија.

Член 70

(1) Застреланиот дивеч во ловиштето како и деловите од дивеч и трофеите од дивечот се сопственост на корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена.

(2) Ловците кои извршиле застрел на дивеч, дивечот и трофеите од дивеч се должни да ги пријават на корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена.

(3) За присвојување на уловен - застрелан дивеч и за трофеи од дивеч се плаќа надомест според

тë lartë të gjahut përcaktohet sipas çmimores së miratuar nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(4) Masa e kompensimit të paragrafit (3) të këtij neni caktohet sipas llojit të gjahut.

(5) Trofetë e blera të lartë të gjahut ruhen në Muzeun Historik- Natyror Nacional të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(6) Ndalohet nxjerrja dhe tjetërsimi i trofeve të lartë të gjahut nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

(7) Me përjashtim të paragrafit (6) të këtij neni, Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave mund të lejojë tjetërsimin e trofeve të lartë jashtë vendit, nëse ato nuk janë blerë nga Republika e Maqedonisë së Veriut.

Neni 70

(1) Gjahu i gjuajtur në vendgjueti, pjesët e gjahut dhe trofetë e gjahut, janë pronë e shfrytëzuesit të gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesit të vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë.

(2) Gjuetarët që kanë gjuajtur gjah, gjahu dhe trofetë e gjahut janë të detyruar t'i raportojnë te shfrytëzuesit e gjahut në vendgjueti, përkatësisht te drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë.

(3) Për përvetësimin e gjahut të kapur ose të gjuajtur dhe për trofe të gjahut, paguhet kompensim sipas çmimit të përcaktuar nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë ose vendgjuetisë shtetërore me qëllim të veçantë.

Neni 71

(1) Gjahu i gjallë, gjahu i gjuajtur, pjesët e gjahut dhe trofetë e gjahut mund të mbahen, transportohen dhe transferohen brenda dhe jashtë vendgjuetisë vetëm me certifikatë të prejardhjes së gjahut, të pjesëve të gjahut dhe të trofeve të gjahut.

ценовник одреден од корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена.

Член 71

(1) Живиот дивеч, застреланиот дивеч, деловите од дивечот и трофеите од дивечот можат да се држат, превезуваат и пренесуваат во ловиштето и надвор од ловиштето само со потврда за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот.

(2) Потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот од ставот (1) на овој член, ја издава корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена.

(3) Живиот дивеч, застреланиот дивеч и деловите од дивечот можат да се стават во промет само ако се снабдени со потврда за потеклото на дивечот и соодветна потврда за здравствена состојба од ветеринарен инспектор, односно документ за месо од дивеч кој го издава правно лице - корисник на дивечот во ловиштето, односно управувач на државното ловиште или ловиштето со посебна намена.

(4) Правните лица кои се регистрирани за вршење на преработка и промет на месо од дивеч и деловите од дивеч се должни да водат евиденција за потеклото на дивечот и деловите од дивечот и истата да ја достават на крајот на тековниот месец за изминатиот месец до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(5) Формата и содржината на образецот на потврдата за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот, како и начинот на водење на евиденцијата на потеклото на дивечот и делови од дивечот ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 72

Правните и физичките лица кои

(2) Vërtetimin për prejardhjen e gjahut, pjesëve të gjahut dhe trofeve të gjahut të paragrafit (1) të këtij neni, e lëshon shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i gjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë.

(3) Gjahu i gjallë, gjahu i gjuajtur dhe pjesët e gjahut mund të vendosen në treg vetëm nëse janë të pajisur me certifikatë të prejardhjes së gjahut dhe certifikatë përkatëse të gjendjes shëndetësore nga inspektori veterinar përkatësisht dokument për mishin e gjahut, i lëshuar nga personi juridik- shfrytëzues i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë.

(4) Personat juridikë që janë të regjistruar për përpunimin dhe tregtimin e mishit të gjahut dhe pjesëve të gjahut janë të detyruar të mbajnë evidencë për prejardhjen e gjahut dhe pjesëve të gjahut dhe të njëjtën ta dorëzojnë në fund të muajit aktual për muajin e kaluar në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(5) Formën dhe përmbajtjen e formularit të certifikatës së prejardhjes së gjahut, pjesëve të gjahut dhe trofeve të gjahut, si dhe mënyrën e mbajtjes së evidencës për prejardhjen e gjahut dhe pjesëve të gjahut, i përcakton ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Neni 72

Personat juridikë dhe fizikë që bëjnë qarkullim ose përpunojnë mishin e gjahut ose pjesët e tij janë të detyruar të kenë certifikatën e prejardhjes së gjahut, që e lëshon shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë.

VIII. DËMI NGA GJAHU DHE NDAJ GJAHUT

Neni 73

(1) Dëmi nga gjahu është dëmi që gjahu

вршат промет или преработка на месо од дивеч или негови делови се должни да поседуваат потврда за потеклото на дивечот што ја издава корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиштето или ловиште со посебна намена.

VIII. ШТЕТА ОД ДИВЕЧ И НА ДИВЕЧ

Член 73

(1) Штета од дивеч е штетата што дивечот може да ја направи врз земјоделските култури, водите, добитокот, шумите, дивечот, пчелите, луѓето и на објекти.

(2) За штета од дивеч не се смета штета која дивечот ќе ја направи врз земјоделските култури, водите, добитокот, шумите, дивечот, пчелите, луѓето и на објекти, доколку истите не се соодветно обезбедени и не се преземени мерки за спречување на штета од дивеч.

(3) Мерки за обезбедување и спречување на штета од дивеч, сопствениците на земјоделски култури, води, добиток, шуми, дивеч и пчели, особено го прават со:

1) чување и заштита на добитокот, посевите, насадите, и другите објекти на земјоделското и друго земјиште (пчелни семејства и слично),

2) прогон на дивечот кој го загрозува земјиштето или имотот од загрозеното земјиште или имот и

3) оградување со соодветни огради, употреба на механички, електрични и хемиски заштитни средства, видливи звучни плашила, електронски детектори за дивеч за заштита за одредено подрачје од одделни видови дивеч.

Член 74

(1) Корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена презема мерки за обезбедување и спречување на штетите од дивечот заштитен со ловостој.

(2) Мерки за обезбедување и спречување на штети од дивеч од ставот (1) на овој член се:

mund t'u bëjë kulturave bujqësore, ujërave, bagëtime, pyjeve, gjahut, bletëve, njerëzve dhe objekteve.

(2) Dëm nga gjahu nuk konsiderohet dëmi që gjahu mund ta bëjë ndaj kulturave bujqësore, ujërave, bagëtime, pyjeve, gjahut, bletëve, njerëzve dhe objekteve, nëse nuk janë të siguruar në mënyrë përkatëse dhe nuk merren masa për të parandaluar dëmin nga gjahu.

(3) Masat për sigurimin dhe parandalimin e dëmit nga gjahu, pronarët e kulturave bujqësore, ujërave, bagëtime, pyjeve, gjahut dhe bletëve, në veçanti i bëjnë me:

1) ruajtjen dhe mbrojtjen e bagëtime, të korrave, plantacioneve dhe objekteve të tjera në tokë bujqësore dhe në toka të tjera (familje bletësh, etj.),

2) përndjekja e gjahut që e rrezikon tokën ose pronën nga toka ose pasuria e rrezikuara dhe

3) rrethimi me gardhe të përshtatshme, përdorimi i mjeteve mbrojtëse mekanike, elektrike dhe kimike, gogolë të dukshëm me zë, detektorë elektronikë të gjahut për mbrojtjen e ndonjë zone të caktuar nga lloje të caktuara të gjahut.

Neni 74

(1) Shfrytëzuesi i gjahut në vendin e gjuetisë përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë, merr masa për të siguruar dhe parandaluar dëmin nga gjahu, i mbrojtur me ndalesë.

(2) Masat për sigurimin dhe parandalimin e dëmit nga gjahu të paragrafit (1) të këtij neni janë:

1) ruajtja e numrit të gjahut në vendgjueti deri në gjendje numerike që mund të rritet në vendgjueti (kapaciteti i vendit të gjuetisë) dhe

2) sigurimin e ujit dhe ushqimit të mjaftueshëm për gjahun në vendin e gjuetisë.

Neni 75

Në vendin e gjuetisë në të cilën është shpallur sëmundje infektive ose mund të pritet shfaqja e saj, shfrytëzuesi i gjahut në vendin e gjuetisë, përkatësisht drejtuesi i

- 1) одржување на бројот на дивечот во ловиштето до бројна состојба која што може да се одгледува во ловиштето (капацитет на ловиштето) и
- 2) обезбедување на доволно вода и храна за дивечот во ловиштето.

Член 75

Во ловиштето во кое е прогласена заразна болест или може да се очекува нејзина појава, корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или на ловиштето со посебна намена е должен да презема мерки за сузбивање и спречување на натамошно ширење на заразната болест на дивечот согласно решението за спроведување на заштитни мерки за спречување или ограничување на ширење на болеста донесено од директорот на Агенција за храна и ветеринарство согласно Законот за ветеринарно здравство.

Член 76

(1) За штети што ќе ги причини дивечот под заштита за кој се утврдува ловостој, одговорен е корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена освен во периодот за кој е определен ловостој.

(2) Штетата што ќе ја причини дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење се надоместува од Буџетот на Република Северна Македонија преку судска постапка.

(3) Штетата што ќе ја причини дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење нема да се надоместува во случај кога сопственикот или корисникот на земјоделските култури, водите, добитокот, шумите, дивечот, пчелите и на објекти, истите соодветно не ги обезбедил, односно не преземал мерки за спречување на штета од дивеч од член 73 став (3) од овој закон.

(4) За увид на штетата што ја причинил дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на

vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë është i detyruar të marrë masa për të penguar dhe parandaluar përhapjen e mëtejshme të sëmundjes infektive të gjahut sipas vendimit për zbatimin e masave mbrojtëse për parandalimin ose kufizimin e përhapjes së sëmundjes, të miratuar nga drejtori i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë sipas Ligjit të Shëndetit Veterinar.

Neni 76

(1) Për dëmet që do t'i shkaktojë gjahu nën mbrojtje për të cilin vërtetohet ndalesë, përgjegjës është shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjueti me qëllim të veçantë, përveç në periudhën për të cilën është përcaktuar ndalesë.

(2) Dëmi i shkaktuar nga gjuetia për të cilën është paraparë ndalim i përhershëm ose i përkohshëm i gjuetisë, kompensohet nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut me procedurë gjyqësore.

(3) Dëmi i shkaktuar nga gjahu për të cilin është paraparë ndalim i përhershëm ose i përkohshëm i gjuetisë nuk do të kompensohet në rast se pronari ose shfrytëzuesi i kulturave bujqësore, ujërave, bagëtive, pyjeve, gjahut, bletëve dhe objekteve, të njejtit nuk i ka siguruar në mënyrën e duhur, përkatësisht nuk ka marrë masa për parandalimin e dëmit nga gjahu i nenit 73, paragrafi (3) të këtij ligji.

(4) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, për të kontrolluar dëmin e shkaktuar nga gjahu për të cilin është paraparë ndalim i përhershëm ose i përkohshëm i gjuetisë, i cili kompensohet nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, themelon komisione prej tre anëtareve të përbëra nga nëpunës të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Inspektoratit Shtetëror për pzlitari dhe gjueti dhe Agjencia për Ushqim dhe Veternari me arsim të lartë të diplomuar VII/1 ose 240 kredi SETK në fushën e pylltarisë, blegtorisë apo veterinarisë.

(5) Komisionet të paragrafit (4) të këtij neni gjatë kontrollit me procesverbal konstatojnë nëse ka dëm të shkaktuar nga gjahu për të cilin është paraparë ndalim i përhershëm apo i përkohshëm i gjuetisë dhe nëse

ловење, а се надоместува од Буџетот на Република Северна Македонија, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира тричлени комисији составени од вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Државниот инспекторат за шумарство и ловство и Агенцијата за храна и ветеринарство со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарството, сточарството или ветеринарната медицина.

(5) Комисиите од ставот (4) на овој член, при увидот со записник утврдуваат дали има штета причинета од дивеч за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење и дали лицето на кое му е причинета штета ги презел мерките од членот 73 став (3) од овој закон.

(6) Лицето кое претрпело штета од дивечот за кој е пропишана трајна или привремена забрана на ловење е должно пред да поведе постапка пред надлежниот суд, да достави барање за надомест на штета до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со извештај изготвен од овластен проценител за висината на штетата.

(7) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство врз основа на извештајот од ставот (6) на овој член и записникот за извршен увид од Комисија формирана согласно ставот (5) на овој член донесува одлука за надомест на штета.

(8) Во одлуката од ставот (7) на овој член, се утврдува и сметката на буџетскиот корисник од која ќе се изврши исплатата на штетата.

(9) Доколку министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство не донесе одлука за надомест на штета во рок од три месеци од денот на поднесувањето на барањето, лицето кое претрпело штета може да поведе постапка пред надлежен суд.

(10) Споровите за надомест на штета причинета од дивеч поведени

personi të cilit i është shkaktuar dëmi i ka marrë masat e nenit 73, paragrafi (3) të këtij ligji.

(6) Personi i cili ka pësuar dëm nga gjahu për të cilën është paraparë ndalim i përhershëm ose i përkohshëm i gjuetisë, është i detyruar që para se të fillojë procedurën në gjykatën kompetente, të paraqesë kërkesë për kompensim të dëmit në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave me raport të përparitur nga vlerësuesi i autorizuar për shumën e dëmit.

(7) Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në bazë të raportit të paragrafit (6) të këtij neni dhe procesverbalit të inspektimit nga Komisioni i themeluar në përputhje me paragrafin (5) të këtij neni miraton Vendim për demshpërblimet..

(8) Në vendimin e paragrafit (7) të këtij neni, vertetohet edhe llogarija të shfrytëzuesit buxhetor nga e cila do të realizohet pagësa e dëmeve.

(9) Nëse Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nuk sjellën Vendim për kompenyimin e dëmeve në afat prej tre muajve nga dita e parashtrimit të Kërkesës, personit që i janë shkaktuar dëmet mund të inicoje procedurë pran gjykatës kompetente.

(10) Kontestet për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga gjahu sipas paragrafit (9) të këtij neni, të gjahut si dhe për dëmin në vendgjueti, zgjidhen sipas rregullave të përgjithshme për kompensim të dëmit.

Neni 77

Nëse shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti përkatësisht drejtuesi i vendgjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë për lloj të veçantë të gjahut pa mbrojtje të veçantë, përcakton kushte të veçanta për gjueti që e kufizojnë gjuetinë, ai

согласно ставот (9) на овој член, на дивеч, како и за штета во ловиште, се решаваат според општите прописи за надомест на штета.

Член 77

Доколку корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиштето со посебна намена за одделен вид дивеч без посебна заштита пропише посебни услови за ловење со кои се ограничува ловењето, одговара за причинетата штета од тој дивеч.

Член 78

(1) Правни и физички лица кои ќе нанесат штета на дивечот со бесправен лов или на друг начин, се должни штетата да му ја надоместат на корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште или ловиште со посебна намена.

(2) Висината на надоместокот на штетата од ставот (1) на овој член, се утврдува според ценовник за надомест на штета што го донесува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Сите правни и физички лица корисници на земјиште и води во рамките на ловиштата во Република Северна Македонија се должни да го заштитуваат дивечот под заштита на нивните површини.

IX. НАДЗОР

Член 79

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон, врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Инспекциски надзор кај корисниците на дивечот во ловиштата, односно управувачите на државните ловишта врши Државниот инспекторат за шумарство и ловство преку ловни инспектори.

(3) Државниот инспекторат за шумарство и ловство до

është përgjegjës për dëmin e shkaktuar nga ai gjah.

Neni 78

(1) Personat juridikë dhe fizikë të cilët e dëmtojnë gjahun me gjueti të paligjshme ose në mënyrë tjetër, janë të detyruar të dëmshpërblejnë shfrytëzuesin e gjahut në vendgjueti, përkatësisht drejtuesin e gjuetisë shtetërore ose vendgjuetisë me qëllim të veçantë.

(2) Shuma e kompensimit të dëmit të paragrafit (1) të këtij neni caktohet sipas çmimoreve për kompensim të dëmit që e miraton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.

(3) Të gjithë personat juridikë dhe fizikë që shfrytëzojnë tokën dhe ujin në vendgjueti në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të detyruar ta mbrojnë gjahun nën mbrojtjen e sipërfaqeve të tyre.

IX. MBIKËQYRJA

Neni 79

(1) Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave mbikëqyr zbatimin e dispozitave të këtij ligji dhe të akteve të nxjerra në bazë të tij.

(2) Detyrat e mbikëqyrjes inspektuese të shfrytëzuesve të gjahut në vendet e gjuetisë, përkatësisht drejtuesve të vendeve të gjuetisë shtetërore, i kryen Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe i Gjuetisë nëpërmjet inspektorëve të gjuetisë.

(3) Inspektorati Shtetëror i Pylltarisë dhe i Gjuetisë i paraqet Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave raport vjetor për mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në kontratat e shfrytëzimit, përkatësisht menaxhimin e gjahut në vendet e gjuetisë.

Neni 80

(1) Inspektor gjuetie mund të jetë nëpunësi shtetëror administrativ me arsim të lartë të përfunduar VII/1 ose 240 kredi sipas SETK-së në fushën e shkencave të pyjeve, i cili plotëson kushtet e veçanta sipas Ligjit të

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува годишен Извештај за извршен инспекциски надзор над спроведување на обврските утврдени во договорите за користење, односно управување на дивечот во ловиштата.

Член 80

(1) Ловен инспектор може да биде административен државен службеник со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки, кој ги исполнува посебните услови согласно Законот за инспекциски надзор.

(2) Ловниот инспектор има службена легитимација и значка согласно Законот за инспекциски надзор.

Член 81

(1) Во вршењето на работите од својата надлежност ловниот инспектор е овластен:

- 1) да го контролира спроведувањето на посебните ловностопански основи, договорите за користење на дивечот во ловиштата и годишните планови за спроведување на посебните ловностопански основи;
- 2) да врши увид во општите акти на корисникот на дивечот во ловиштето, деловните книги, пропишаната евиденција и документација која се однесува за дивечот и негови делови утврдени со овој закон, како и други документи заради контрола на примената на прописите кои се однесуваат за дивечот и ловиштето;
- 3) да ги прегледува ловиштата и објектите за одгледување, заштита и користење на дивечот;
- 4) привремено да го запре ловењето на дивеч и други дејствија, ако тие не се во согласност со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на него, до донесување на конечна одлука од надлежен орган;
- 5) да врши контрола во соработка со ветеринарниот инспектор кај правни и физички лица кои вршат промет на месо од дивеч или делови од дивеч, препарирање на дивеч, обработка на кожи, крзно и трофеи од дивеч и да

Mbikëqyrjes Inspektuese.

(2) Инспектори i gjuetisë ka identifikim zyrtar dhe distinktiv në përputhje me Ligjin e Mbikëqyrjes Inspektuese.

Neni 81

(1) Në kryerjen e detyrave nga kompetenca e tij, inspektori i gjuetisë është i autorizuar që:

- 1) të kontrollojë zbatimin e bazave të veçanta të ekonomisë së gjuetisë, marrëveshjet për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë dhe planet vjetore për zbatimin e bazave të veçanta ekonomike të gjuetisë;
- 2) t'i kontrollojë aktet e përgjithshme të shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë, librat afarist, evidencën dhe dokumentacionin e përcaktuar në lidhje me gjahun dhe pjesët e tij të përcaktuara me këtë ligj, si dhe dokumentet e tjera për kontrollin e zbatimit të rregulloreve që kanë të bëjnë me gjahun dhe vendin e gjuetisë;
- 3) t'i kontrollojë vendet e gjuetisë dhe objektet për rritjen, mbrojtjen dhe shfrytëzimin e gjahut;
- 4) të ndalojë përkohësisht gjuetinë e gjahut dhe veprimet e tjera, nëse nuk janë në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me dispozitat e nxjerra në bazë të tij, deri në marrjen e vendimit përfundimtar nga organi përkatës;
- 5) të kryejë kontroll në bashkëpunim me inspektorin veterinar të personave juridikë dhe fizikë që tregtojnë mish gjahu ose pjesë të gjahut, përgatitjen e gjahut, përpunimin e lëkurës, gëzofit dhe trofeve të gjahut dhe të konstatojë se në çfarë mënyre është gjuajtur;
- 6) përkohësisht ta konfiskoje nga vendi i gjuetisë gjuetinë e kapur, të përvetësuar, të ngordhur ose pjesët e tij dhe produktet tjera të përvetësuara nga vendi i gjuetisë, si dhe sendet me të cilat janë kryer këto veprime të kundërligjshme deri në marrjen e vendimit të formës së prerë nga organi përkatës;
- 7) të urdhërojë shfrytëzuesin e gjahut në vendin e gjuetisë të marrë masa të përkohshme për të parandaluar dëmtimin nga gjahu dhe ndaj gjahut;
- 8) t'i njoftojë organet përkatëse për parregullsitë e vërejtura dhe të kërkojë ndërhyrjen e tyre, nëse nuk është i

утврди на кој начин истиот е уловен;
6) привремено да го одземе
бесправно уловениот, присвоениот,
загинатиот дивеч или негови делови
и други присвоени производи од
ловиштето, како и предметите со кои
се извршени овие неправни
дејствија до донесување на конечна
одлука од надлежен орган;
7) да му нареди на корисникот на
дивечот во ловиштето преземање на
привремени мерки за спречување на
штети од дивечот и врз дивечот;
8) да ги извести надлежните органи
за забележани неправилности и да
бара нивна интервенција, ако тој не е
овластен самиот да интервенира;
9) да бара потребни известувања од
одговорни лица, сведоци, вештаци и
други лица кога тоа е потребно;
10) да предлага мерки за заштита на
животната и природната рамнотежа
во ловиштето и
11) да превзема мерки и дејствија
согласно Законот за забрана и
спречување на вршење на
нерегистрирана дејност.

(2) За неизвршување на мерките од
ставот (1) точките 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7) и 11) на овој член, ловниот
инспектор изготвува записник и
донесува решение.

(3) Корисникот на дивечот во
ловиштето, другите правни и физички
лица чија работа подлежи на надзор,
се должни на ловниот инспектор да
му овозможат вршење на надзор и да
му ги дадат потребните податоци и
известувања.

Член 82

(1) Против решението од членот 81
став (2) од овој закон, може да се
изјави жалба во рок од 15 дена од
денот на приемот на решението до
надлежен орган за одлучување во
втор степен.

(2) Изјавената жалба од ставот (1) на
овој член, не го одлага извршувањето
на решението, ако со
неизвршувањето на утврдените
мерки ќе се предизвикаат последици
кои тешко можат да се отстранат.

(3) Незадоволната странка од
решението од член 81 став (2) од овој
закон, има право да поведе управен

авторизуар të ndërhyjë vetë;

9) t'i kërkojë njoftimet e nevojshme nga
personat përgjegjës, dëshmitarët, ekspertët
dhe personat e tjerë kur është e nevojshme;

10) të propozojë masa për mbrojtjen e
baraspeshës natyrore dhe mjedisit në
vendin e gjuetisë dhe

11) të ndërmerr masa dhe veprime në
përputhje me Ligjin e Ndalimit dhe
Parandalimit të Veprimtarisë së
Paregjistruar.

(2) Për moszbatimin e masave të paragrafit
(1), pika 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) dhe 11) të
këtij neni, inspektori i gjuetisë përgatit raport
dhe merr vendim.

(3) Përdoruesi i gjahut në vendin e gjuetisë,
personat e tjerë juridikë dhe fizikë, puna e të
cilëve i nënshtrohet mbikëqyrjes, janë të
detyruar t'i mundësojnë inspektorit të
gjuetisë kryerjen e mbikëqyrjes dhe t'i japin
të dhënat dhe njoftimet e nevojshme.

Neni 82

(1) Kundër aktvendimit të neni 81, paragrafi
(2) të këtij ligji, mund të parashtrohet ankesë
në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të
vendimit të organi përkatës vendimmarrës
në shkallën e dytë.

(2) Ankesa e deklaruar të paragrafit (1) të
këtij neni nuk e shtyn zbatimin e vendimit,
nëse moszbatimi i masave të përcaktuara do
të shkaktojë pasoja të cilat vështirë se mund
të hiqen.

(3) Pala e pakënaqur me vendimin e neni
81, paragrafi (2) të këtij ligji ka të drejtë të
nisë kontest administrativ para gjykatës
përkatëse.

X. DISPOZITA KUNDËRVAJTËSE

Neni 83

Gjobë prej 1.500 deri 2.000 euro në
kundërvlerë denari do t'i shqiptohet
shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë
ose personit tjetër juridik nëse:

1) gjuan, ndjek ose shqetëson gjahun nën
mbrojtje gjatë ndalimit të përkohshëm ose të
përhershëm të gjuetisë (neni 12, paragrafi
(2) dhe neni 13, paragrafi (1));

2) fut lloje aloktone të gjahut në vendin e

спор пред надлежен суд.

X. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 83

(1) Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на корисникот на дивечот во ловиштето или на друго правно лице, ако:

1) лови, прогонува или вознемирува дивеч под заштита за време на ловостој привремена или трајна забрана за ловење (член 12 став (2) и член 13 став (1));

2) внесува алохтони видови на дивеч во ловиште без одобрение од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 16 став (1));

3) наизменично не забранува ловење на една четвртина од вкупната површина на ловиштето (член 24);

4) во ловиште пали стрништа, плевел или други растителни отпадоци (член 26);

5) гради објекти во ловиштето спротивно на членот 36 став (3) од овој закон или пушта во слободна природа дивечот од фармата спротивно на членот 36 став (4) од овој закон;

6) лови дивеч на забранет начин или со забранети средства (член 60);

7) не изврши оценување на трофејот од дивеч или не издаде трофеен лист (член 67 став (1));

8) изнесува трофеи од дивеч од ловиште без трофеен лист (член 67 став (4));

9) не изврши евидентирање на трофеи до 31 март и не достави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство примерок од трофејните листови, за секој трофеј поединечно (член 68 став (1));

10) изнесува или отуѓува врвни трофеи од дивеч од Република Северна Македонија (член 69 став (6));

11) не обезбедува имот и не презема мерки за спречување на штети од дивеч (член 73 став (2) и член 74 став (2)) и

12) не презема мерки за сузбивање и

гjuetisë pa pëlqimin e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave (neni 16, paragrafi (1));

3) nuk e ndalon në mënyrë alternative gjuetinë në një të katërtën e sipërfaqes së përgjithshme të vendit të gjuetisë (neni 24);

4) në vendin e gjuetisë djeg kashtë, barojë ose mbeturina të tjera bimore (neni 26);

5) ndërton objekte në vendin e gjuetisë në kundërshtim me nenin 36, paragrafi (3) të këtij ligji ose lëshon në natyrë kafshë të egra nga ferma në kundërshtim me nenin 36, paragrafi (4) të këtij ligji;

6) gjuan gjahun në mënyrë të ndaluar ose me mjete të ndaluara (neni 60);

7) nuk bën vlerësim të trofeut të gjahut ose nuk ka prezantuar listë të trofeve (neni 67, paragrafi (1));

8) prezanton trofe të gjahut nga vendit i gjuetisë pa listë të trofeve (neni 67, paragrafi (4));

9) nuk ka evidentuar trofe deri më 31 mars dhe nuk ka dorëzuar në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave kopje të fletëve të trofeut, për secilin trofe veçmas (neni 68, paragrafi (1));

10) nxjerr ose tjetërson trofetë më të theksuar të gjahut nga Republika e Maqedonisë së Veriut (neni 69, paragrafi (6));

11) nuk siguron pronë dhe nuk merr masa për të parandaluar dëmtimin nga gjahu (neni 73, paragrafi (2) dhe neni 74, paragrafi (2)) dhe

12) nuk merr masa për të eliminuar dhe parandaluar përhapjen e sëmundjes ngjitëse (neni 75).

(2) Gjobë prej 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet edhe përgjegjësit të shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë ose personit tjetër juridik për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Për veprën penale të paragrafit (1), pika 1), 2), 6), 8) dhe 10) të këtij neni, është shqiptuar masa kundërvajtëse e konfiskimit të gjahut, përkatësisht trofeut, si dhe mjeteve dhe sendeve të përdorura për zbatimin e shkeljes.

(4) Për kundërvajtje të kryer të paragrafit (1), pika 1), 2), 6), 10) dhe 12) të këtij neni përgjegjësit të shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë ose personit tjetër juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion për kundërvajtje dhe ndalesë për kryerjen e punëve dhe detyrave përgjegjëse në gjueti në kohëzgjatje deri në 30 ditë.

спречување на ширење на заразна болест (член 75).

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на корисникот на дивечот во ловиштето или друго правно лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) За сторен прекршок од ставот (1) точки 1), 2), 6), 8) и 10) на овој член ќе се изрече и прекршочна мерка одземање на уловот, односно трофејот, како и средствата и предметите употребени за извршување на прекршокот.

(4) За сторен прекршок од ставот (1) точки 1), 2), 6), 10) и 12) на овој член на одговорното лице на корисникот на дивеч во ловиштето или друго правно лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на вршење на професија, дејност или должност и задачи во ловството во времетраење до 30 дена.

Член 84

(1) Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на корисникот на дивечот во ловиштето или на друго правно лице, ако:

1) не води евиденција за ловење на дивеч без посебна заштита (член 21 став (2));

2) врши дејствие во ловиштето забрането со членот 22 став (1) од овој закон;

3) не организира ловочуварска служба или за ловочувар постави лице кое не ги исполнува условите од членот 28 од овој закон;

4) дозволи ловочуварот да ја врши службата без униформа, без оружје или без легитимација (член 29 ставови (1) и (2));

5) не води евиденција за издадените легитимации за ловочувари и до 31 декември во тековната година не доставува податоци за лицата кои поседуваат легитимација до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 29 став (3));

6) не го извести Министерството за земјоделство, шумарство и

Neni 84

(1) Gjobë prej 1000 deri 1.500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë ose personit tjetër juridik, nëse:

1) nuk mban evidencë për gjuetinë e gjahut pa mbrojtje të veçantë (neni 21, paragrafi (2));

2) kryen veprim në vendin e gjuetisë, i ndaluar me nenin 22, paragrafi (1) të këtij ligji;

3) nuk organizon shërbim të rojës së gjuetisë ose emëron për roje person që nuk i plotëson kushtet sipas nenit 28 të këtij ligji;

4) lejon gjuetarin ta kryejë shërbimin pa uniformë, pa armë ose pa identifikim (neni 29 paragrafët (1) dhe (2));

5) nuk mban evidencë për kartat e lëshuara të identifikimit për gjuetarët dhe nuk dorëzon të dhëna për personat që posedojnë kartë identifikimi në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë e Ujërave deri më 31 dhjetor të vitit aktual (neni 29, paragrafi (3));

6) nuk e njofton Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave për ndryshimet në shërbimin e rojes së gjuetisë gjatë vitit (neni 29, paragrafi (4));

7) rrethon hapësirë të veçantë - vend për shumën ose hapësirë për rritje intensive dhe gjuajtje të gjahut, fermë gjahu pa pëlqimin e Ministrisë së Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave (neni 36, paragrafi (2));

8) nuk paguan kompensim vjetor për përdorimin e gjahut në vendin e gjuetisë ose nuk e paguan në afatin e caktuar (neni 46 paragrafët (1) dhe (2));

9) nuk i respekton masat e përcaktuara në bazën e veçantë të ekonomisë së gjuetisë (neni 53);

10) nuk përgatit plan vjetor për zbatimin e bazës speciale të ekonomisë së gjuetisë ose

водостопанство за настанатите промени на ловочуварската служба во текот на годината (член 29 став (4));

7) оградува посебен простор - размножувалиште или простор за интензивно одгледување и застрел на дивеч, фарма за дивеч без согласност од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 36 став (2));

8) не плати годишен надомест за користење на дивечот во ловиштето или истиот не го плаќа во одредениот рок (член 46 ставови (1) и (2));

9) не се придржува кон мерките утврдени во посебната ловностопанска основа (член 53);

10) не изготви годишен план за спроведување на посебната ловностопанска основа или истиот не го изготви во предвидениот рок (член 55 ставови (1) и (2));

11) не го достави годишниот план на мислење до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 55 став (2));

12) во посебната ловностопанска основа не ги евидентира извршените работи во ловиштето во предвидениот рок (член 56);

13) гази дивеч со возило или лови дивеч со чамец на моторен погон (член 60 алинеи 12 и 13);

14) лови дивеч со лак и стрела и со птици грабливки (соколарење) без одобрение (член 61 став (2));

15) дозволи ловење на дивеч спротивно на одредбите од членот 61 став (4) од овој закон;

16) издаде дозвола за ловење на лице спротивно на членот 63 ставови (2), (3), (4) и (5) од овој закон;

17) не издаде потврда за потеклото на дивечот, деловите од дивечот и трофеите од дивечот (член 71 ставови (1) и (2));

18) стави во промет жив дивеч, застрелан дивеч и делови од дивечот без потврда за потеклото на дивеч и потврда за здравствена состојба од ветеринарен инспектор (член 71 став (3));

19) не води евиденција за сопственикот и потеклото на дивечот и делови од дивечот и истата не ја

nuk e ka përgatitur në afatin e caktuar (neni 55 paragrafët (1) dhe (2));

11) nuk e dorëzon planin vjetor të mendimit në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave (neni 55, paragrafi (2));

12) nuk e evidenton punën e kryer në vendin e gjuetisë në bazën e veçantë të ekonomisë së gjuetisë në afatin e caktuar (neni 56);

13) shkel gjahun me automjet ose gjuan me barkë me motor (neni 60, pika 12 dhe 13);

14) gjuan gjahun me hark dhe shigjetë dhe me shpendë grabitqarë (me skifter) pa autorizim (neni 61, paragrafi (2));

15) lejon gjuetinë e gjahut në kundërshtim me dispozitat e nenit 61, paragrafi (4) të këtij ligji;

16) jep leje gjuetie të personit në kundërshtim me nenin 63, paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) të këtij ligji;

17) nuk lëshon vërtetim për origjinën e gjahut, pjesëve dhe trofeve të gjahut (neni 71, paragrafët (1) dhe (2));

18) vendos në treg gjahun e gjallë, gjahun e gjuajtur dhe pjesë të gjahut pa certifikatë për origjinën e gjahut dhe vërtetim shëndetësor nga inspektori veterinar (neni 71, paragrafi (3));

19) nuk mban evidencë për pronarin dhe origjinën e gjahut dhe pjesëve të tij dhe nuk e dorëzon në fund të muajit për muajin e kaluar në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave (neni 71, paragrafi (4));

20) nuk ka certifikatë për origjinën e gjahut dhe pjesëve të tij (neni 72);

21) nuk e kompenson dëmin e shkaktuar nga gjahu pa mbrojtje të posaçme nëse parasheh kushte të posaçme për gjueti (neni 77);

22) gjuan ilegalisht dhe nuk e kompenson shfrytëzuesin e gjahut në vendin e gjuetisë, përkatësisht drejtuesin e vendit shtetëror të gjuetisë dhe vendin e gjuetisë me qëllim të veçantë që i shkaktohet gjahut (neni 78, paragrafi (1));

23) shfrytëzuesit e truallit dhe ujërave nuk e mbrojnë gjahun nën mbrojtje në vendin e gjuetisë ose jashtë tij (neni 78, paragrafi (3));

24) nuk e zbaton vendimin e inspektorit të gjuetisë të nenit 82, paragrafi (2) të këtij ligji dhe

25) nuk i mundësojnë inspektorit të gjuetisë kryerjen e mbikëqyrjes ose nuk ia japin të dhënat dhe njoftimet e nevojshme (neni 81, paragrafi (3)).

доставуваат на крајот на месецот за изминатиот месец до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 71 став (4));

20) не поседува потврда за потекло на дивечот и неговите делови (член 72);

21) не ја надомести штетата причинета од дивеч без посебна заштита ако пропише посебни услови за ловење (член 77);

22) бесправно лови и не му ја надомести штетата на корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ловиштето со посебна намена нанесена на дивечот (член 78 став (1));

23) корисниците на земјиштето и водите не го заштитуваат дивечот под заштита во ловиште или надвор од него (член 78 став (3));

24) на ловниот инспектор не му овозможат вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци и известувања (член 81 став (3)) и

25) не го извршува решението на ловниот инспектор од членот 82 став (2) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице на корисникот на дивечот во ловиштето или друго правно лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) За сторен прекршок од ставот (1) точки 2), 13), 14), 15), 18) и 22) на овој член ќе се изрече и прекршочна мерка одземање на уловот, односно трофејот, како и средствата и предметите употребени за извршување на прекршокот.

Член 85

(1) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) лови, прогонува или вознемирува дивеч под заштита за време на ловостој, привремена или трајна забрана за ловење (член 12 став (2)), лови спротивно на членот 13 став (3);

2) врши дејствие забрането со членот 22 став (1) од овој закон;

(2) Глоба преј 500 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet edhe përgjegjësit të shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë ose personit tjetër juridik për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Për kundërvajtje të paragrafit (1), pikat 2), 13), 14), 15), 18) dhe 22) të këtij neni, masa kundërvajtëse e konfiskimit të gjahut, përkatësisht të trofeut, si dhe mjetet dhe sendet e përdorura për kryerjen e kundërvajtjes.

Neni 85

(1) Gjobë në shumë prej 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik nëse:

1) gjuan, ndjek ose shqetëson gjahun nën mbrojtje gjatë ndalesës së gjuetisë, ndalim të përkohshëm ose të përhershëm të gjuetisë (neni 12, paragrafi (2)), gjueti në kundërshtim me nenin 13, paragrafi (3));

2) kryen veprim të ndaluar me nenin 22, paragrafi (1) të këtij ligji;

3) lëviz në vendin e gjuetisë me pushkë ose me mjete të tjera gjuetie pa leje gjuetie nga shfrytëzuesi i gjahut në vendin e gjuetisë përkatësisht drejtuesi i vendit shtetëror të gjuetisë dhe vendin e gjuetisë me qëllim të veçantë (neni. 23);

4) nuk e njofton përdoruesin e gjahut në vendin e gjuetisë përkatësisht drejtuesin e vendit shtetëror të gjuetisë dhe vendin e gjuetisë me qëllim të veçantë në vendin e gjuetisë për përdorimin e mjeteve për mbrojtjen e bimëve ose mjeteve të tjera kimike të paktën 48 orë para përdorimit të mjetit (neni 25);

5) djeg kashtë, barojë ose mbeturina të tjera

- 3) се движи во ловиштето со пушка или други средства за лов без дозвола за ловење од корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ловиштето со посебна намена (член 23);
- 4) не го извести корисникот на дивечот во ловиштето, односно управувачот на државното ловиште и ловиштето со посебна намена во ловиштето за употреба на средства за заштита на растенијата или други хемиски средства најмалку 48 часа пред употреба на средството (член 25);
- 5) пали стрниште, плевел или други растителни отпадоци во ловиште (член 26);
- 6) во ловиштето дозволи овчарското куче да се движи подалеку од 200 м од стадото (член 27 став (1));
- 7) без придружба пушти да се движат низ ловиштето кучиња и мачки спротивно на членот 27 став (2) од овој закон;
- 8) на ловочуварот му оневозможи вршење на неговите овластувања и не му ги даде потребните податоци (член 30 став (2));
- 9) оградува посебен простор - размножуваиште или простор за интензивно одгледување и застрел на дивеч (член 36 став (3)) или пушта во слободна природа дивечот од фармата спротивно на членот 36 став (4) од овој закон;
- 10) лови дивеч или изврши дејствие спротивно на одредбите од членот 60 од овој закон;
- 11) лови дивеч со лак и стрела и со птици грабливки (соколарење) без одобрение или застрелува дивеч спротивно на одредбите од членот 61 од овој закон;
- 12) лови дивеч со нерегистрирано ловечко куче (член 62 став (1));
- 13) лови дивеч без ловечка легитимација, дозвола за ловење на дивеч и важечка дозвола за оружјето наменето за ловење на дивеч (член 63 став (1));
- 14) лови дивеч за време на службена должност (член 66);
- 15) изнесува трофеи од дивеч од ловиште без трофеен лист (член 67 бimore në vendin e gjuetisë (neni 26);
- 6) në vendin e gjuetisë lejon qenin e barinjve të lëvizë më larg se 200 m nga tufa (neni 27, paragrafi (1));
- 7) pa përcjellës i le qentë dhe macet të lëvizin nëpër vendin e gjuetisë, në kundërshtim me nenin 27, paragrafi (2) të këtij ligji;
- 8) rojtarin e gjuetisë e pengon në ushtrimin e kompetencave të tij dhe nuk i ka jep të dhënat e nevojshme (neni 30, paragrafi (2));
- 9) rrethon hapësirë të veçantë- vend për shumimin ose hapësirë për rritje intensiv dhe gjuajtje të gjahut (neni 36, paragrafi (3)) ose lëshon gjahun e egër nga ferma në kundërshtim me nenin 36, paragrafi (4) të këtij ligji;
- 10) gjuan gjahun ose kryen vepër në kundërshtim me dispozitat e nenit 60 të këtij ligji;
- 11) gjuan gjahun me hark dhe shigjetë dhe me shpendë grabitqarë (me skifter) pa miratim ose gjuan gjah në kundërshtim me dispozitat e nenit 61 të këtij ligji;
- 12) gjuan gjahun me qen gjuetie të paregjistruar (neni 62, paragrafi (1));
- 13) gjuan gjah pa leje gjuetie, licencë për gjueti dhe leje të vlefshme për armën e dedikuar për gjueti (neni 63, paragrafi (1));
- 14) gjuan gjah gjatë kryerjes së detyrës zyrtare (neni 66);
- 15) nxjerr trofe gjahu nga vendi i gjuetisë pa listë të trofeve (neni 67, paragrafi (4));
- 16) nxjerr ose tjetërsion trofetë e lartë të gjahut (neni 69, paragrafi (6));
- 17) nuk raporton ose nuk paguan kompensim për gjahun e përvetësuar, të kapur ose të qëlluar dhe trofe gjahu (neni 70);
- 18) nuk ka certifikatë për prejardhjen e gjahut dhe pjesëve të saj (neni 71, paragrafët (1) dhe (3) dhe neni 72);
- 19) shfrytëzuesit të gjahut në vendin e gjuetisë nuk ia kompenson dëmin e shkaktuar të gjahut nga gjuetia ilegale (neni 78, paragrafi (1));
- 20) nuk e mbron gjahun nën mbrojtje në vendin e gjuetisë ose jashtë tij në tokën dhe ujërat që i shfrytëzon (neni 78, paragrafi (3)) dhe
- 21) e penguar inspektorin e gjuetisë në kryerjen e mbikëqyrjes ose nuk ia jep njoftimet dhe të dhënat e nevojshme (neni 81, paragrafi (3)).
- (22) Për veprën e kryer të paragrafit (1), pikat 1), 2), 3), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14),

став (4));
16) изнесува или отуѓува врвни трофеи од дивеч (член 69 став (6));
17) не го пријави и не плати надоместок за присвоената, уловената или застреланата дивеч и трофеи од дивеч (член 70);
18) не поседува потврда за потеклото на дивечот и неговите делови (член 71 ставови (1) и (3) и член 72);
19) не ја надомести на корисникот на дивечот во ловиштето нанесената штета на дивечот со бесправен лов (член 78 став (1));
20) не го заштитува дивечот под заштита во ловиште или надвор од него на земјиштето и водите кои ги користи (член 78 став (3)) и
21) на ловниот инспектор му оневозможи вршење на надзор или не му ги даде потребните известувања и податоци (член 81 став (3)).
(2) За сторен прекршок од ставот (1) точки 1), 2), 3), 6), 7), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19) на овој член ќе се изрече и прекршочна мерка одземање на уловот, односно трофејот, како и на средствата и предметите употребени за извршување на прекршокот.

Член 86

(1) Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на ловочувар ако не презема мерки согласно членот 30 став (1) од овој закон.
(2) За сторен прекршок од ставот (1) на овој член надлежниот прекршочен орган по овој закон на сторителот ќе му изрече прекршочна санкција забрана за вршење должност ловочувар во траење до 30 дена.

Член 87

(1) За прекршоците утврдени во членовите 83 и 84 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд, а за прекршоците утврдени во членовите 85 и 86 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во

15), 16), 17) , 18) dhe 19) të këtij neni shqiptohet masa kundërvajtëse e konfiskimit të gjahut përkatësisht trofeut si dhe mjeteve dhe sendeve të përdorura për kryerjen e shkeljes.

Neni 86

(1) Gjoha në shumë prej 250 euro në kundërvlerë denari do t'i shqiptohet për kundërvajtje rojtarit të gjuetisë nëse nuk ndërmerr masa në përputhje me nenin 30, paragrafi (1) të këtij ligji.
(2) Për kundërvajtje, të paragrafit (1) të këtij neni, organi kompetent kundërvajtës sipas këtij ligji, kundërvajtësit do t'i shqiptojë sanksion kundërvajtës me të cilin do t'ia ndalojë kryerjen e detyrës së rojtarit të gjuetisë deri në 30 ditë.

Neni 87

(1) Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 83 dhe 84 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton gjykata kompetente, ndërsa për veprat e përcaktuara në nenet 85 dhe 86 të këtij ligji, procedurë kundërvajtëse mban kurse sanksion kundërvajtës shqipton Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujërave (në tekstin e mëtejme: organi kundërvajtës).
(2) Procedurën për kundërvajtje të paragrafit (1) të këtij neni, pranë organit kundërvajtës, e udhëheq Komisioni i vendimmarrjes për kundërvajtje (në tekstin e mëtejme: Komisioni i kundërvajtjes), të cilin e themelon ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave.
(3) Komisioni i kundërvajtjes përbëhet nga kryetari dhe dy anëtarë nga radhët e personave zyrtarë të punësuar në Ministrinë e Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.
(4) Komisioni i kundërvajtjeve përbëhet prej: - dy juristëve të diplomuar, njëri prej të cilëve

натамошниот текст: Прекршочниот орган).

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член, пред Прекршочниот орган ја води Комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: Прекршочната комисија), формирана од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(3) Прекршочната комисија е составена од претседател и два члена од редот на овластените службени лица вработени во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Прекршочната комисија е составена од:

- двајца дипломирани правници, од кои еден со положен правосуден испит со пет години работно искуство во својата област и

- еден член со завршено високо образование VII/1 степен или 240 кредити според ЕКТС од областа на шумарските науки, со пет години работно искуство во својата област.

(5) За претседател на Прекршочната комисија може да биде избран само дипломиран правник со положен правосуден испит.

(6) Прекршочната комисија се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.

(7) Прекршочниот орган одлучува по прекршоците утврдени во овој или друг закон и изрекува прекршочни санкции утврдени со овој или со друг закон.

(8) Покрај членовите на Прекршочната комисија министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да определи секретар на Прекршочната комисија кој врши административни работи за Комисијата и заменици членови кои, по исклучок во случај на отсуство на некој од членовите, учествуваат во работата на Прекршочната комисија.

(9) Прекршочната комисија донесува деловник за својата работа.

(10) Против одлуките на Прекршочниот орган, со кои се изрекува прекршочна санкција се води постапка согласно Законот за прекршоците.

ка dhënë provimin e jurisprudencës, me pesë vjet përvojë pune në fushën e tij dhe - një anëtar i me arsim të lartë të përfunduar VII/1 ose 240 kredi sipas SETK në fushën e shkencave të pyjeve, me pesë vjet përvojë pune në fushën e tij.

(5) Kryetar i Komisionit të kundërvajtjeve mund të zgjidhet vetëm një jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës.

(6) Komisioni i kundërvajtjes zgjidhet për periudhë trivjeçare me të drejtë të rizgjedhjes së anëtarëve.

(7) Organi i kundërvajtjes vendos për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ose ligj tjetër dhe shqipton sanksione kundërvajtëse të përcaktuara me këtë ose me ligj tjetër.

(8) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, përveç anëtarëve të Komisionit të kundërvajtjeve, mund të caktojë sekretar të Komisionit të kundërvajtjeve i cili kryen punë administrative për Komisionin dhe zëvendës anëtarët të cilët, me përjashtim në rast të mungesës së ndonjë nga anëtarët, merr pjesë në punën e Komisionit të kundërvajtjeve.

(9) Komisioni i kundërvajtjes miraton Rregullore për punën e tij.

(10) Kundër vendimeve të organit kundërvajtës, me të cilat shqiptohet sanksioni kundërvajtës, zhvillohet procedurë sipas Ligjit të Kundërvajtjeve.

Neni 88

(1) Ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave mund të themelojë disa komisione për kundërvajtje që do të jenë përgjegjëse për zbatimin e procedurës për kundërvajtje për zona të veçanta të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

(2) Anëtar i Komisionit të kundërvajtjeve mund të shkarkohet:

1) me skadimin e kohës për të cilën është emëruar anëtar,

2) me kërkesën e tij,

3) me plotësimin e kushteve për pension në

Член 88

(1) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство може да формира повеќе прекршочни комисиии кои ќе бидат надлежни за водење на прекршочната постапка за прекршоци за одделни подрачја од Република Северна Македонија.

(2) Член на Прекршочната комисија може да се разреди:

1) со истекот на времето за кое е именуван за член,

2) по негово барање,

3) со исполнување на условите за старосна пензија согласно со законот,

4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело,

5) ако му се утврди трајна неспособност,

6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочната постапка со правосилна одлука,

7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Прекршочната комисија и

8) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за случај за кој решава Прекршочната комисија.

(3) Предлог за разрешување на член на Комисијата за случаите од ставот (2) точки од 3 до 8 на овој член, поднесува претседателот на Прекршочната комисија до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(4) Предлог за разрешување на претседателот на Комисијата од овој член, поднесуваат мнозинството членови на Прекршочната комисија до министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(5) Прекршочната комисија има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и да презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

(6) Членовите на Надлежната комисија се самостојни и независни во работата на Прекршочната комисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно

пөрпутье ме лигин,

4) nëse është dënuar me aktgjykim të plotfuqishëm për vepër penale,

5) nëse konstatohet paaftësi e përhershme,

6) nëse me aktvendim të plotfuqishëm konstatohet shkelje e dispozitave për zhvillimin e procedurës për kundërvajtje;

7) nëse nuk i përmbush detyrimet që dalin nga puna e Komisionit të kundërvajtjeve dhe

8) nëse nuk ka raportuar për ekzistimin e konfliktit të interesit për rast, për të cilin vendos Komisioni i kundërvajtjeve.

(3) Propozimin për shkarkimin e anëtarit të Komisionit për rastet të paragrafit (2), pikat 3 deri 8 të këtij neni, kryetari i Komisionit të kundërvajtjeve ia paraqet ministrit të Bujqësisë, të Pylltarisë dhe të Ekonomisë së Ujërave.

(4) Komisioni i kundërvajtjeve ka të drejtë të marrë prova dhe të mbledhë të dhëna të nevojshme për konstatimin e kundërvajtjes, si dhe të kryejë punë dhe veprime të tjera të përcaktuara me këtë ligj, Ligjin e Kundërvajtjeve dhe/ose me ligj tjetër.

(5) Anëtarët e Komisionit të kundërvajtjeve janë të pavarur në punën e Komisionit të kundërvajtjeve dhe vendosin në bazë të njohurive të tyre profesionale dhe bindjes së pavarur.

(6) Komisioni i kundërvajtjeve punon në këshill dhe vendos me shumicë të votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

(7) Komisioni kompetent punon në këshill dhe vendos me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve.

(8) Anëtarët e Komisionit të kundërvajtjeve kanë të drejtë të shpërblimit për punën e tyre në Komisionin kundërvajtës të përcaktuar nga ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë së Ujërave, i cili duhet të jetë i arsyeshëm dhe i përshtatshëm me kuptimin, fushëveprimin e punës së anëtarëve dhe ndërlikueshmërinë e kundërvajtjeve.

(9) Shpërblimi i anëtarëve të Komisionit të kundërvajtjeve të paragrafit (9) të këtij neni për çdo vendim të marrë pas kërkesës për ngritjen e procedurës kundërvajtëse nuk mund të jetë më i madh se 5% nga rroga mesatare mujore neto e paguar në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vitin paraprak kalendarik, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave.

убедување.

(7) Надлежната комисија комисија работи во совет, а одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

(8) Членовите на Прекршочната комисија имаат право на награда за својата работа во Прекршочната комисија што ја определува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, која треба да биде разумна и соодветна на значењето, обемот на работа на членовите и сложеноста на прекршоците.

(9) Наградата на членовите на Прекршочната комисија од став (9) на овој член за секоја донесена одлука по барање за поведување на прекршочна постапка, не може да биде поголема од 5% од просечната месечна нето плата исплатена во Република Северна Македонија во претходната календарска година според податоците на Државниот завод за статистика.

Член 89

(1) За прекршоците утврдени во членовите 83, 84, 85 и 86 од овој закон, ловниот инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.

(2) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса, и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(3) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот на прекршокот е должен да ја плати изречената глоба во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(4) Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (3)

Neni 89

(1) Për veprat e përcaktuara në nenet 83, 84, 85 dhe 86 të këtij ligji, inspektori i gjuetisë është i detyruar t'i propozojë kryesit të kundërvajtjes procedurë për zgjidhjen me lëshimin e urdhërpagesës së kundërvajtjes, para paraqitjes së kërkesës për nisje të procedurës kundërvajtëse.

(2) Urdhërpagesa kundërvajtëse përmban emrin personal, adresën dhe numrin e amzës të qytetarit, nëse është i huaj edhe numrin e dokumentit të udhëtimit dhe shtetin, ndërsa për personin juridik, emrin, selinë dhe numrin tatimor, vendin dhe kohën e kryerjes së kundërvajtjes, kualifikimin ligjor të veprës, shumën e gjobës, numrin e llogarisë për pagesë dhe këshillën juridike.

(3) Pas pranimit dhe nënshkrimit të urdhërpagesës kundërvajtëse, kryesi i kundërvajtjes është i detyruar që gjobën e shqiptuar ta paguajë në afat prej tetë ditëve nga pranimi i urdhërpagesës në llogarinë e shënuar në urdhërpagesë.

(4) Kryesi i kundërvajtjes i cili e paguan gjobën në afatin të paragrafit (3) të këtij neni do ta paguajë gjysmën e gjobës së shqiptuar, e drejtë që mësohet në këshillën juridike.

(5) Nëse kryesi i kundërvajtjes nuk e paguan gjobën në afatin të paragrafit (3) të këtij neni, inspektori i gjuetisë paraqet kërkesë për nisjen e procedurës kundërvajtëse te organi kundërvajtës.

(6) Nëse kryesi i kundërvajtjes refuzon të marrë dhe nënshkruajë urdhërpagesën kundërvajtëse, inspektori i gjuetisë është i detyruar që menjëherë t'i paraqesë kërkesë për fillimin e procedurës kundërvajtëse organit kundërvajtës.

(7) Inspektori i gjuetisë është i detyruar të mbajë evidencë për urdhërpagesat e lëshuara për kundërvajtje dhe për rezultatin e procedurës së nisur.

на овој член ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(5) Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од ставот (3) на овој член ловниот инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

(6) Ако сторителот на прекршокот одбие да го прими и потпише прекршочниот платен налог, ловниот инспектор е должен веднаш да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

(7) Ловниот инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(8) Во евиденцијата од ставот (7) на овој член, се собираат обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочен платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(9) Личните податоци од ставот (8) на овој член, се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(10) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 90

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице за прекршоците во овој закон се врши согласно Законот за прекршоците.

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 91

Правните лица корисници на дивечот во ловиштето (концесионери), односно управувачите со државните ловишта и ловиштата со посебна намена кои склучиле договор за користење на дивечот во ловиштата, односно договор за управување со државните ловишта и ловишта со

(8) Në evidencën të paragrafit (7) të këtij neni mblidhen, përpunohen dhe ruhen këto të dhëna: emri dhe mbiemri, përkatësisht titulli i kryerësit të veprës, vendbanimi, përkatësisht vendqëndrimi, selia, lloji i veprës penale, numri i urdhërpagesës së kundërvajtjes për të cilin është lëshuar edhe epilogu i procedurës.

(9) Të dhënat personale të paragrafit (8) të këtij neni mbahen pesë vjet nga dita e hyrjes në evidencë.

(10) Formën dhe përmbajtjen e urdhërpagesës kundërvajtëse e përcakton ministri i Bujqësisë, i Pylltarisë dhe i Ekonomisë të Ujërave.

Neni 90

Lartësia e gjobës së personit juridik për kundërvajtjes në këtë ligj bëhen sipas Ligjit të Kundërvajtjeve.

XI. DISPOZITA KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 91

Personat juridikë që përdorin gjahun në vendin e gjuetisë (koncesionarët), përkatësisht drejtuesit e vendeve shtetërore të gjuetisë dhe vendet e gjuetisë me qëllim të veçantë të cilët kanë lidhur Kontratë për shfrytëzimin e gjahut në vendgjuati, përkatësisht Kontratë për menaxhimin më vendgjuetitë shtetërore dhe vendgjuetitë më qellim të veçantë deri me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do të vazhdojnë ta përdorin gjahun në vendet e gjuetisë, përkatësisht të menaxhojnë me vendet shtetërore të gjuetisë dhe vendet e gjuetisë me qëllim të veçantë deri në skadimin e afatit të marrëveshjeve për koncesion, përkatësisht drejtimin të vendeve të gjuetisë, të lidhur deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji.

Neni 92

Procedurat e nisura për dhënien e përdorimit të gjahut në vendet e gjuetisë për shfrytëzim (koncesion) për tërë territorin e Republikës

посебна намена до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе продолжат да го користат дивечот во ловиштата, односно да управуваат со државните ловишта и ловиштата со посебна намена до истекот на рокот на договорите за концесија, односно управување со ловиштата.

Член 92

Започнатите постапки за давање на користење на дивечот во ловиштата на користење (концесија) за цела територија на Република Северна Македонија, до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21).

Член 93

Доколку договорот за користење на дивечот во ловиштата склучен до денот на влегувањето во сила на овој закон е во важност, а истечен е рокот на важење на посебната ловностопанска основа, обврските за стопанисување со дивечот и надоместокот за користење на дивечот во ловиштето ќе се спроведуваат согласно предвидувањата од последната година од периодот утврден во посебната ловностопанска основа и договорот за користење на дивечот во ловиштата.

Член 94

Одредбите од член 31 став (3) и член 60 од овој закон ќе важат до денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

Член 95

(1) Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) До денот на влегувањето во сила

сè Македонисè сè Veriut përfundojnë deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji në përputhje me Ligjin e Gjuetisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15, 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 150/21 dhe 283/21).

Neni 93

Nëse kontrata për shfrytëzimin e gjahut në vendet e gjuetisë është e vlefshme dhe ka përfunduar periudha e vlefshmërisë së bazës së veçantë të ekonomisë së gjuetisë, detyrimet për ekonominë e gjahut dhe kompensimin për përdorimin e gjahut në vendin e gjuetisë zbatohen në përputhje me dispozitat e vitit të fundit të periudhës së përcaktuar në bazën e posaçme të ekonomisë së gjuetisë dhe marrëveshjen për përdorimin e gjahut në vendet e gjuetisë.

Neni 94

Dispozitat e nenit 31, paragrafi (3) dhe nenit 60 të këtij ligji do të vlejné deri në ditën e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Europian.

Neni 95

(1) Aktet nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të miratohen brenda një viti nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Deri në ditën e hyrjes në fuqi të akteve nënligjore nga paragrafi (1) i këtij neni do të zbatohen dispozitat që kanë qenë në fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 96

Me ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji, ndërpritet vlefshmëria e Ligjit të Gjuetisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33 /15, 147/15, 193/ 15, 83/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së

на подзаконските прописи од став (1) на овој член, ќе се применуваат прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 96

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 150/21 и 283/21).

Член 97

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Maqedonisë së Veriut” nr. 150/21 dhe 283/21).

Neni 97

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë pas shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ДИВЕЧОТ И ЛОВСТВОТО

Законот за ловството е донесен во 1996 година и е објавен во Службен весник на Република Македонија бр.20/96.

Законот за ловството е донесен во 2009 година и е објавен во Службен весник на Република Македонија бр.26/09.

Во досегашниот период направени се поголем број на изменувања и дополнувања на овој закон кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18. Во досегашната пракса на функционирање на законот беа костантирани одредени недоречености и со овој закон се врши допрецизирање на некои одредби на законот. Новиот текст на законот ги обединува искуствата кои произлегоа од досегашното спроведување на законот и ги вградува досегашните изменувања и дополнувања на Законот за дивечот и ловството.

Во новиот текст на законот направени се поголем број на измени и дополнувања. Направена е измена во насловот на законот покрај ловството се додава и зборот дивечот.

Се овозможува покрај останатите услови кои беа предвидени во досегашниот закон за одгледување на дивеч во ограден простор да се одгледува дивеч за фармерско производство во сопственост на правни и физички лица, да се одгледува дивеч во полигони за лов на дивеч во член 2 од овој законот.

Нови одделни поими употребени во овој закон се: ловностопански објекти, полигон за лов на дивеч, фарма за дивеч и статус на ловец во член 3 од овој закон.

Ловостојот според половата и возрасната структура на дивата свиња за ловната сезона се менува член 12 од овој закон.

Санитарниот застрел на дивеч подробно се разработува во член 17 од овој закон.

И се даваат овластувања на Ловечката федерација на Македонија член 37 од овој закон.

Во член 31 став 3 се утврдува дека од

ARSYETIMI I PROPOZIM-LIGJIT

I. SHPJEGIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIM - LIGJIT TË GJAHUT DHE GJUE TISË

Ligji për gjuetinë është miratuar në vitin 1996 dhe është botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 20/96.

Ligji për gjuetinë është miratuar në vitin 2009 dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 26/09.

Në periudhën e deritanishme, në këtë ligj janë bërë një numër i madh i ndryshimeve dhe plotësimeve, të cilat janë publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë nr. 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 dhe 83/18. Në praktikën e deritanishme të funksionimit të ligjit janë fiksuar disa paqartësi dhe me këtë ligj janë qartësuar disa dispozita të ligjit. Teksti i ri i ligjit bashkon përvojat që kanë rezultuar nga zbatimi i mëparshëm i ligjit dhe inkorporon ndryshimet dhe shtesat e mëparshme në Ligjin e Gjuetisë dhe Gjuetisë.

Në tekstin e ri të ligjit janë bërë një numër më i madh i ndryshimeve dhe plotësimeve.

Në titullin e ligjit është bërë një ndryshim, ku krahas gjuetisë është shtuar edhe fjala “gjahë”.

Është e mundur, përveç kushteve të tjera që parashikoheshin në ligjin e deritanishëm për rritjen e gjahut në një zonë të rrethuar, të rritet gjahu për prodhim farmeror në pronësi të personave juridikë dhe fizikë, të rritet gjahu në vendgjuetitë e gjahut në nenin 2 të këtë ligj.

Termet e reja të veçanta të përdorura në këtë ligj janë: objektet e gjuetisë, vendgjuetia e gjahut, ferma e gjahut dhe statusi i gjuetarit në nenin 3 të këtë ligji.

Gjuetia sipas gjinisë dhe struktura e rritur e gjahut të dërrit të egër për sezonën e gjuetisë ndryshon neni 12 i këtë ligji.

Gjuajtja sanitare e gjahut është elaboruar në detaje në nenin 17 të këtë ligji.

Dhe kompetencat i janë dhënë Federatës së Gjuetisë së Maqedonisë, neni 37 i këtë ligji.

Në nenin 31, paragrafi 3, parashikohet se vendgjuetitë për qëllime të veçanta përcaktohen nga vendgjuetitë e krijuara, të cilat i janë dhënë menaxhimit të institucioneve publike “Parqet Kombëtare”,

возстановените ловишта се определуваат ловишта за посебна намена кои се даваат на управување на јавните установи „Национални паркови“. Оваа одредба ќе важи до денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија (член 94 од Законот).

Во членовите 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 е опишана постапката за доделување на дивечот во ловиштата на користење (концесија) со критериуми, а не како во досегашниот закон во постапка со електронска аукција.

Целокупната постапката за доделување на дивечот во ловиштата на користење (концесија) е регулирана согласно Законот за дивечот и ловството, а не како во досегашниот Закон за ловството, согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

За ловење на дивеч ловецот, покрај дозволата за ловење на дивеч издадена од корисникот на дивечот во ловиштето, ќе треба да поседува и ловечка легитимација член 62 од овој закон.

Предлогот на Законот на дивечот и ловството има 11 глави.

Во првата глава се наведени општите одредби од законот во кои се наведени поимите кои се употребуваат во овој закон.

Во втората глава таксативно се набројани видовите на цицачи и птици кои како дивеч се предмет на овој закон.

Во третата глава се уредува одгледувањето и заштитата на дивечот и се наведени видовите на дивеч под заштита и без посебна заштита, како и утврдување на ловостој за одредени видови на дивеч. Исто така се одредени и видовите на дивеч кои се трајно заштитени. Во оваа глава наведени се и овластувањата на министерот за Земјоделство, шумарство и водостопанство во однос на одгледувањето и заштитата на дивечот. Членови од оваа глава го регулираат и организирањето на ловочуварската служба.

Во четвртата глава се дефинира постапката за востановување ловишта, определување на државни ловишта, оградени, отворени ловишта, површината на востановените ловишта во зависност од видот на дивечот и сл.

Во петтата глава е дадено користењето

вlefshmeria e tyre pushon deri në ditën e aderimit të Republika e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Në nenin 38, 39, 40, 41, 42, 43 dhe 44 përshkruan procedurën e dhënies së gjahut në vendgjueti për shfrytëzim (koncesion) me kritere dhe jo si në ligjin e deritanishme në një procedurë me ankand elektronik.

E gjithë procedura për ndarjen e gjuetisë në vendgjueti për shfrytëzim (koncesion) është e rregulluar sipas Ligjit për gjuhë dhe gjueti dhe jo si në Ligjin e deritanishëm për gjuetinë dhe Ligjin për koncesione dhe partneritet publik privat.

Për gjuetinë e gjahut, gjuetari, përveç lejes së gjuetisë së gjahut të lëshuar nga përdoruesi i gjahut në vendgjueti, do të duhet të posedojë edhe lejen e gjuetisë, neni 62 i këtij ligji.

Propozimi i Ligjit të gjahut dhe gjuetisë ka 11 kapituj.

Në kreun e parë renditen dispozitat e përgjithshme të ligjit, në të cilat renditen termat e përdorur në këtë ligj.

Në kapitullin e dytë renditen në mënyrë taksative llojet e gjitarëve dhe shpendëve që i nënshtrohen këtij ligji.

Në kapitullin e tretë rregullohet rritja dhe mbrojtja e gjahut dhe renditen llojet e gjahut nën mbrojtje dhe pa mbrojtje të veçantë, si dhe përcaktimi i sezonit të gjuetisë për disa lloje të gjahut. Përcaktohen edhe llojet e gjahut që mbrohen përgjithmonë. Në këtë kapitull renditen kompetencat e Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave në lidhje me rritjen dhe mbrojtjen të gjahut. Nenet nga ky kapitull rregullojnë edhe organizimin e shërbimit të gjuetisë.

Kreu i katërt përcakton procedurën e krijimit të vendgjuetisë, përcaktimin e vendgjuetisë shtetërore, vendgjuetisë së rrethuar, të hapur, sipërfaqen e vendgjuetisë së krijuar në varësi të llojit të gjahut, etj.

Në kapitullin e pestë jepet përdorimi i gjahut në vendgjueti (kushtet dhe kërkesat për dhënien në shfrytëzim të gjahut).

Në kapitullin e gjashtë jepen dokumentet e planifikimit në gjueti, llojet e bazave të gjuetisë (Të përgjithshme dhe të veçanta), procedura e miratimit, vlershmeria e tyre dhe përmbajtja.

Në kreun e shtatë jepet gjuetia dhe përdorimi i gjahut dhe pjesëve të saj, organizimi i testit të gjuetisë, vlerësimi i trofeve etj.

Në kapitullin e tetë jepen përkufizimet e dëmeve të shkaktuara nga gjahu dhe gjahu,

на дивечот во ловиштата (условите и постаката за давање на дивечот на користење).

Во шестата глава се дадени планските документи во ловството, видови на ловностопанските основи (Општа и посебна), постапката за донесување, нивната важност и содржина.

Во седмата глава е дадено ловењето и користењето на дивечот и неговите делови, организирањето на ловечкиот испит, оценувањето на трофеите и сл.

Во осмата глава се дадени дефинициите за штетите што се причинети од дивечот и на дивечот, во кој случај направената штета не се смета за штета, одговорност, постапките, можната медијација и сл.

Во деветтата глава е опишани надзорот на спроведување на законот и прописите донесени врз основа на законот, како и овластувањата на ловните инспектори.

Во десеттата глава содржани се прекршочните одредби и постапката за поравнување и посредување.

Предвидените глоби за правните лица (корисници на дивечот) се во рамки предвидени со законот за прекршоци но со оглед дека се работи за добра од општ интерес членовите 83 и 84 од овој закон би требало да останат исти. Согласно мислењето на Министерството за правда членовите 85, 87 став (1), 88 став (3) и 88 став (5) и (6) до испраќање на материјалот во собраниска постапка ќе бидат корегирани согласно забелешките.

Во единаесеттата глава содржани се преодните и завршните одредби во кои се прецизирани роковите за донесување на поблиските прописи утврдени со овој закон.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со овој Предлогот на закон се уредуваат: одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивечот и неговите делови, заштита, зачувување и унапредување на местоживеењата на дивечот, востановување, уредување и одржување на ловиштата, начинот на давањето на дивечот на користење, како и други прашања од значење на дивечот и ловството. Со што се овозможува доусогласување со Европските

me ç'rast dëmi nuk konsiderohet dëm, përgjegjësi, procedura, ndërmjetësim i mundshëm dhe ngjajshëm.

Kapitulli i nëntë përshkruan mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit dhe rregulloret e miratuara në bazë të ligjit, si dhe autorizimet e inspektorëve të gjuetisë.

Kreu i dhjetë përmban dispozitat për kundërvajtje dhe procedurën e zgjidhjes dhe ndërmjetësimin.

Kreu i njëmbëdhjetë përmban dispozitat kalimtare dhe përfundimtare që përcaktojnë afatet për miratimin e rregulloreve më të afërta të përcaktuara me këtë ligj.

II. NDËRLINDJA E ZGJIDHJEVE QË PËRMBAJNË NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Më këte propozim–ligj rregullohen: trajtimi, mbrojtja, gjuetia dhe shfrytëzimi i gjahut dhe pjesëve të tij, mbrojtja, ruajtjen dhe përmirësimin e habitateve të gjahut, ngritjen, rregullimin dhe mirëmbajtjen e vendgjuetisë, mënyrën e dhënies në shfrytëzim të gjahut, si dhe çështje të tjera me rëndësi për gjahun dhe gjuetinë. Kjo mundëson pajtueshmërinë me Rregulloret Evropiane dhe Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës.

Регулативи и Законот заштити на природата.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Во новиот текст на законот направени се поголем број на измени и дополнувања. Направена е измена во насловот на законот покрај ловството се додава и зборот дивечот.

Се овозможува покрај останатите услови кои беа предвидени во досегашниот закон за одгледување на дивеч во ограден простор да се одгледува дивеч за фармерско производство во сопственост на правни и физички лица, да се одгледува дивеч во полигоони за лов на дивеч.

Нови одделни поими употребени во овој закон се: ловностопански објекти, полигон за лов на дивеч, фарма за дивеч и статус на ловец

Ловостојот според половата и возрастната структура на дивата свиња за ловната сезона се менува.

Санитарниот застрел на дивеч подробно се разработува .

И се даваат овластувања на Ловечката Федерација на Македонија.

Опишана е постапката за доделување на дивечот во ловиштата на користење (концесија) со критериуми а не како во досегашниот закон во постапка со електронска аукција.

Целокупната постапката за доделување на дивечот во ловиштата на користење (концесија) е регулирана согласно Законот за дивечот и ловството а не како во досегашниот Закон за ловството и Законот за концисии и јавно приватно партнерство.

За ловење на дивеч ловецот покрај дозволата за ловење на дивеч издадена од корисникот на дивечот во ловиштето ќе треба да поседува и ловечка легитимација.

III. PASOJAT QË DO TË REZULTOJNË NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Në tekstin e ri të ligjit janë bërë një numër më i madh i ndryshimeve dhe plotësimeve.

Në titullin e ligjit është bërë një ndryshim, ku krahas gjuetisë është shtuar edhe fjala “gjahë”.

Është mundësuar, krahas kushteve të tjera që parashikoheshin në ligjin e deritanishëm për rritjen e gjahut në një zonë të rrethuar, të rritet gjahu për prodhim farmarë në pronësi të personave juridikë dhe fizikë, të rritet gjahu në vendgjueti të gjahut.

Termet e rinj të veçantë të përdorur në këtë ligj janë: objektet e gjuetisë, zona e gjuetisë së gjahut, ferma e gjahut dhe statusi i gjahtarit

Pozicioni i gjuetisë sipas strukturës së gjinisë dhe moshës së derrit të egër për sezonin e gjuetisë ndryshon.

Gjuajtja sanitare e gjahut është duke u zhvilluar në detaje.

Dhenia e autorizimeve Federatës së Gjuetisë së Maqedonisë.

Përshkrimi i procedurës së dhënies së gjahut në vendgjueti për shfrytëzim (koncesion) përshkruhet me kritere dhe jo si në ligjin e deritanishëm në një procedurë me ankand elektronik.

E gjithë procedur për dhënien e gjuetisë në vendgjueti për shfrytëzim (koncesion) është e rregulluar sipas Ligjit për gjahë dhe gjueti dhe jo si në Ligjin e deritanishëm për gjuetinë dhe Ligjin për koncesione dhe partneritet publiko-privat.

Për të gjuajtur gjahun, përveç lejes së gjuetisë të lëshuar nga shfrytëzuesi i gjahut në vendgjueti, gjahtari do të duhet të ketë edhe legjimitacion gjuetie.

Република Северна Македонија
 Република e Македонија at Venet
 Министерство за законодавство,
 Штатско Секретаријат
 Министа e Валерија
 Република e Економиката at Лјана
 Сектор / Сектор

Примено:	14.07.2023
Е датум:	
Орг. едн.:	Број
№. орг.	Име / Штатско
	№. едн.
	02-3933/3



Влада на Република Северна Македонија
 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLICA E MACEDONIE SEVERNA Министерство за законодавство, штатско Секретаријат Министа e Валерија Република e Економиката at Лјана			
Примено:			
Е датум:			
Орг. едн.:	Број	Име / Штатско	№. едн.
	02	3933/3	

МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
 ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ

Предлог на Закон за дивечот и ловството (*)
 ЕПП – 2007.0800.3236

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следново мислење:



Во однос на точките 2. и 3. од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:			
а) целосно се согласува		Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела МК-ЕУ на Предлог на Закон за дивечот и ловството (*)	
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:			
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:			
Мислењето го подготви:		Секретар на Секретаријатот за законодавство	
Име презиме:	Христина Софронијоска	Име и презиме:	д-р Оливера Нечовска
Звање и работно место:	Државен советник	Секретар	
Потпис:		Потпис:	
Датум:	14-07-2023	Датум:	14-07-2023

**ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА
ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА**

1. Правен пропис
1.1. Назив на прописот Предлог на Закон за дивечот и ловството (*) Proposal Law for game and hunting (*)
1.2. Предлагач Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
1.3. ЕПП број 2007.0800.3236
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ € Поглавје 27 – Животна средина
2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот Глава VI Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68 (приспособување на законите на Република Македонија со законодавството на Заедницата)
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата /
3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ ЕУ пропис - CELEX <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност бр. 31991R3254
ЕУ пропис - CELEX <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност бр. 32009L0147
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото Дел од одредбите од Регулативата и Директивата се однесуваат само за земјите членки на Европската Унија и за Европската Комисија.
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ /
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија

Потполна усогласеност ќе се постигне согласно рокот кој ќе се утврди во текот на пристапните преговори.	
3.6. Кореспондентна табела (прилог)	
Да	
4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис	
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот.	
<input checked="" type="checkbox"/> ДА	Верзија МК 1 <input type="checkbox"/> НЕ
Извор: Секретаријат за европски прашања Доколку извор на преводот не е Секретаријатот за европски прашања, преводот задолжително треба да се достави до Секретаријатот за европски прашања.	
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ На интернет страната: www.sep.gov.mk	
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик?	
<input type="checkbox"/> ДА	<input checked="" type="checkbox"/> НЕ
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот /	

5. Стручна помош и мислење (Европска комисија, КАРДС, ИПА, ТАИЕХ, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)	
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот /	
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот /	

Раководител на надлежниот сектор	
Име презиме:	Саша Јовановиќ
Звање и работно место:	Раководител на сектор
Потпис:	
Датум:	4 јули 2023 година
Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис	
Име презиме:	
Потпис:	
Датум:	
Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис	
Име и презиме:	Љупчо Николевски
Потпис:	
Датум:	4 јули 2023 година






Влада на Република Северна Македонија

ОБРАZEЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ
 НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО
 УСВОЈУВАЊЕ
 FORMULAR PËR VLERËSIMIN E IMPLIKIMEVE FISKALE TË PROPOZIMRREGULLOREVE DHE TË AKTEVE TË PËRGJITHSHME TË
 DOREZUARA NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR MIRATIMIN E TYRE

1. Назив на предлогот/Emërtimi i propozimit		2. Министерство / орган на државна управа/Ministria/organi i administratës shtetëror	
Предлог-закон за дивечот и ловството (*) /Propozimilgi i Gjahut dhe i Gjuetisë(*)		Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство/Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Ekonomisë së Ujëvarave	
3. Цел на предлогот/Qëllimi i propozimit		4. Вид на предлог/Lloji i propozimit	
За усвојување/Për miratim		Предлог на закон за дивечот и ловството/Propozimilgi i Gjahut dhe Gjuetisë	
5. Контакт лице и звање/Personi për kontakt dhe titulli		6. Контакт тел./факс или е-пошта/Telefoni, faksi ose posta elektronike	
Саша Јовановиќ Раководител на Секторот за шумарство и ловство/ Sasha Jovanoviq Drejtues i Sektorit të Pylltarisë dhe të Gjuetisë		Тел/Тел 071/248 234 Тел/факс/Tel/faks 02/3 134 477 sasha.jovanoviq@mzsv.gov.mk	
7. Активност/Aktiviteti			
8. Вид на барање/Lloji i kërkesës			
<input checked="" type="checkbox"/> Регулатива во врска со ЕУ/Rregullore lidhur me BE-në		<input type="checkbox"/> Нова програма/Programi i ri	
<input type="checkbox"/> Друга нова регулатива/Rregullore tjetër e re		<input type="checkbox"/> Зголемување / намалување на постоечка програма/Rritja/ulja e programit ekzistues	
		<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми/Rishpërndarja (e mjeteve) mes dy programeve	
		<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми/Bashkimi i dy ose më shumë programeve	
9. Цел на барањето / предложената активност/Qëllimi i kërkesës/aktivitetit të propozuar			
10. Врска со владината програма/Lidhja me programin qeveritar			
11. Фискални импликации/Implikimet fiskale		[м/мили денари]/[mijë denare]	
		Тековна год./Viti aktual	Втора год./Viti i dytë
		Трета год./Viti i tretë	Четврта год./Viti i katërt
А. Вкупни трошоци за предлогот/Shpenzimet e përgjithshme të propozimit Плати/Pagat Стоки и услуги/Mallrat dhe shërbimet Капитал/Kapitali Трансфери/Transferimet Вкупно/Gjithsej			
В. Одобрени средства за предлогот/Mjete të miratuara për propozimin Плати/Pagat Стоки и услуги/Mallrat dhe shërbimet Капитал/Kapitali Трансфери/Transferimet Вкупно/Gjithsej			
С. Промена (разлика) од одобрените средства (В-А)/Ndryshimi (dallimi) i mjeteve të miratuara (B-A) Плати/Pagat Стоки и услуги/Mallrat dhe shërbimet Капитал/Kapitali			

Трансфери/Transferimet Вкупно/Gjithsej				
D. Расположливи средства од прелевање (од други активности или програми во органот)/Mjete në dispozicion nga derdhja (nga aktivitetet ose programe të tjera të organit) Плати/Pagat Стоки и услуги/Mallrat dhe shërbimet Капитал/Kapitali Трансфери/Transferimet Вкупно/Gjithsej				
E. Нето импликаци на средствата на органот (C-D)/Impëkimet neto të mjeteve të organit (C-D) Плати/Pagat Стоки и услуги/Mallrat dhe shërbimet Капитал/Kapitali Трансфери/Transferimet Вкупно/Gjithsej				
F. Зголемување / намалување на приходите/Rritja/uja e të ardhurave				
G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците/Burime shtesë së financimit ose ndarjes së shpenzimeve Извор/Burimi				
12. Нето зголемување /намалување на бројот на вработени во врска со предлогот/Rritja/uja neto e numrit të punësuarve lidhur me propozimin				
13. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 A до 11 G)/Çfarë garancish, hua ose detyrime të tjera të vërteta ose të mundshme do të dalin për Qeverinë (e që nuk përmenden në pikat 11 A deri 11 G)				
14. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или надвор од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, да се даде образложение/ Te jepet arsytimi nëse kjo paraqet kërkesë për mjete shtesë në viti aktual fiskal ose jashtë ciklit normal të përgatitjes së buxhetit				
15. Дата на завршување на проценката/Data e përfundimit të vlerësimit				
16. Дата на поднесување на анализата до Министерството за финансии за добивање мислење/Data e dorëzimit të analizës të Ministria e Financave për mendim				
17. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии/Data e marrjes së përgjigjes nga Ministria e Financave				
18. Измени побарани од Министерството за финансии/Ndryshimet e kërkuara nga Ministria e Financave				
19. Одговор на министерството-предлагач/Përgjigja e Ministrisë-propozuesit				
20. Одговор од Министерството за финансии/Përgjigja e Ministrisë së Financave				

21. Дали нислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог/А është dhënë mendimi i Ministrisë së Financave në shtojcë		
22. Одобрено / Дата/Miratuar/data		
_____ Потпис на државен секретар или директор на орган Nënshkrimi i sekretarit shtetëror ose i drejtorit të organit	<u> </u> / <u>07</u> / <u>23</u> Ден /месец/ год Dita/muaj/viti	 _____ Потпис на министерот Nënshkrimi i ministrit Буле Николаоски
		<u>24</u> / <u>07</u> / <u>23</u> Ден /месец/год/ Dita/muaj/viti